

Службен весник

на Република Македонија

Број 56

7 мај 2012, понеделник

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1589. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Индонезија и Малезија.....	2	1595. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за Општина Кичево.....	47
1590. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Куба...	3	1596. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за Општина Крушево.....	48
1591. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за посебните услови, начинот и постапката за добивање на одобрение за летање.....	3	1597. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за Општина Крива Паланка.....	48
1592. Уредба за заедничката рамка за пуштање на производите на пазар и начинот на известување за стекнување на својство на телата за оцена на сообразност и начинот на назначување (нотификација) на телата за оцена на сообразност во Европската комисија*.....	4	1598. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за Општина Гостивар.....	48
1593. Одлука за давање на времено користење на дел од недвижна ствар на Министерството за транспорт и врски	47	1599. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за Општина Чешиново - Облешево	48
1594. Одлука за испраќање на републичките сили за заштита и спасување на меѓународната вежба „IPA CRO FLOODS 2012“ во Република Хрватска.....	47	1600. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за Општина Ново Село.....	49
		1601. Одлука за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини, со јавен повик.....	49

	Стр.		Стр.
1602. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на Друштво за производство, трговија и услуги ИЛИРИЈА - КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз с.Отља Липково на локалитетот “Вуксан“, Општина Липково.....	50	1611. Наредба за престанок на важење на Наредба за забрана за вршење на внатрешен промет, откуп и извоз на отпадоци и остатоци на производи од железо, челик, алуминиум, бакар, олово, цинк, калај, бронза и месинг...	56
1603. Одлука за определување на висината на надоместокот за работата на претседателот и членовите на Националната комисија за учебници.....	51	1612. Правилник за содржината на извештаите кои друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ги поднесуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување и крајни рокови и начини на поднесување на истите.....	56
1604. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерални суровини, со јавен повик.....	51	1613. Решение за издавање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи.....	67
1605. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини, со јавен повик.....	52	1614. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно Методологијата.....	68
1606. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини.....	53	1615. Правила за снабдување со природен гас.....	70
1607. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за државни патишта.....	54	1616. Движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец април 2012 година.....	83
1608. Решение за именување директор на Агенцијата за државни патишта.....	54	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кои кои се придржува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
1609. Правилник за стручно усовршување на стручни лица од областа на безбедност при работа.....	54	20. Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно со Одлуката за спроведување на советот 2012/74/ЗНБП од 10 февруари 2012 година за спроведување на Одлуката 2010/656/ЗНБП за продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска.....	2
1610. Правилник за висината на трошоците за издавање на дозвола за вршење на стручни работи и полагање на стручен испит за безбедност при работа.....	55	Огласен дел	1-100

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1589.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИНДОНЕЗИЈА И МАЛЕЗИЈА

I

Г-дин Петар Јовановски се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Индонезија и Малезија, со седиште во Њу Делхи.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 109
3 мај 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

1590.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА КУБА

I

Г-дин Слободан Ташовски се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Куба, со седиште во Њујорк.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 110
3 мај 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1591.

Врз основа на член 26 став 4 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.5.2012 година, донесе

У Р Е Д Б А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ЛЕТАЊЕ

Член 1

Во Уредбата за посебните услови, начинот и постапката за добивање на одобрение за летање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/10), по членот 25 се додава нов член 25-а кој гласи:

“Член 25-а

(1) За добивање на одобрение за летање на странски државни воздухоплови во случаи кога државите во барањето за добивање годишно одобрение за летање се повикуваат на реципроцитет или доставиле листа на воздухоплови, за кои по добивањето на годишното

одобрение нема да биде потребно најавување на поединечни летови, странско-дипломатското-конзуларно претставништво во Република Македонија или друга држава преку дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство, поднесуваат дипломатска нота со која бараат годишно одобрение за летање со листа на државните воздухоплови до Министерството за надворешни работи, на адреса објавена во Зборникот за воздухопловни информации.

(2) По добивањето на дипломатската нота за годишно одобрение за летање во смисла на став (1) од овој член, Министерството за надворешни работи го доставува барањето со листата на странски државни воздухоплови до Министерството за одбрана заради давање согласност.

(3) По добивање на согласноста од Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи го издава годишното одобрение.

(4) Доставената согласност важи само за воздухопловите кои се наведени во листата со барањето за годишно одобрение за летање на странски државни воздухоплови.

(5) За воздухопловите кои не се наведени во листата со барањето за годишно одобрение за летање на странски државни воздухоплови се применуваат одредбите од член 24 од оваа уредба.

(6) Државата барател за поединечните летови на воздухопловите кои се на листата во барањето за годишно одобрение за летање во смисла на став 1 од овој член, треба навреме да поднесе план за летање до центарот за одобрување на летови при давателот на услуги на воздухопловна навигација.

(7) Центарот за одобрување на летови при давателот на услуги на воздухопловна навигација треба по добивањето на планот за летање, веднаш да го проследи до Министерството за одбрана.

(8) Министерството за одбрана го евидентира летот и доколку има недоследности во доставениот план за летање може да го забрани летот. Доколку Министерството за одбрана нема забелешки на доставениот план за летање, летот може да се реализира.”

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2952/1
2 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1592.

Врз основа на член 24 став 28 од Законот за безбедност на производите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/2006, 63/2007, 24/2011, 51/2011 и 148/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.05.2012 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ЗАЕДНИЧКАТА РАМКА ЗА ПУШТАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ПАЗАР И НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СВОЈСТВО НА ТЕЛАТА ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ И НАЧИНОТ НА НАЗНАЧУВАЊЕ (НОТИФИКАЦИЈА) НА ТЕЛАТА ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ ВО ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА*

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет на уредување

Член 1

Со оваа уредба се уредува заедничката рамка за пуштање на производите на пазар и начинот на известување за стекнување на својство на телата за оцена на сообразност и начинот на назначување (нотификација) на телата за оцена на сообразност во Европската комисија.

Дефиниции

Член 2

Одделни изрази употребени во оваа уредба го имаат следново значење:

- 1) „достапност на пазарот“ е секоја набавка на производ за дистрибуција, потрошувачка или за употреба на пазарот во Република Македонија за време на трговска активност, како поврат на исплата или бесплатно;
- 2) „пуштање на пазар“ е активност за подготовка на производот за прво пуштање на пазарот во Република Македонија или во Европската унија;
- 3) „производител“ е кое било физичко или правно лице кое произведува производ или има проектиран или произведен производ и го пушта производот на пазар под неговото име или трговска марка;
- 4) „овластен застапник“ е секое физичко или правно лице основано во Република Македонија кое добило писмено овластување од производителот да дејствува во негово име и за негова сметка за посебни активности од кои произлегуваат обврските за застапништво утврдени во овластувањето согласно закон;
- 5) „увозник“ е кое било физичко или правно лице основано во Република Македонија кое на пазарот во Република Македонија пушта производ од друга земја;

6) „дистрибутер“ е секое правно или физичко лице во синцирот на набавка кое не е производител ниту увозник и не влије врз безбедноста на производот при пуштање на производ на пазар;

7) „економски оператори“ се производителот, овластениот претставник, увозникот и дистрибутерот;

8) „техничка спецификација“ е документ кој пропишува технички барања кои треба да бидат задоволени од одреден производ, процес или услуга;

9) „хармонизиран стандард“ е стандард донесен од страна на едно од Европските тела за стандардизација наведени во Анекс I на Директивата 98/34/ЕЗ врз основа на барање поднесено од страна на Комисијата во согласност со член 6 од истата Директива и истите се преземени и усогласени во националните стандарди од страна на Институтот за стандардизација на Република Македонија;

10) „акредитација“ е потврдување од страна на националното тело за акредитација дека определено тело за оцена на сообразност ги задоволува барањата предвидени со хармонизираните национални стандарди и каде што тоа е применливо, сите дополнителни барања, вклучително и оние предвидени во релевантните секторски шеми за акредитација, потребни за вршење на специфична дејност за оцена на сообразност;

11) „национално тело за акредитација“ е Институтот за акредитација на Република Македонија;

12) „тело за оцена на сообразност“ е тело кое извршува активности за оцена на сообразност вклучувајќи калибрација, тестирање, сертификација и проверка (контрола);

13) „нотифицирано тело“ е овластено тело за оцена на сообразност пријавено во Европската комисија и земјите-членки на Европска унија;

14) „овластено тело за известување“ е определен орган одговорен за следење на нотифицираните тела и за спроведување на постапката за известување на Европската комисија и земјите-членки на Европска унија;

15) „оцена на сообразност“ е процесот со кој се докажува дали се исполнети определени барања во однос на производ, процес, услуга, систем, лице или тело;

16) „враќање“ е било која мерка со цел целосно повлекување на ризичните производи на производителот или дистрибутерот кои им се веќе пласирани или достапни на потрошувачите;

17) „повлекување“ е било која мерка со цел спречување на дистрибуција, презентација или нудење на производот опасен за потрошувачот;

18) „СЕ ознака“ е ознака со која производителот потврдува дека производот е во согласност со применливите барања утврдени во хармонизираното законодавство каде е предвидено нејзино применување и

19) „хармонизирано законодавство“ е законодавството на Република Македонија со кое се хармонизираат барањата за пуштање на производите на пазарот.

* Со ова уредба се врши усогласување на Одлуката бр.768/2008/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 09 јули 2008 година за заедничка рамка за пуштање на пазар на производи за укинување на Одлуката на Советот 93/465/ЕЕЗ, Службен весник C120, 16.05.2008 година (Текст со важност за ЕЕО) CELEX бр.32008D0768

II. ЗАЕДНИЧКА РАМКА ЗА ПУШТАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ПАЗАР

Одговорност на економските оператори

Член 3

(1) При пуштање на производите на пазар, економските оператори одговараат за сообразност на нивните производи со прописите за безбедност на производите, во зависност од нивната соодветна улога во синџирот на доставата.

(2) Економските оператори се одговорни за обезбедување на точни и целосни информации за нивните производи и дека истите се во согласност со прописите за безбедност на производите.

Заштита на јавен интерес

Член 4

(1) При пуштање на пазар на безбеден производ или негово ставање во употреба, треба да се постигне и заштита на јавниот интерес согласно барањата утврдени во прописите за безбедност на производите.

(2) Во случај кога со прописите за безбедност на производите се утврдуваат основните барања, со нив треба да се предвиди и примена на хармонизирани стандарди и технички барања кои се поврзани со други хармонизирани стандарди кои налагаат постапка за оценка на сообразност и ја даваат можноста за определување на нивото на заштита со примена и на други средства.

Постапки за оценка на сообразност

Член 5

(1) Кога со прописите за безбедност на производите е пропишано да се врши оценка на сообразност за одреден производ, постапките кои се применуваат за оценка на сообразност се избираат од модулите дадени во Прилог I кој е составен дел од ова уредба, во согласност со следниве критериуми :

(а) дали тој модул е соодветен на типот на производот;

(б) природата на ризиците поврзани со производот и степенот до кој оцената на сообразност одговара на типот и степенот на ризик;

(в) доколку вклученоста на трета страна е задолжителна, потребно е производителот да има избор меѓу гаранцијата за квалитет и потврдата за сообразност за производот утврдени во модулите од Прилог I од оваа уредба; и

(г) потребно е да се одбегне наметнување модули кои би биле премногу оптоварувачки во однос на ризиците утврдени со прописите од областа на безбедноста на производите.

(2) Кога производот е предмет на уредување на неколку технички прописи кои се во рамките на пред-

метот на уредување на оваа уредба, конзистентноста меѓу процедурите на оценка на сообразност треба да биде обезбедена согласно прописите од областа на безбедноста на производите.

(3) Модулите од Прилог I од оваа уредба треба да се применуваат како што е соодветно за тој производ и во согласност со упатствата утврдени во тие модули.

(4) За производи изработени по нарачка и за мало сериско производство во постапката за оценка на сообразност се применуваат поедноставените технички и административни постапки.

(5) Кога треба да се применуваат модулите од Прилог I од оваа уредба, и секаде каде што е применливо и релевантно согласно прописите од областа на безбедност на производите може:

(а) во однос на техничката документација, да се содржани дополнителни информации од оние што се утврдени во модулите;

(б) во однос на времето за кое производителот и/или нотифицираното тело се обврзани да ја чуваат секоја документација, да се промени периодот утврден во модулите;

(в) да му се обезбеди на производителот изборот на тестовите да се изврши од страна на акредитирано тело во негов состав или под одговорност на нотифицирано тело избрано од страна на производителот;

(г) кога се врши проверка на производот, да се утврди дека производителот може да избере дали испитувањата и тестовите за проверка на сообразност на производите со соодветните барања ќе се спроведат преку испитување и тестирање на секој производ или преку испитување и тестирање на производите на статистичка основа;

(д) да се обезбеди ЕС-типот на сертификат за испитување да има период на важност;

(е) во однос на ЕС-типот на сертификат за испитување, да се определи соодветните информации во однос на оцената на сообразност и контрола на внатрешните услуги да бидат вклучени во него или во неговите анекси;

(ж) да се обезбеди за различни постапки во однос на обврските на нотифицираното тело и да го информира Министерство за економија ; и

(з) доколку овластеното тело спроведува периодични ревизии, да ја определи нивната динамиката.

(6) Кога се применуваат модулите од Прилог I од оваа уредба, и секаде каде што е применливо и релевантно согласно техничките прописи треба :

(а) при извршување на проверки и/или верификација на производот од страна на нотифицираното тело и/или производителот да се утврдува за кои производи се однесуваат, поединечните декларации пропишани во технички прописи за одредениот производ и истите треба да содржат потребни информации за нивна идентификација и

(б) да се определи соодветениот тип на ЕС испитување (тип на проект, тип на производ, тип на проект и производ) и потребните примероци за спроведувањето.

Оцена на сообразност

Член 6

(1) Кога со хармонизираното законодавство се бара да се врши оцената на сообразност, истата може да се врши од страна на носители на јавни овластувања, производители и нотифицирани тела.

(2) Кога со хармонизираното законодавство се предвидува оцената на сообразност да биде вршена од страна на носители на јавни овластувања, треба да се обезбеди дека тие ги исполнуваат барањата кои се утврдени со оваа уредба за нотифицираните тела.

III. НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТЕЛАТА ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ

Известување

Член 7

Република Македонија ја известува Европската комисија и земјите – членки на Европската унија за телата овластени да спроведуваат задачи поврзани со оцена на сообразност, согласно оваа уредба.

Органи за известување

Член 8

(1) Орган определен за известување на овластените тела за оцена на сообразност во Европската комисија и земјите - членки на Европската унија е Министерството за економија.

(2) Министерство за економија ја известува Европската комисија за неговите постапки за овластување и за постапките за нотификација на телата за оцена на сообразност, за следењето на нотифицираните тела и за сите настанати промени кај телата за оцена на сообразност кои се нотифицирани тела.

Доверливост на информации

Член 9

(1) Министерство за економија треба да ја штити доверливоста на информациите што ги добива.

(2) Министерство за економија треба да обезбеди доволен број на стручни лица со цел правилно да ги извршуваат работите во врска со известувањето на нотифицираните тела.

Барање за нотификација

Член 10

(1) Нотификација на телата за оцена на сообразност се врши доколку истите ги исполнуваат барањата утврдени во ставовите од (2) до (11) од овој член.

(2) Телото за оцена на сообразност треба да има статус на правно лице.

(3) Телото за оцена на сообразност треба да биде трето независно тело, независно од субјектот за кој врши оцена на сообразност или во однос на производот за кој што се врши оцена. Тело што припаѓа на деловно здружение или професионална групација, што ги застапува субјектите вклучени во проектирањето, производството, снабдувањето, склопувањето, употребата или одржувањето на производот на кој се врши оцена на сообразност, може да се смета за такво тело под услов да ја докаже својата независност и непостоење на било каков конфликт на интерес.

(4) Телото за оцена на сообразност, неговото највисоко раководство и персоналот одговорен за спроведување на задачите за оцена на сообразност не можат да бидат проектантите, производители, снабдувачи, монтери, купувачи, сопственици, корисници или одржувачи на производите за кои што се врши оцена на сообразност, ниту пак овластени претставници на некои од овие страни. При спроведување на оцената за сообразност од страна на телата не се попречува користење на оценети производи кои што се неопходни за извршување на оцената од страна на телата за оцена на сообразност или нивно користење. Телото за оцена на сообразност, неговото највисоко раководство и вработените одговорни за спроведување на задачите за оцена на сообразност не можат да бидат директно вклучени во проектирањето, производството или изградбата, прометот, монтирањето, употребата или одржувањето на производот, или се претставници на страната вклучена во постапката на оценување. Тие не треба да бидат вклучени во оценувањето што може да е спротивно со нивната независност при донесувањето на одлуки или на интегритетот во однос на постапките за оцена на сообразност за коишто тие се нотифицирани, особено за консултантските услуги. Телата за оцена на сообразност треба да обезбедат дека активностите на нивните подружници или подизведувачи нема да влијаат врз доверливоста, објективноста или непристрасноста на нивните постапки за оцена на сообразност.

(5) Телата за оцена на сообразност и нивните вработени треба да ги извршуваат постапките за оцена на сообразност со највисок степен на професионален интегритет и задолжителна техничка способност во одделна област и не треба да бидат подложни на никаков притисок и компензација, особено финансиска, што може да влијае врз нивната одлука или на резултатите од нивните постапки за оцена на сообразност, особено во однос на луѓето или групите луѓе кои што имаат интерес од резултатот на оцената. Телото за оцена на сообразност треба да е способно да ги извршува сите задачи поврзани со оцената на сообразност за кои е овластено согласно прописите од безбедност на производите и за кое е нотифицирано, без разлика дали тие задачи ги спроведува самото тело за оцена на сообраз-

ност или се спроведени во негово име и на негова одговорност. Телото за оцена на сообразност треба постојано и за секоја постапка за оцена на сообразност и за секој вид или категорија производи за кои е нотифицирано да има :

(а) потребен број на вработени со техничко знаење и доволно и соодветно искуство за извршување на задачите за оцена на сообразност;

(б) опис на постапките во согласност со кои се спроведува оцената на сообразност, обезбедена транспарентност и можност за репродукција на истите постапки и соодветни утврдени политики и постапки што прават разграничување меѓу задачите што ги извршува како нотифицирано тело и другите активности;

(в) постапки за извршување на активности што соодветно ја имаат предвид големината на субјектот, секторот во кој што работи, неговата структура, степенот на сложеност на технологијата на односниот производ или сервиската природа на производствениот процес; и

(г) потребни средства за извршување на техничките и административните задачи во однос на активностите за оцена на сообразност на соодветен начин и пристап до сета неопходна опрема или капацитети.

(б) стручните лица одговорни за извршување на активностите поврзани со оцената на сообразност треба да имаат :

(а) добра техничка и стручна обука што ги покрива сите активности за оцена на сообразност за кои е нотифицирано телото за оцена на сообразност;

(б) задоволително познавање на барањата за оцените што ги извршуваат и соодветно овластување за да ги спроведат оцените за сообразност;

(в) соодветно познавање и разбирање на суштествените барања утврдени во хармонизирани стандарди и прописите од безбедност на производите, и нивна примена ; и

(г) способност за изготвување сертификати, евиденција и извештаи што се доказ за извршената оцена на сообразност.

(8) највисокото раководство и вработените за оцена на сообразност треба да обезбедат непристрасност на телото за оцена на сообразност. Надоместоците на највисокото раководство и вработените во телото за оцена на сообразност не треба да зависат од бројот на спроведените оценки или од резултатите од извршените оценки за извршените оценки.

(9) телата за оцена на сообразност треба да бидат осигурани од одговорност доколку одговорноста не ја преземе земјата во согласност со закон, или пак земјата не е директно одговорна за оцената на сообразност.

(10) Вработените во телото за оцена на сообразност треба да ја почитуваат професионалната доверливост во однос на сите информации добиени при спроведувањето на своите задачи согласно прописите од областа на безбедност на производите, освен пред надлежните органи за надзор на земјите - членки на Европската

унија и на Република Македонија кај кои се вршат ваквите постапки. Правата на сопственост се заштитени согласно закон.

(11) Телата за оцена на сообразност учествуваат или обезбедуваат дека нивните вработени за оцена се информирани за соодветните активности за стандардизација, кои се преземени од страна на Институтот за стандардизација на Република Македонија и Европската унија.

Подружници и подизведувачки активности на нотифицираните тела

Член 11

(1) Кога нотифицирано тело за оцена на сообразност склучува договор со подизведувачи за одредени задачи во однос на оцената на сообразност или користи подружници, треба да обезбеди дека подизведувачот или подружницата ги исполнуваат барањата утврдени во член 10 од оваа уредба и за тоа го известува - Министерството за економија .

(2) Нотифицираните тела за оцена на сообразност преземаат целосна одговорност за задачите што ги извршуваат подизведувачите или подружниците без разлика каде се основани. Активностите може да бидат извршени од подизведувачи или спроведени од подружница само доколку постои согласност од субјектот.

(3) Нотифицираните тела треба да ги стават на располагање на Министерството за економија соодветните документи за оцена на квалификациите на подизведувачот или подружницата и работата која е извршена од нив согласно прописите од областа на безбедност на производите.

Акредитирани и овластени тела во состав

Член 12

(1) Акредитирано тело во состав на субјектот може да се користи за извршување на активности за оцена на сообразност за субјектот во кој тоа е организирано со цел да се спроведат постапки утврдени во Прилог I – модули A1, A2, C1 или C2 од оваа уредба. Акредитираното тело треба да биде посебен и одделен дел од субјектот и да не учествува во проектирањето, производството, снабдувањето, монтирањето, употребата или одржувањето на производите што ги оценува.

(2) Акредитираното тело во состав на субјектот треба да ги исполнува следниве услови:

(а) да е акредитирано во согласност со Законот за акредитација;

(б) акредитираното тело и вработените во истото организациски треба да бидат препознатливи и да имаат методи за информирање во рамките на субјектот од кое што сочинуваат дел со што се обезбедува нивна непристрасност што ја докажуваат пред националното тело за акредитација;

(в) акредитираното тело и вработените во истото да не се одговорни за проектирањето, производството, снабдувањето, монтирањето, функционирањето или одржувањето на производите што ги оценуваат ниту да се вклучени во било која активност што може е спротивност со нивната независност при донесувањето на одлуки или интегритет во однос на нивните активности за вршењето на оцена на сообразност; и

(г) своите услуги да ги врши исклучиво за субјектот во чиј состав се наоѓа.

(3) Министерство за економија не го нотифицира акредитираното тело во состав на субјектот во Комисијата и земјите-членки на Европската унија, освен по нивно барање ги доставува информациите што се однесуваат за акредитацијата на акредитираното тело во состав добиени од Институтот за акредитација на Република Македонија.

IV. НАЧИН НА НАЗНАЧУВАЊЕ (НОТИФИКАЦИЈА) НА ТЕЛАТА ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ

Барање за назначување (нотификација)

Член 13

(1) Телото за оцена на сообразност поднесува барање за нотификација до Министерство за економија.

(2) Барањето од став (1) на овој член треба да содржи: опис на активностите за оцена на сообразност, модулот за оцена на сообразност или модулите и производот или производите за кои што телото е овластено, а во прилог сертификат за акредитација, со кој се потврдува дека телото за оцена на сообразност ги исполнува барањата утврдени во член 10 од оваа уредба.

Постапка на нотификација

Член 14

(1) Министерството за економија ги нотифицира во Европската комисија и земјите-членки на Европската унија исклучиво телата за оцена на сообразност кои ги исполнуваат условите утврдени во техничките прописи.

(2) Министерството за економија нотификацијата до Европската комисија и земјите-членки во Европската Унија ја врши со помош на електронски средства за известување утврдени од Европската комисија.

(3) Нотификацијата треба да содржи назив и седиште на телата за оцена на сообразност со целосни податоци за активностите околу оцената за сообразност, модулот или модулите за оцена на сообразност, производот или производите и податоците за соодветната проверка на конкурентноста.

(4) Телото за оцена на сообразност може да извршува активности на нотифицирано тело само доколку нема забелешки од Европската комисија или другите земјите - членки во Европската унија во рок од две недели од известувањето доколку има сертификат за акредитација.

(5) Европската комисијата и земјите-членки на Европската унија се известуваат за секои наредни соодветни измени настанати кај телото за оцена на сообразност.

Идентификациски броеви и список на нотифицирани тела

Член 15

(1) Европската комисија доделува идентификациски број на нотифицираното тело. Нотифицираното тело за оцена на сообразност добива единствен идентификациски број и доколку телото е нотифицирано за активности согласно повеќе технички прописи.

(2) Европската комисија јавно го става на располагање списокот на нотифицираните тела за кои е известена согласно оваа уредба, со идентификациските броеви кои им се доделени и активностите за кои се нотифицирани.

(3) Европската комисија врши постојано ажурирање на списокот од став (2) на овој член.

Измени во нотификацијата

Член 16

(1) Доколку Министерството за економија утврди или е информирано дека нотифицираното тело престанало да ги исполнува барањата утврдени во техничките прописи и неговото решение за овластување е укинато, ја повлекува нотификацијата.

(2) За повлекување на нотификацијата од став (1) на овој член, Министерството за економија ја информира Европската комисија и земјите – членки во Европската унија согласно постапката утврдена во член 14 став (2) од оваа уредба.

(3) Во случајот од став (1) на овој член, Министерството за економија презема соодветни мерки друго нотифицирано тело за оцена на сообразност да ги преземе предметите на телото чија нотификација е повлечена или предметите да се стават на располагање на Министерството за економија или органите за надзор на пазарот на нивно барање.

Исполнување на барањата и одговорностите на нотифицираното тело

Член 17

(1) Европската комисија ги испитува сите случаи за кои се сомнева или е доведена во сомнение по однос на надлежноста на нотифицираното тело или понатамошното исполнување на барањата и одговорностите на нотифицираното тело за кое е нотифицирано.

(2) На барање на Европската комисија, Министерството за економија ги обезбедува сите информации за нотифицираното тело од доставувањето на барањето за отпочнување на постапката за нотификација или доста-

вување на информации за понатамошно исполнување на барањата за телата за оценка на сообразност во однос на нивната надлежност.

(3) Министерството за економија обезбедува тајност и доверливост на сите чувствителни информации добиени за нотифицираните тела во процесот на истражување од Европската комисија.

(4) Доколку Европската комисијата утврди дека нотифицираното тело не ги исполнувало или повеќе не ги исполнува барањата од своето нотифицирање, го известува Министерството за економија и бара да се преземат соодветни мерки за одземање на нотификацијата и неговото овластување.

Обврски на нотифицираните тела

Член 18

(1) Нотифицираните тела спроведуваат оценка на сообразност во согласност со постапките за оценка на сообразност предвидени во техничките прописи.

(2) Оцената на сообразност се спроведува на пропорционален начин избегнувајќи непотребни оптоварувања за економските оператори. Телата за оценка на сообразност ги спроведуваат своите активности имајќи ја предвид големината на претпријатието, секторот во кој функционира, неговата структура, степенот на сложеност на односната производствена технологија и обемот или сериската природа на производствениот процес.

(3) Кога нотифицираното тело открие дека барањата утврдени во прописите за безбедност на производите или соодветните хармонизирани стандарди или техничките спецификации не се исполнети од страна на производителот, ќе му наложи на производителот да преземе соодветни мерки за отстранување на несообразноста и нема да издаде сертификат за сообразност.

(4) Во случај кога при надзор на сообразност во врска со издадениот сертификат, нотифицираното тело востанови дека производот повеќе не во е согласност со сертификатот за сообразност ќе му наложи на производителот да преземе соодветни мерки за отстранување на несообразноста и доколку е потребно ќе го поништи или повлече сертификатот за сообразност.

(5) Кога не се преземени поправни мерки или тие го немаат потребното влијание, нотифицираното тело ќе го ограничи, поништи или ќе го повлече сертификатот за сообразност.

Обврска за информирање на нотифицираните тела

Член 19

(1) Нотифицираните тела за оценка на сообразност го информираат Министерството за економија за:

(а) секое одбивање да се издаде, ограничување, поништување или повлекување на сертификат за сообразност;

(б) секоја околност која има влијание врз обемот и барањата за нотификација;

(в) секое барање за информирање побарано од страна на органите за надзор на пазарот во однос на активностите за оценка на сообразност; и

(г) активностите за оценка на сообразност спроведени во рамките на нивната нотификација и секоја друга извршена активност вклучувајќи прекугранични активности и подизведување.

(2) Нотифицираните тела ги известуваат другите тела кои спроведуваат слични активности за оценка на сообразност што ги покриваат истите производи со соодветни информации за прашања во однос на негативните и на нивно барање за позитивните резултати од оцената на сообразност.

Размена на искуства

Член 20

Министерство за економија презема мерки за размена на искуства меѓу надлежните органи на земјите-членки на Европската унија одговорни за политиката за информирање за телата за оценка на сообразност.

Координација на нотифицирани тела

Член 21

(1) Министерство за економија обезбедува соодветна координација и соработка помеѓу нотифицираните тела основани и правилно управувани во вид на секторска или меѓусекторска група или групи на нотифицирани тела.

(2) Министерството за економија презема активности дека сите нотифицирани тела учествуваат во работата на таа или тие групи, директно или со помош на назначени претставници.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 22

Со денот влегување во сила на ова уредба, престанува да важи Уредбата за начинот на назначување (нотификација) на телата за оценка на сообразност во Европската комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/2007).

Член 23

Одредбите од член 15 ставови (2) и (3) од оваа уредба ќе започнат да се применуваат со пристапување на Република Македонија во Европската унија.

Член 24

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2889/1
2 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

ПРИЛОГ I.

ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ

Внатрешна контрола на производството (Модул „А“)

1. Внатрешната контрола на производството е постапка за оцена на сообразност со која производителот ги исполнува обврските утврдени во точките 2, 3 и 4 и обезбедува и изјавува на сопствена одговорност дека тие производи ги задоволуваат барањата од прописите од безбедноста на производите што се применува за нив.

2. Техничка документација

Производителот ја подготвува техничката документација. Документацијата треба да овозможува оценување на сообразност на еден производ со соодветните услови и вклучува соодветна анализа и оценување на ризикот (-иците). Техничката документација ги пропишува суштествените барања и ги опфаќа, доколку е значајно за оцената, проектирањето, производството и работата на производот. Техничката документација, доколку е применливо, ги содржи минимум следните елементи:

- општ опис на производот,
- идејно проектирање и производствени планови и шеми за составните делови, поткомпонентите, струјни кола и др.
- описи и објаснувања за разбирање на тие планови и шеми и за работата на производот,
- список на хармонизирани стандарди и/или други соодветни технички спецификации кои се применети целосно или делумно, како и описи на донесените решенија за задоволување на основните барања од прописите на безбедност на производите доколку тие хармонизирани стандарди не се применети. Во случај на делумна примена на хармонизираните стандарди, техничката документација ги назначува деловите кои се применети,
- резултати од направените пресметки за проектирањето, извршените испитувања и др., и
- извештаи од тестовите.

3. Производство

Производителот ги презема сите неопходни мерки за да може процесот на производство и неговото следење обезбедува сообразност на произведените производи со техничката документација дадени во точка 2 и со барањата од прописите на безбедност на производите кои се применуваат на истите.

4. Ознака за сообразност и декларација за сообразност

4.1. Производителот ја става потребната ознака за сообразност утврдена во правниот инструмент на секој поединечен производ што ги задоволува применливите услови од правниот инструмент.

4.2. Производителот изготвува пишана изјава за сообразност за произведен модел и ја става заедно со техничката документација на располагање на националните овластени органи во период од 10 години по пуштањето на производот во промет. Изјавата за сообразност го идентификува производот за кој е изготвена.

За соодветните овластени органи на нивно барање достапен е примерок од изјавата за сообразност.

5. Овластен претставник

Обврските на производителот утврдени во точка 4 може да бидат исполнети од страна на неговиот овластен претставник, во негово име и во негова надлежност, доколку тие се поблиску определени во овластувањето.

Внатрешна контрола на производството и надгледувано тестирање на производот (Модул „А1“)

1. Внатрешната контрола на производство и надгледуваното тестирање на производот е постапка за оцена на сообразност со која производителот ги исполнува обврските утврдени во точките 2, 3, 4 и 5, и обезбедува и изјавува на сопствена одговорност дека тие производи ги задоволуваат барањата од правниот инструмент што се применуваат за истите.

2. Техничка документација

Производителот ја уредува техничката документација. Документацијата овозможува оцена на сообразност на еден производ со соодветните барања и вклучува соодветна анализа и проценка на ризикот/ризиците.

Техничката документација ги назначува применливите барања и ги опфаќа, доколку е значајно за оцената, проектирањето, производството и работата на производот. Техничката документација, доколку е применливо, ги содржи минимум следните елементи:

- општ опис на производот,
- концепциско проектирање и производствени планови и шеми за составните делови, поткомпонентите, струјни кола, и др.
- описи и објаснувања потребни за разбирање на истите планови и шеми и за работата на производот,
- список на хармонизирани стандарди и/или други соодветни технички спецификации кои се применети целосно или делумно, како и описи на донесените решенија за задоволување на основните барања од прописите на безбедност на производите доколку тие хармонизирани стандарди не се применети. Во случај на делумна примена на хармонизираните стандарди, техничката документација ги назначува деловите кои се применети,
- резултати од направените пресметки за проектирањето, извршените испитувања и др., и
- извештаи од тестовите.

3. Производство

Производителот ги презема сите потребни мерки за да можат процесот на производството и неговото следење да обезбедат сообразност на произведените производи со техничката документација наведена во точка 2 и со барањата од прописите на безбедност на производите кои се применуваат на истите.

4. Преглед на производот

Производителот или друго лице во негово име, за секој произведен поединечен производ спроведува еден или повеќе тестови за една или повеќе страни на производот, со цел да ја провери сообразност со кореспондентните барања од прописите на безбедност на производите. На избор на

производителот тестовите се спроведуваат или од страна на тело во состав или во надлежност на нотифицирано тело од страна на производителот.

Во случај тестовите да ги извршува нотифицирано тело, производителот во надлежност на нотифицирано тело, го става идентификацискиот број на нотифицирано тело за време на процесот на производството.

5. Ознака на сообразност и декларација - изјава за сообразност

5.1. Производителот ја става потребната ознака за сообразност утврдена во правниот инструмент на секој поединечен производ што ги задоволува применливите услови од правниот инструмент.

5.2. Производителот изготвува пишана изјава за сообразност за произведен модел и ја става заедно со техничката документација на располагање на националните овластени органи во период од 10 години по пуштање на производот во промет. Изјавата за сообразност го одредува производот за кој е изготвена.

За соодветните овластени органи на нивно барање достапен е примерок од изјавата за сообразност.

6. Овластен претставник

Обврските на производителот утврдени во точка 5 може да ги исполни неговиот овластен претставник, во негово име и во негова надлежност, доколку истите се определени со овластувањето.

Внатрешна контрола на производството и контролни надзори на производите во интервали по случаен избор (Модул „A2“)

1. Внатрешната контрола на производството и надзорни контроли на производите во случајно избрани периоди е постапка за оценка на сообразност со која производителот ги исполнува обврските утврдени во точките 2, 3, 4 и 5, обезбедува и изјавува на сопствена одговорност дека производите ги задоволуваат барањата од прописите за безбедност на производите кои се применуваат за истите.

2. Техничка документација

Производителот ја изготвува техничката документација. Документацијата овозможува оценка на сообразност на еден производ со соодветните барања и вклучува соодветна анализа и проценка на ризикот / ризици. Техничката документација ги назначува применливите барања и ги опфаќа, доколку е значајно за оцената, проектирањето, производството и работата на производот. Техничката документација, доколку е применливо, ги содржи минимум следните елементи:

- општ опис на производот,
- идејно проектирање и производствени планови и шеми за составните делови, поткомпонентите, струјни кола и др.
- описи и објаснувања кои се потребни за разбирање на истите планови и шеми и за работата на производот,
- список на хармонизирани стандарди и/или други соодветни технички спецификации кои се применети целосно или делумно, како и описи на донесените решенија за задоволување на основните барања од прописите на безбедност на производите доколку тие хармонизирани стандарди не се

применети. Во случај на делумна примена на хармонизираните стандарди, техничката документација ги назначува деловите кои се применети,

- резултати од направените пресметки за проектирањето, извршените испитувања и др., и

— извештаи од тестовите.

3. Производство

Производителот ги презема сите потребни мерки за да можат процесот на производството и неговото следење да обезбедат сообразност на произведените производи со техничката документација наведена во точка 2 и со барањата од прописите на безбедност на производите кои се применуваат на истите.

4. Преглед на производите

На избор на производителот, или акредитирано тело во состав или нотифицирано тело, избрано од страна на производителот, извршува контроли на производот или таквите контроли ги спроведуваат други лица во случајно избран период одреден од страна на телото, со цел да се провери квалитетот на внатрешните контроли на производот, земајќи ги предвид меѓу другото технолошката сложеност на производите и квалитетот на производството. Се испитува соодветен примерок од крајните производи, земен на лице место од страна на телото пред пуштање во промет и се извршуваат соодветни тестови кои се утврдени од страна на релевантните делови на хармонизираниот стандард и/или техничките спецификации, или пак се спроведуваат идентични тестови, за да се прегледа сообразност на производот со соодветните барања од барањата од прописите на безбедност на производите.

Постапката за земање на мостри за одобрување која се применува е наменета да определи дали процесот на производството на производот се извршува во прифатливи граници, со цел да се обезбеди сообразност на производот.

Во случај тестовите да ги извршува нотифицирано тело, производителот, на одговорност на нотифицираното тело, го става идентификацискиот број на нотифицираното тело за време на процесот на производството.

5. Ознака на сообразност и изјава за сообразност

5.1. Производителот ја става потребната ознака за сообразност утврдена во правниот инструмент на секој поединечен производ што ги задоволува применливите барања од прописите на безбедност на производите.

5.2. Производителот изготвува пишана изјава за сообразност за произведен модел и ја става заедно со техничката документација на располагање на националните овластени органи во период од 10 години по пуштањето на производот во промет. Изјавата за сообразност го одредува производот за кој е изготвена.

За компетентните овластени органи на нивно барање достапен е примерок од изјавата за сообразност.

6. Овластен претставник

Обврските на производителот утврдени во точка 5 може да ги исполни неговиот овластен претставник, во негово име и во негова надлежност, доколку истите се определени со овластувањето.

ЕС испитување на тип (Модул „В“)

1. ЕС испитување на тип е дел од постапката за оцена на сообразност при која нотифицираното тело го испитува техничкиот проект на еден производ и потврдува и докажува дека техничкиот проект на производот ги задоволува барањата од прописите на безбедност на производите кои се однесуваат на истиот.

2. ЕС испитување на тип може да се изврши на било кој од следните начини:

- испитување на примерок, претставник на предвиденото производство, од комплетниот производ (производствен тип),

- оцена на соодветноста на техничкиот проект на производот по пат на испитување на техничката документација и доказите за поддршка наведени во точка 3, како и испитување на примерок, претставник на предвиденото производство, од еден или повеќе критични делови на производот (комбинација од производствен тип и тип на проект),

- оцена на соодветноста на техничкиот проект на производот по пат на испитување на техничката документација и доказите за поддршка наведени во точка 3, без испитување на примерок (тип на проект).

3. Производителот поднесува барање за ЕС испитување на тип на едно нотифицирано тело по негов избор.

Барањето опфаќа:

- име и адреса на производителот и, доколку барањето го поднесува овластен претставник, неговото име и адреса,

- пишана изјава дека истото барање не е поднесено на друго нотифицирано тело,

- техничка документација. Техничката документација овозможува оцена на сообразност на еден производ со применливите барања од правниот инструмент и вклучува соодветна анализа и проценка на ризикот / ризици. Техничката документација ги определува применливите барања и ги опфаќа доколку е значајно за оцената, проектирањето, производството и работата на производот. Техничката документација, доколку е применливо, ги содржи минимум следните елементи:

- општ опис на производот,

- идејно проектирање и производствени планови и шеми за составните делови, поткомпонентите, струјни кола, и др..

- описи и објаснувања кои се потребни за разбирање на тие планови и шеми и за работата на производот,

- список на хармонизирани стандарди и/или други соодветни технички спецификации, применети целосно или делумно, како и описи на донесените решенија за задоволување на основните барања од прописите на безбедност на производите доколку односните хармонизирани стандарди не се

применети. Во случај на делумна примена на хармонизирани стандарди, техничката документација ги назначува деловите кои се применети,

- резултати од направените пресметки за проектирањето, извршените испитувања и др., и

- извештаи од тестовите,

- Од претставникот на примероците од предвиденото производство, нотифицираното тело може да побара дополнителни примероци доколку се потребни за извршување на програмата за тестирање,

- доказ за поддршка за соодветноста на решението за техничкиот проект. Доказот за поддршка ги споменува сите документи кои биле употребени, особено доколку соодветните хармонизирани стандарди и/или технички спецификации не биле целосно применети. Доказот за поддршка ги вклучува, доколку е потребно, резултатите од спроведените тестови од страна на соодветна лабораторија на производителот, или од страна на друга лабораторија за тестирање во негово име и во негова надлежност.

4. Нотифицирано тело:

За производот:

4.1. ја испитува техничката документација и доказот за поддршка со цел да се оцени соодветноста на техничкиот проект на производот;

За примерокот / примероците:

4.2. потврдува дека примерокот / примероците се произведени во сообразност со техничката документација и ги одредува елементите кое биле проектирани во согласност со применливите одредби на соодветните хармонизирани стандарди и/или техничките спецификации, како и елементите кои биле проектирани без примена на соодветните одредби за тие стандарди;

4.3. спроведува соодветни испитувања и тестови, или тоа го извршуваат други лица, за да се провери дали, кога производителот избрал да ги примени решенијата во соодветните хармонизирани стандарди и/или технички спецификации, истите биле правилно применети;

4.4. спроведува соодветни испитувања и тестови, или тоа го извршуваат други лица, за да се провери дали кога решенијата не биле применети во соодветните хармонизирани стандарди и/или технички спецификации, решенијата донесени од страна на производителот ги задоволуваат кореспондентните основни барања од прописите за безбедност на производите;

4.5. се согласува со производителот за местото на извршување на испитувањата и тестовите.

5. Нотифицираното тело изготвува извештај за оценување кој ги евидентира преземените активности во согласност со точка 4 и нивните последици. Без да е во спротивност со обврски во однос на овластените органи што известуваат, нотифицираното тело ја објавува содржината на извештајот, целосно или делумно, само доколку постои согласност од страна на производителот.

6. Во случај типот да ги задоволува барањата од соодветните прописи на безбедност на производите кои се однесуваат на производот, нотифицираното тело на производителот му издава потврда за сообразност

(сертификат) за ЕС испитувањето на типот. Потврдата за сообразност ги содржи името и адресата на производителот, заклучоците од испитувањето, барањата (доколку има) за неговата важност и неопходните податоци за идентификација на одобрениот тип. Потврдата за сообразност може да биде придружен со еден или повеќе анекси.

Потврдата за сообразност и анексите ги содржат сите соодветни информации за да се овозможи оценка на сообразност на произведените производи со испитаниот тип и со цел контрола преку работа.

Во случај типот да не ги задоволува применливите барања од прописи на безбедноста на производите, нотифицирано тело одбива да издаде потврда за сообразност - сертификат за ЕС испитување на тип и како резултат на тоа го известува кандидатот, давајќи детални причини за одбивањето.

7. Нотифицираното тело е известно за сите промени на општо потврдената состојба што наведува дека одобрениот тип повеќе не е во согласност со применливите барања од прописи на безбедноста на производите, и определува дали таквите промени бараат дополнително испитување. Доколку е така, нотифицираното тело како резултат на тоа го известува производителот.

Производителот го известува нотифицираното тело кое ја чува техничката документација за потврдата за сообразност - сертификатот за ЕС испитувањето на типот за сите измени на одобрениот тип кои можат да влијаат врз сообразност на производот со основните барања од прописи на безбедноста на производите или врз важноста на сертификатот. За таквите измени потребно е дополнително одобрување во вид на дополнување на оригиналната потврда за сообразност - сертификат за ЕС испитување на тип.

8. Секое нотифицирано тело ги известува своите овластени органи што известуваат за потврдата за сообразност - сертификатите за ЕС испитувањето на типот и/или за сите дополнувања кои ги издал или повлекол, и, периодично или на барање на органите за надзор на пазарот им го става на располагање списокот на потврдите за сообразност - сертификатите и/или на сите дополнувања кои се одбиени, отстранети или на друг начин забранети.

Секое нотифицирано тело ги известува останатите нотифицирани тела за потврдите за сообразност - сертификатите за ЕС испитувањето на типот и/или за сите дополнувања кои ги одбил, повлекол, отстранил или на друг начин забранил и на барање, за потврдите за сообразност - сертификатите и/или дополнувањата кои ги издал.

Комисијата, земјите-членки и други нотифицирани тела, на барање, можат да добијат примерок од потврдата за сообразност - сертификатите за ЕС испитувањето на типот и/или од нивните дополнувања. На барање, Комисијата и земјите-членки можат да добијат примерок од техничката документација и од резултатите од испитувањата извршени од страна на нотифицираното тело. Нотифицираното тело чува примерок од потврдата за сообразност - сертификатот за ЕС испитувањето на типот, од анексите и дополнувањата, како и од техничкото досие кое ја содржи документацијата поднесена од страна на производителот, сè до истекот на важноста на потврдата за сообразност - сертификатот.

9. Производителот става примерок од потврдата за сообразност - сертификатот за ЕС испитувањето на типот заедно со техничката документација на располагање на органите за надзор на пазарот во период од 10 години по пуштањето на производот во промет.

10. Овластениот претставник на производителот го поднесува барањето наведено во точка 3 и ги исполнува обврските утврдени во точките 7 и 9, доколку тие се определени со тоа овластување.

**Сообразност на тип заснована на внатрешна контрола на
производството
(Модул „С“)**

1. Сообразност на тип заснована на внатрешна контрола на производството е дел од постапката за оцена на сообразност според која производителот ги исполнува обврските утврдени во точките 2 и 3, обезбедува и изјавува дека односните производи се во сообразност со типот опишан во потврдата за сообразност - сертификатот за ЕС- испитување на тип и ги исполнуваат барањата од прописите за безбедност на производите што се применува за истите.

2. Производство

Производителот ги презема сите потребни мерки со цел процесот на производство и неговото следење да обезбедат сообразност на произведените производи со одобриот тип опишан во потврдата за сообразност - сертификатот за ЕС- испитување на тип и со барањата од од прописите за безбедност на производите што се применуваат за истите.

3. Ознака за сообразност и декларација за сообразност

3.1. Производителот ја става потребната ознака за сообразност утврдена во прописите за безбедност на производите на секој засебен производ кој е во сообразност со типот опишан во потврдата за сообразност - сертификатот за ЕС- испитување на тип и ги исполнува применливите барања од прописите за безбедност на производите.

3.2. Производителот изготвува пишана изјава за сообразност за модел на производ и ја става на располагање на органите за надзор на пазарот за период од 10 години по пуштањето на производот во промет. Изјавата за сообразност го означува моделот на производот за кој е изготвена.

На барање, примерок од Изјавата за сообразност е достапен на органите за надзор на пазарот.

4. Овластен претставник

Обврските на производителот утврдени во точка 3 можат да се исполнат од страна на неговиот овластен претставник, во негово име и под негова одговорност, доколку истите се наведени во овластувањето.

**Сообразност на типот заснована на внатрешна контрола на производството
и надзорно тестирање на производот (Модул „С1“)**

1. Сообразност на тип заснована на внатрешна контрола на производството и надзорно тестирање на производот е дел од постапката за оцена на сообразност според која производителот ги исполнува обврските утврдени во точките 2, 3 и 4 и обезбедува изјавува на своја лична одговорност дека споменатите производи се во сообразност со типот опишан во потврдата за сообразност- сертификатот за ЕС - испитување на тип и ги исполнуваат барањата од од прописите за безбедност на производите кој се применуваат за истите.

2. Производство

Производителот ги презема сите потребни мерки со цел процесот на производство и неговото следење да обезбедат сообразност на произведените производи со одобриениот тип опишан во потврдата за сообразност - сертификатот за ЕС - испитување на тип и со барањата од одредениот пропис за безбедност на производите што се применува за истиот.

3. Проверка на производот

За секој произведен производ се спроведуваат еден или повеќе тестови од еден или повеќе аспекти на производот од страна на производителот или во негово име, со цел потврдување на сообразност со соодветните барања од од прописите за безбедност на производите. По избор на производителот, тестовите се спроведуваат или од страна на акредитирано тело во состав или на одговорност на нотифицирано тело избрано од страна на производителот.

Доколку тестовите се спроведени од страна на нотифицирано тело, на одговорност на нотифицираното тело за време на процесот на производствениот процес производителот го става идентификацискиот број на нотифицираното тело.

4. Ознака за сообразност и декларација за сообразност

4.1. Производителот ја става потребната ознака за сообразност утврдена во правниот инструмент за секој производ посебно кој е во сообразност со типот опишан во сертификатот за ЕС - испитување на тип и ги исполнува применливите барања од прописите за безбедност на производите.

4.2. Производителот изготвува пишана изјавата за сообразност за модел на производ и ја става на располагање на органите за надзор на пазарот за период од 10 години по пуштањето на производот во промет. Изјавата за сообразност го означува моделот на производот за кој е изготвена.

На барање, примерок од изјавата за сообразност е достапен на органите за надзор на пазарот.

5. Овластен претставник

Обврските на производителот утврдени во точка 4 можат да се исполнат од страна на неговиот овластен претставник, во негово име и на негова одговорност, доколку истите се наведени во овластувањето.

Сообразност на типот заснована на внатрешна контрола на производство и контролни надзори на производ во интервали по случаен избор
(Модул „C2“)

1. Сообразност на тип заснована на внатрешна контрола на производството и контролни надзори во интервали по случаен избор е дел од

постапката за оцена на сообразност според која производителот ги исполнува обврските утврдени во точките 2, 3 и 4, обезбедува и изјавува на своја лична одговорност дека односните производи се во согласност со типот опишан во потврдата за сообразност -сертификатот за ЕС - испитување на тип и ги исполнуваат барањата од прописите за безбедност на производите кој се применуваат за истите.

2. Производство

Производителот ги презема сите потребни мерки со цел процесот на производство и неговото следење да обезбедат сообразност на произведените производи со одобрениот тип опишан во потврдата за сообразност-сертификатот за ЕС - испитување на тип и со барањата од одредениот пропис за безбедност на производите што се применува за истиот.

3. Проверка на производ

По избор на производителот, или акредитирано тело во состав или нотифицирано тело, избрано од страна на производителот, спроведува проверки на производот или ги спроведува во интервали по случаен избор одредени од телото со цел потврдување на квалитетот на внатрешните проверки на производот, земајќи ја предвид, меѓу другото, технолошката сложеност на производите и количината на производството. Се испитува соодветен примерок од конечниот производ, земен од страна на нотифицираното тело пред пуштање во промет и се спроведуваат соодветни тестови означени од страна на релевантните делови на хармонизирани стандарди и/или техничките спецификации или идентични тестови за проверка на сообразност на производот со суштествените барања од прописите за безбедност на производите. Доколку примерокот не е во согласност со прифатливото ниво на квалитет, телото презема соодветни мерки.

Постапката за прием на примерок што треба да се примени е наменета за да се утврди дали процесот на производство на производот се врши во рамки на прифатливите граници со цел обезбедување на сообразност на производот.

Кога тестовите се спроведуваат од страна на нотифицираното тело, на одговорност на известното тело, за време на процесот на производство производителот става идентификациски број на известното тело.

4. Ознака за сообразност и декларација за сообразност

4.1. Производителот ја става потребната ознака за сообразност утврдена во правниот инструмент за секој засебен производ кој е во сообразност со типот опишан во потврдата за сообразност -сертификатот за ЕС - испитување на тип и ги исполнува суштествените барања од прописите за безбедност на производите.

4.2. Производителот изготвува пишана изјава за сообразност за модел на производ и ја става на располагање на националните овластени органи за период од 10 години по пуштањето на производот во промет. Изјавата за сообразност го означува моделот на производот за кој е изготвена.

На барање, примерок од изјавата за сообразност е достапен на органите за надзор на пазарот.

5. Овластен претставник

одговорност дека производитите ги исполнуваат барањата од прописите за безбедност на производите кои се применуваат за истите.

2. Техничка документација

Производителот ја прави техничката документација. Документацијата овозможува оценка на сообразност на производот со суштествените барања и вклучува соодветна анализа и проценка на ризик/ризичи. Техничката документација ги утврдува суштествените барања и ги покрива колку што е потребно за оцената, проектирањето, производството и примената на производот. Доколку е применливо, техничката документација ги содржи најмалку следниве елементи:

- општ опис на производот,
- идејно проектирање и изработка на цртежи и шеми на компоненти за производството, поткомпоненти, струјни кола, и др.,
- потребни описи и објаснувања за разбирањето на цртежите и шемите и употребата на производот,
- список на усогласените стандарди и/или други релевантни технички спецификации, целосно или делумно применети, и описи на решенија донесени за исполнување на основните барања од прописите за безбедност на производите таму каде што тие хармонизирани стандарди не се применети. Во случај на делумно применети хармонизирани стандарди, во техничката документација се наведуваат применетите делови,
- резултати од направените пресметки за проект, спроведените испитувања, и др. и
- извештаи од тестови.

3. За период од најмалку од 10 години по пуштање на производот во промет, производителот ја става на располагање на органите за надзор на пазарот:

4. Производство

Производителот употребува одобрен систем за квалитет на производството, конечен производ и тестирање на односните производи како што е наведено во точка 5 и е предмет на надзор како што е наведено во точка 6.

5. Систем за квалитет

5.1. Производителот поднесува барање за оценка на неговиот систем за квалитет на односните производи до нотифицираното тело по негов избор.

Барањето содржи:

- име и адреса на производителот и доколку барањето е поднесено од страна на овластен претставник, и негово име и адреса,
- пишана декларација дека истото барање не е поднесено до некое друго нотифицирано тело,
- сите релевантни информации за предвидената категорија на производот,
- документација за систем на квалитетот, и
- техничка документација наведена во точка 2

5.2. Системот за квалитет обезбедува усогласување на производите со барањата на прописите за безбедност на производите што се применуваат за истите.

4.3. Нотифицираното тело спроведува периодични ревизии за да осигури дека производителот го одржува и применува системот за квалитет и доставува до производителот извештај за ревизија.

4.4. Освен тоа, нотифицираното тело може да направи неочекувани посети кај производителот. За време на ваквите посети нотифицираното тело може, доколку е потребно, да спроведува тестови за производот, или да ги спроведе за да се провери дали системот за квалитетот функционира правилно. Нотифицираното тело доставува до производителот извештај за посетата и извештај за тестот доколку тестовите се спроведени.

5. Ознака за сообразност и изјава за сообразност

5.1. Производителот ја става потребната ознака за сообразност утврдена во правниот инструмент, и на одговорност на нотифицираното тело наведено во точка 3.1, идентификациски број за секој засебен производ кој е во сообразност со типот опишан во потврдата за сообразност -сертификатот за ЕС - испитување на тип и ги исполнува применливите барања од прописите за безбедност на производите.

5.2. Производителот изготвува пишана изјава за сообразност за секој модел на производ и ја става на располагање на органите за надзор на пазарот за период од 10 години по пуштањето на производот во промет. Изјавата за сообразност го означува моделот на производот за кој е изготвена.

На барање, примерок од изјавата за сообразност е достапен на органите за надзор на пазарот.

6. За период од најмалку 10 години пуштањето на производот во промет, производителот ја става на располагање на органите за надзор:

- документацијата наведена во точка 3.1,
- промената наведена во точка 3.5, како што е одобрено,
- одлуките и извештаите на нотифицираното тело наведени во точки 3.5, 4.3 и 4.4.

7. Секое нотифицирано тело ги известува неговите овластени органи што известуваат за доделените или поништените одобренија на системот за квалитет и периодично или на барање доставува список на одбиените, суспендираните или поинаку ограничените одобренија на системот за квалитет до неговите овластени органи што известуваат.

Секое нотифицирано тело ги известува другите нотифицирани тела за одбиените, суспендираните, повлечените или поинаку ограничените одобренија на системот за квалитет, и на барање за доделените одобренија на системот за квалитет.

8. Овластен претставник

Обврските на производителот утврдени во точките 3.1, 3.5, 5 и 6 можат да бидат исполнати од страна на неговиот овластен претставник, во негово име и на негова одговорност, доколку истите се наведени во овластувањето.

Обезбедување на квалитет на процесот на производството (Модул „D1“)

1. Обезбедувањето на квалитет во процесот на производство е постапката за оцена на сообразност според која производителот ги исполнува обврските утврдени во точки 2, 4 и 7, обезбедува и изјавува на своја лична

— испитувањата и тестовите што треба да се спроведат пред, за време на и по производството, како и периодот со која истите треба да се спроведат,

— податоците за квалитетот, како што се инспекциските извештаи и податоците од тестот, податоци за калибрација, извештаите за квалификации на персоналот и др., и

— средствата за следење на постигнувањето на потребниот квалитетот на производот и ефикасното управување со системот за квалитет.

3.3. Нотифицираното тело оценува дали системот за квалитет ги исполнува барањата наведени во точка 3.2.

Претпоставува сообразност со оние барања во однос на елементите на системот за квалитет што се во согласност со соодветните спецификации на националните стандарди кои ги спроведуваат релевантните хармонизирани стандарди и/или технички спецификации.

Освен искуството со системи за управување со квалитет, ревизорскиот тим има најмалку еден член со искуство во оценување во полето на релевантниот производ, технологијата на односниот производ и познавање на применливите барања од прописите за безбедност на производите. Ревизијата вклучува посета за оцена во просториите на производителот. Ревизорскиот тим ја прегледува техничката документација наведена во точка 3.1, петта алинеја, за потврдување на способноста на производителот да ги идентификува суштествените барања од прописите за безбедност на производите и да ги спроведе потребните испитувања со цел обезбедување на сообразност на производот со тие барања.

Производителот се известува за одлуката. Известувањето содржи заклучоци од ревизијата и разумна одлука за оцената.

3.4. Производителот ги исполнува обврските на системот за квалитет како што е одобрено и го одржува да остане соодветен и ефикасен.

3.5. Производителот го известува нотифицираното тело кое го одобрило системот за квалитет за секоја промена во системот за квалитет.

Нотифицираното тело ја оценува секоја предложена промена и одлучува дали изменетиот систем за квалитет ќе продолжи да ги исполнува барањата наведени во точка 3.2 или е потребна повторна оцена.

За својата одлука го известува производителот. Известувањето содржи заклучоци од испитувањето и соодветна одлука за оцената.

4. Надзор на одговорноста на нотифицираното тело

4.1. Целта на надзорот е да се обезбеди дека производителот совесно ги исполнува обврските што произлегуваат од одобрениот систем за квалитет.

4.2. За целите на оцената, производителот му овозможува на нотифицираното тело пристап до местата на производство, контрола, тестирање и чување и ги обезбедува сите потребни информации, а особено:

— документацијата на системот за квалитет,
— податоците за квалитетот, како што се инспекциските извештаи и податоците од тестот, податоците за калибрација, извештаите за квалификации на персоналот и др.

Обврските на производителот утврдени во точка 4 можат да се исполнат од страна на неговиот овластен претставник, во негово име и на негова одговорност, доколку истите се наведени во овластувањето.

Сообразност на тип заснована на обезбедување на квалитетот на процесот на производството (Модул „D“)

1. Сообразност на тип заснована на обезбедување на квалитет на процесот на производството е дел од постапката за оцена на сообразност според која, производителот ги исполнува обврските утврдени во точките 2 и 5, обезбедува и изјавува на своја лична одговорност дека споменатите производи се во сообразност со типот опишан во потврдата за сообразност-сертификатот за ЕС - испитување на тип и ги исполнуваат барањата од правниот инструмент кои се применува за истите.

2. Производство

Производителот употребува одобрен систем за квалитет на производството, проверка на конечен производ и тестирање на тие производи како што е наведено во точка 3 и е предмет на надзор како што е наведено во точка 4.

3. Систем за квалитет

3.1. Производителот поднесува барање за оцена на неговиот систем за квалитет на производите до нотифицирано тело по негов избор.

Барањето содржи:

- име и адреса на производителот и доколку барањето е поднесено од страна на овластен претставник, и негово име и адреса,
- пишана декларација дека истото барање не е поднесено до некое друго нотифицирано тело,
- сите релевантни информации за предвидената категорија на производот,
- документација за системот за квалитет,
- техничка документација за одобрениот тип и примерок од потврдата за сообразност-сертификатот за ЕС - испитување на тип.

3.2. Системот за квалитет обезбедува сообразност на производите со типот опишан во потврдата за сообразност-сертификатот за ЕС - испитување на тип и ги исполнува барањата од прописите за безбедност на производите кои се применуваат за истите.

Сите елементи, барања и одредби донесени од страна на производителот се документирани на систематски и организиран начин во вид на писмени стратегии, постапки и насоки. Документацијата за системот за квалитет дозволува доследно толкување на програмите, плановите, прирачниците и податоците за квалитет.

Особено содржи соодветен опис на:

- целите за квалитетот и организациската структура, одговорностите и моќта на управување во однос на квалитетот на производот,
- соодветното производство, контролата на квалитетот и техниките за обезбедување на квалитет, процесите и систематските активности што треба да се користат за обезбедување на квалитет,

Сите елементи, барања и одредби донесени од страна на производителот се документирани на систематски и уреден начин во вид на писмени политики, постапки и упатства. Документацијата од системот за квалитет овозможува доследна интерпретација на програмите, плановите, прирачниците и евиденцијата за квалитет.

Истата, особено, содржи соодветен опис на:

- целите за квалитет и организациската структура, одговорностите и надлежностите на управата во однос на квалитетот на производот,
- соодветното производство, контрола на квалитетот и техники за гаранција на квалитет, процеси и систематски постапки кои се употребуваат,
- испитувањата и тестовите кои се извршуваат пред, за време на и по производството, како и динамиката со која истите се извршуваат,
- евиденцијата на квалитет, како што се извештаите за проверка и податоците за тестирање, калибрационите податоци, извештаите за квалификација на персоналот и др., и
- средствата за следење на постигнувањата на бараниот квалитет на производот и ефикасното работење на системот за квалитет.

5.3. Нотифицираното тело извршува оценка на системот за квалитет со цел да одреди дали ги задоволува барањата наведени во точка 5.2.

Претпоставува сообразност со оние барања во однос на елементите на системот за квалитет што се во согласност со соодветните спецификации од националниот стандард што го спроведуваат соодветниот хармонизиран стандард и/или техничка спецификација.

Освен тоа, со цел да се стекне искуство во системите за управување со квалитет, ревизорскиот тим има најмалку еден член со искуство во оценување на соодветното поле на производи и односната производствена технологија, како и познавање на суштествените барања од прописите за безбедност на производите. Ревизијата вклучува посета за оценка на просториите на производителот. Ревизорскиот тим ја прегледува техничката документација наведена во точка 2 со цел да се потврди способноста на производителот за одредување на соодветните барања од прописите за безбедност на производите и да се спроведат потребните испитувања со цел да се обезбеди усогласување на производот со барањата.

Производителот се известува за одлуката. Известувањето ги содржи заклучоците од ревизијата и одлуката за разумната проценка.

5.4. Производителот ги презема сите мерки со цел да се исполнат обврските што произлегуваат од системот за квалитет како што е одобрено, и со цел да се одржи истиот така што да остане соодветен и ефикасен.

5.5. Производителот го известува нотифицираното тело што го одобрило системот за квалитет за секоја планирана промена на системот за квалитет.

Нотифицираното тело ги оценува сите предложени промени и одлучува дали изменетиот систем за квалитет и понатаму ги задоволува барањата наведени во точка 5.2 или дали е потребна повторна оценка.

За својата одлука го известува производителот. Известувањето ги содржи заклучоците од испитувањата и одлуката за разумната проценка.

6. Надзор во одговорност на нотифицираното тело

6.1. Целта на надзорот е да се осигура дека производителот прописно ги исполнува обврските што произлегуваат од одобрениот систем за квалитет.

6.2. Производителот, за целите на оцената, му обезбедува на нотифицираното тело пристап до местата за производство, проверка, тестирање и складирање и ги обезбедува сите потребни информации, особено:

- документацијата за системот за квалитет,
- техничката документација наведена во точка 2, и
- евиденцијата на квалитет, како што се извештаите за проверка и податоците за тестирање, калибрационите податоци, извештаите за квалификација на персоналот, и др., и

6.3. Нотифицираното тело спроведува периодични ревизии со цел да се осигура дека производителот го одржува и применува системот за квалитет и обезбедува ревизорски извештај за производителот.

6.4. Освен тоа, нотифицираното тело може да направи неочекувани посети кај производителот. Во текот на овие посети, нотифицираното тело може, доколку е потребно, да спроведе тестови на производот, или пак истите да ги спроведе со цел да се потврди дали системот за квалитет исправно функционира. Нотифицираното тело доставува до производителот извештај од посетата, како и извештај за тестирањето доколку се направени тестови.

7. Ознака за сообразност и изјава за сообразност

7.1. Производителот ја става потребната ознака за сообразност утврдена во прописите за безбедност на производите а според одговорноста на нотифицираното тело наведено во точка 5.1 и идентификацискиот број на нотифицираното тело за секој поединечен производ што ги задоволува суштествените барања од прописите за безбедност на производите.

7.2. Производителот подготвува пишана изјава за сообразност за секој модел на производи и го става на располагање на органите за надзор на пазарот во период од 10 години по пуштањето во промет на производот. Изјавата за сообразност го одредува моделот на производи за кој што е подготвена.

Примерок од изјавата за сообразност е достапна за органите за надзор на пазарот на нивно барање.

8. Производителот, за период од најмалку 10 години по пуштањето во промет на производот, ја става на располагање на органите за надзор на пазарот:

- документацијата наведена во точка 5.1,
- промената наведена во точка 5.5, како што е одобрена, и
- одлуките и извештаите од нотифицираното тело наведени во точки 5.5, 6.3 и 6.4.

9. Секое нотифицирано тело ги известува своите овластени органи што известуваат за издадените или повлечени одобренија за системот за квалитет, а периодично или на барање ја става на располагање на овластените органи што известуваат списокот на одбиени, суспендирани или поинаку ограничени одобренија за системот за квалитет.

Секое нотифицирано тело ги известува другите нотифицирани тела за одбиените, суспендирани или повлечени одобренија на системот за квалитет, и на барање, за издадените одобренија за системот за квалитет.

10. Овластен претставник

Обврските на производителот утврдени во точка 3, 5.1, 5.5, 7 и 8 можат да бидат исполнети од страна на овластен претставник, во негово име и под негова одговорност, доколку е така определено во овластувањето.

Сообразност со тип врз основа на гаранција за квалитет на производот (Модул „Е“)

1. Сообразност со тип врз основа на гаранција за квалитет на производот е оној дел од постапката за оцена на сообразност каде што производителот ги исполнува обврските утврдени во точките 2 и 5, и обезбедува и одговорно изјавува дека сите наведени производи се во согласност со типот опишан во потврдата за сообразност -сертификатот за ЕС-испитување на тип и ги задоволуваат барањата од прописите за безбедност на производите применливи за истите.

2. Производство

Производителот работи по одобрен систем за квалитет за проверка на крајниот производ и тестирање на односните производи определени во точка 3 и е предмет на надзор како што е определено во точка 4.

3. Систем за квалитет

3.1. Производителот поднесува барање за оцена на системот за квалитет до нотифицирано тело по негов избор, за соодветните производи.

Барањето вклучува:

- име и адреса на производителот и, доколку барањето е поднесено од страна на овластен претставник, име и адреса на претставникот,
- пишана изјава дека истото барање не е поднесено кај друго нотифицирано тело,
- сите значајни информации за предвидената категорија на производот,
- документација во врска со системот за квалитет, и
- техничка документација за одобрениот тип и примерок од потврдата за сообразност -сертификатот за испитување на ЕС-типот.

3.2. Системот за квалитет обезбедува усогласување на производите со типот опишан во потврдата за сообразност - сертификатот за ЕС - испитување на типот и со суштествените барања од од прописите за безбедност на производите.

Сите елементи, барања и одредби донесени од страна на производителот се документирани на систематски и уреден начин во вид на писмени политики, постапки и упатства. Документацијата од системот за квалитет овозможува доследна интерпретација на програмите, плановите, прирачниците и евиденцијата за квалитет.

Особено содржи соодветен опис на:

- целите за квалитет и организациската структура, одговорностите и надлежностите на управата во однос на квалитетот на производот,
- испитувањата и тестовите спроведени по производството,

- евиденцијата за квалитет, како што се извештаите за проверка и податоците за тестирање, калибрационите податоци, извештаите за квалификација на персоналот, и др., и

- средствата за следење на постигнувањата на бараниот квалитет на производот и ефикасното работење на системот за квалитет.

3.3. Нотифицирано тело врши оценка на системот за квалитет со цел да се одреди дали ги задоволува барањата наведени во точка 3.2.

Претпоставува сообразност со оние барања во однос на елементите на системот за квалитет што се во согласност со соодветните спецификации од националниот стандард што го спроведуваат соодветниот унифициран стандард и/или техничка спецификација.

Освен тоа, со цел да се стекне искуство во системите за управување со квалитет, ревизорскиот тим има најмалку еден член со искуство во оценување на соодветното поле на производи и производствената технологија, како и познавање на суштествените барања од прописите за безбедност на производите. Ревизијата вклучува посета за проценка на просториите на производителот. Ревизорскиот тим ја прегледува техничката документација наведена во точка 3.1, петта алинеја со цел да се потврди способноста на производителот за одредување на соодветните барања од прописите за безбедност на производите и да се спроведат потребните испитувања со цел да се обезбеди усогласување на производот со барањата.

Производителот се известува за одлуката. Известувањето ги содржи заклучоците од ревизијата и одлуката за разумната оценка.

3.4. Производителот ги презема сите мерки со цел да се исполнат обврските што произлегуваат од системот за квалитет како што е одобрено и со цел да се одржи истиот така што да остане соодветен и ефикасен.

3.5. Производителот го известува нотифицираното тело што го одобрило системот за квалитет за секоја планирана промена на системот за квалитет.

Нотифицираното тело ги оценува сите предложени промени и одлучува дали изменетиот систем за квалитет и понатаму ги задоволува барањата наведени во точка 3.2 или дали е потребна повторна оценка.

За својата одлука го известува производителот. Известувањето ги содржи заклучоците од испитувањата и одлуката за разумната оценка.

4. Надзор на одговорноста на известеното тело

4.1. Целта на надзорот е да се обезбеди дека производителот прописно ги исполнува обврските што произлегуваат од одобрениот систем за квалитет.

4.2. Производителот, за целите на оцената, му овозможува на нотифицираното тело пристап до местата на производство, проверка, тестирање и складирање и ги обезбедува сите потребни информации, особено:

- документацијата од системот за квалитет, и
- евиденцијата за квалитет, како што се извештаите за проверка и податоците за тестирање, калибрационите податоци, извештаите за квалификација на персоналот, и др.,

4.3. Нотифицираното тело спроведува периодични ревизии со цел да се обезбеди дека производителот го одржува и применува системот за квалитет и доставува ревизорски извештај до производителот.

4.4. Освен тоа, нотифицираното тело може да направи неочекувани посети кај производителот. Во текот на овие посети, нотифицираното тело може, по потреба, да направи тестови на производот, или пак истите да ги направи со цел да провери дали системот за квалитет исправно функционира. Нотифицираното тело доставува до производителот извештај од посетата, а, доколку се направени такви тестови и извештај од тестирањето.

5. Ознака за сообразност и декларација за сообразност

5.1. Производителот ја става потребната ознака за сообразност утврдена во правниот инструмент, а на одговорност на нотифицираното тело наведено во точка 3.1, и идентификацискиот број одреден од страна на нотифицираното тело за секој поединечен производ што е во согласност со типот опишан во потврдата за сообразност-сертификатот за испитување на ЕС-типот и ги задоволува суштествените барања од прописите за безбедност на производите.

5.2. Производителот подготвува пишана изјава за сообразност за секој модел на производи и го става на располагање на органите за надзор на пазарот во период од 10 години откако производот е пуштен во промет. Изјавата за сообразност го одредува моделот на производи за кој што е подготвена.

Примерок од изјавата за сообразност е достапен за органите за надзор на пазарот на нивно барање.

6. Производителот, во период од најмалку 10 години по пуштањето на производот во промет ја става на располагање на органите за надзор на пазарот:

- документацијата наведена во точка 3.1,
- промената наведена во точка 3.5, како што е одобрено,
- одлуките и извештаите од нотификационото тело наведени во точки 3.5, 4.3 и 4.4.

7. Секое нотифицирано тело ги известува своите овластени органи што известуваат за издадените или повлечени одобренија за системот за квалитет, а периодично или на барање, на овластените органи што известуваат им става на располагање список на одбиени, суспендирани или поинаку ограничени одобренија за системот за квалитет.

Секое нотифицирано тело ги известува другите нотифицирани тела за одбиените, суспендираните или повлечените одобренија на системот за квалитет, а на барање и издадените одобренија за системот за квалитет.

8. Овластен претставник

Обврските на производителот утврдени во точка 3.1, 3.5, 5 и 6 можат да бидат исполнети од страна на овластениот претставник, во негово име и под негова одговорност, доколку е така определено во овластувањето.

Проверка и тестирање на гаранцијата за квалитет на конечниот
производ

(Модул „Е1“)

1. Проверката и тестирањето на гаранцијата за квалитет на конечниот производ е постапка за оцена на сообразност со којашто производителот ги исполнува обврските утврдени во точките 2, 4 и 7, и обезбедува и изјавува на своја сопствена одговорност дека производите ги исполнуваат барањата од прописите за безбедност на производите што се применува на истите.

2. Техничка документација

Производителот ја изготвува техничката документација. Документацијата овозможува да се изврши оцена на сообразност на производот со соодветните барања, и вклучува соодветна анализа и проценка на ризикот/ ризици. Техничката документација ги одредува суштествените барања и ги опфаќа, што се однесува до соодветноста на оцената, проектирањето, производството и активностите на производот. Техничката документација, доколку е применливо, ги содржи минимум следниве елементи:

- општ опис на производот,
- идејно проектирање и изработка на планови и шеми на состојките, поткомпоненти, струјни кола, и др.,
- описи и објаснувања потребни за разбирање на тие планови и шеми и активностите на производот,
- список на хармонизирани стандарди и/или други соодветни технички спецификации, применети целосно или делумно, и описите на решенијата донесени за задоволување на основните барања на правниот инструмент каде што тие хармонизирани стандарди не се применети. Во случај на делумно применети хармонизирани стандарди, техничката документација ги определува деловите што биле применети,
- резултатите од изработените пресметки за проектирањето, извршените испитувања, и др., и
- извештаи за тестовите.

3. Производителот ја става техничката документација на располагање на соодветните органите за надзор на пазарот 10 години по пуштање на производот во промет.

4. Производство

Производителот раководи со одобриот систем за квалитет за проверката на конечниот производ и тестирањето на производите определени со точка 5 и е предмет на надзор како што е определено во точка 6.

5. Систем за квалитет

5.1. Производителот поднесува барање за оцена на неговиот систем за квалитет кај нотифицирано тело по сопствен избор, за производите.

Барањето вклучува:

- име и адреса на производителот и, доколку барањето е поднесено од страна на овластен претставник, и неговото име и адреса исто така,
- пишана изјава дека истото барање не е поднесено до ниту едно друго нотифицирано тело,
- сите соодветни информации предвидени за категоријата на производот,

- документацијата во однос на системот за квалитет, и
- техничката документација наведени во точка 2.

5.2. Системот за квалитет овозможува придржување на производите кон барањата од прописите за безбедност на производите што се применуваат на истите.

Сите елементи, барања и одредби донесени од страна на производителот се документираат на систематски и уреден начин во вид на пишани насоки, постапки и упатства. Документацијата за системот за квалитет овозможуваат доследно толкување на програмите, плановите, прирачниците и евиденцијата за квалитет.

Особено, содржат соодветен опис на:

- целите за квалитет и организациската структура, обврските и надлежностите на раководството во однос на квалитетот на производот,
- испитувањата и тестовите коишто ќе се спроведат по производството,
- евиденцијата за квалитет, како што се извештаите за проверка и податоците од тестовите, податоците од калибрацијата, извештаите за квалификацијата на персоналот, и др.,
- средствата за следење на ефикасните активности на системот за квалитет.

5.3. Нотифицираното тело врши оценка на системот за квалитет за да определи дали ги задоволува барањата одведени во точка 5.2.

Се претпоставува сообразност со оние барања во однос на елементите на системот за квалитет кои што се придржуваат до сродните спецификации на националниот стандард кој што го спроведува соодветниот хармонизиран стандард и/или техничката спецификација.

Освен искуството во управувањето со системите за квалитет, ревизорскиот тим има минимум еден член со искуство во оценување на полето на соодветниот производ и засегнатата технологија на производство, и познавање на суштествените барања на прописите од безбедноста на производите. Ревизијата вклучува посета за оценка на просториите на производителот. Ревизорскиот тим ја прегледува техничката документација наведена во точка 2 со цел да се провери способноста на производителот да ги одреди соодветните барања на правниот инструмент и да ги изврши потребните испитувања со цел обезбедување дека производот се придржува кон барањата.

Производителот се известува за одлуката. Известувањето содржи заклучоци од ревизијата и одлука за разумната оценка.

5.4. Производителот се обврзува да ги исполни обврските што произлегуваат од системот за квалитет како што е одобрено и да го одржува така што ќе остане соодветен и ефикасен.

5.5. Производителот постојано го известува нотифицираното тело што го одобрило системот за квалитет за секоја планирана измена во системот за квалитет.

Нотифицираното тело врши оценка на сите предложени измени и одлучува дали изменетиот систем за квалитет ќе продолжи да ги задоволува барањата наведени во точка 5.2 или дали е потребно преиспитување.

Го известува производителот за својата одлука. Известувањето содржи заклучоци од ревизијата и одлука за разумната проценка.

6. Надзор на обврската на известеното тело

6.1. Целта на надзорот е да обезбеди дека производителот прописно ги исполнува обврските што произлегуваат од одобриот систем за квалитет.

6.2. Производителот, за целите на оцената, му овозможува на нотифицирано тело пристап до местата на производство, проверка, тестирање и чување и му обезбедува неопходни информации, особено:

- документацијата за системот за квалитет
- техничката документација наведена во точка 2., и
- евиденцијата за квалитет, како што се извештаите за проверка и податоците од тестовите, податоците од калибрацијата, извештаите за квалификацијата на персоналот, и др.,

6.3. Нотифицираното тело врши повремени ревизии за да осигури дека производителот го одржува и применува системот за квалитет и обезбедува за производителот извештај за ревизијата.

6.4. Освен тоа, нотифицирано тело може неочекувано да го посети производителот. Во текот на таквите посетинотифицираното тело може, доколку е неопходно, да ги спроведе тестовите за производи, или да нареди некој друг да ги изврши, со цел да се провери дека системот за квалитет правилно функционира. Нотифицираното тело му обезбедува на производителот извештај од посетата и, доколку се извршени тестовите, извештај за тестот.

7. Ознака за сообразност и изјава за сообразност

7.1. Производителот ја става потребната ознака за сообразност утврдена во правниот инструмент, и според обврската на нотифицираното тело наведено во точка 5.1, идентификацискиот број на последниов за секој поединечен производ којшто ги задоволува суштествените барања од прописите за безбедност на производите.

7.2. Производителот изготвува пишана изјава за сообразност за секој модел на производ и ја става на располагање на органите за надзор на пазарот 10 години по пуштање на производот во промет. Изјавата за сообразност го одредува моделот на производ за којшто е изготвена.

Примерок од изјавата за сообразност се става на располагање на органите на надзор на барање.

8. Производителот ја става техничката документација на располагање на соодветните органите за надзор 10 години по пуштање на производот во промет.

- документацијата наведена во точка 5.1,
- измената наведена во точка 5.5, како што е одобрено, и
- одлуките и извештаите на нотифицирано телонаведени во точките 5.5, 6.3 и 6.4.

9. Секое нотифицирано тело ги известува овластените органи што известуваат за одобријата на системот за квалитет издадени или повлечени, и повремено или на барање, го става на располагање на овластените органи

што известуваат списокот на одбиените, суспендираните или поинаку ограничени одобренија за системот за квалитет.

Секое нотифицирано тело ги известува останатите нотифицирани тела за одобренијата на системот за квалитет кои што ги одбил, суспендирал или повлекол, и, на барање, за одобренијата на системот за квалитет кои што ги издал.

10. Овластен претставник

Обврските на производителот утврдени во точките 3, 5.1, 5.5, 7 и 8 можат да се исполнат од страна на неговиот овластен претставник, во негово име и под негова одговорност, доколку тие се определени со овластувањето.

Сообразност со типот врз основа на проверката на производот (Модул „F“)

1. Сообразност со типот врз основа на проверката на производот е дел од постапката за оцена на сообразноста со која што производителот ги исполнува обврските утврдени во точките 2, 5.1 и 6, и обезбедува и изјавува на своја сопствена одговорност дека производите, кои што биле предмет на одредбите од точка 3, се во согласност со типот опишан во потврдата за сообразност-сертификатот ЕС-за испитување на типот и ги задоволува барањата од прописите за безбедност на производите кои се применува на истите.

2. Производство

Производителот ги презема сите неопходни мерки така што процесот на производство и неговото следење обезбедуваат сообразност на произведените производи со одобрениот тип опишан во потврдата за сообразност ЕС-за испитување на типот и со барањата од прописите за безбедност на производите кои се применува на истите.

3. Проверка

Нотифицирано тело избрано од страна на производителот извршува соодветни испитувања и тестови со цел да се провери сообразност на производите со одобрениот тип опишан во потврдата за сообразност ЕС-за испитување на типот и со соодветните барања од прописите за безбедност на производите.

Испитувањата и тестовите за проверка на сообразност на производите со соодветните барања се спроведуваат, по избор на производителот или со испитување и тестирање на секој производ определено со точка 4 или со испитување и тестирање на производите на статистичка основа определено со точка 5.

4. Проверката на сообразност со испитување и тестирање на секој производ

4.1. Сите производи се испитуваат поединечно и соодветни тестови се утврдуваат во соодветниот хармонизиран(и) стандард(и) и/или техничките спецификации, или еднакви тестови, се спроведуваат со цел да се провери сообразност со одобрениот тип опишан во потврдата за сообразност-сертификат за ЕС-за испитување на типот и со соодветните барања на прописите за безбедност на производите.

Во отсуство на таков хармонизиран стандард, нотифицираното тело одлучува за извршување на соодветните тестови.

4.2. Нотифицираното тело издава потврда за сообразност во поглед на извршените испитувања и тестовите и го додава својот идентификациски број на секој одобрен производ или издава наредба за истиот да биде додаден според негова одговорност.

Производителот изготвува пишана изјава за сообразност за секој модел на производ и ја става на располагање на органите за надзор на пазарот 10 години по пуштање на производот во промет.

5. Статистичка проверка на сообразност

5.1. Производителот ги презема сите неопходни мерки со цел процесот на производство и неговото следење да обезбедат хомогеност на секоја произведена серија и ги поднесува своите производи за проверка во вид на хомогени серии.

5.2. Примерок по случаен избор се зема од секоја серија во согласност со барањата од правниот инструмент. Сите производи во примерокот се преиспитуваат поединечно и се утврдуваат соодветните тестови во соодветниот хармонизиран(и) стандард(и) и/или техничките спецификации, или еднакви тестови, се извршуваат со цел да се обезбеди нивна сообразност со суштествените барања на прописите за безбедност на производите и се определува дали серијата е прифатена или одбиена. Во отсуство на таков хармонизиран стандард, нотифицираното тело одлучува за извршување на соодветните тестови.

5.3. Доколку серијата е прифатена, сите производи од серијата се сметаат за одобрени, освен оние производи од примерокот за коишто е утврдено дека не ги задоволуваат тестовите.

Нотифицираното тело издава потврда за сообразност во поглед на извршените испитувања и тестови и го додава својот идентификациски број на секој одобрен производ или издава наредба за истиот да биде ставен под негова одговорност.

Производителот изготвува пишана изјава за сообразност за секој модел на производ и ја става на располагање на органите за надзор на пазарот 10 години по пуштање на производот во промет

5.4. Доколку серијата е одбиена, нотифицираното тело или органите за надзор на пазарот презема соодветни мерки за да се спречи пуштање во промет на серијата. Во случај на често одбивање на сериите, нотифицираното тело може да ја забрани статистичката проверка и да преземе соодветни мерки.

6. Ознака за сообразност и изјава за сообразност

6.1. Производителот ја става потребната ознака за сообразност утврдена во правниот инструмент и, според обврската на нотифицираното тело наведено во точка 3, идентификацискиот број на последниов за секој поединечен производ кој што ги задоволува суштествените барања од прописите за безбедност на производите.

6.2. Производителот изготвува пишана изјава за сообразност за секој модел на производ и ја става на располагање на органите за надзор 10 години

по пуштање на производот во промет. Изјавата за сообразност го одредува моделот на производ за кој што е изготвена.

Примерок од изјавата за сообразност им се става на располагање на органите за надзор на пазарот.

Доколку нотифицираното тело наведено во точка 3 е согласно и според сопствена одговорност, производителот исто така може да го стави идентификацискиот број на нотифицираното тело на производите.

7. Доколку нотифицираното тело наведено во точка 3 е согласно и според сопствена одговорност, производителот исто така може да го стави идентификацискиот број на нотифицираното тело на производите.

8. Овластен претставник

Обврските на производителот можат да се исполнат од страна на неговиот овластен претставник, во негово име и со негова одговорност, доколку истите се определени со овластувањето. Овластениот претставник може да не ги исполни обврските на производителот утврдени во точките 2 и 5.1

Сообразност врз основа на верификација на производот (Модул „F1“)

1. Сообразност врз основа на верификација на производот претставува постапка за оценка на сообразност со која што производителот ги исполнува обврските утврдени во точка 2, 3, 6.1 и 7 и со која тој обезбедува и изјавува, исклучиво на сопствена одговорност, дека конкретните производи кои се предмет на одредбите од точка 4, се во сообразност со барањата од прописите за безбедност на производите кои важат за тие производи.

2. Техничка документација

Производителот ја изработува техничката документација. Документацијата ја овозможува оцената на сообразност на производот со релевантните барања и вклучува соодветна анализа и проценка на ризикот/ризиците. Техничката документација ги прецизира барањата кои важат и, доколку тоа е релевантно за оцената, ги опфаќа проектирањето, производството и функционирањето на производот. Секогаш кога е применливо, техничката документација ги содржи најмалку следниве елементи:

- општ опис на производот,
- идејно проектирање и производни цртежи и шеми на компоненти, поткомпоненти, струјни кола и др.,
- описи и појаснувања потребни за разбирање на тие цртежи и шеми и на функционирањето на производот,
- список на хармонизирани стандарди и/или на други релевантни технички спецификации до кои упатувањата се објавени во Службениот весник на Европската Унија, целосно или делумно применети, како и описи на решенијата усвоени за да се исполнат основните барања од прописите за безбедност на производите доколку истите хармонизирани стандарди не се примениле. Во случај на делумно применети хармонизирани стандарди, техничката документација ги утврдува оние делови кои се примениле,
- резултати од изведените пресметки за проектирањето, извршени испитувања и др., и

— извештаи од тестирањата.

Производителот ја чува техничката документација на располагање на релевантните национални овластени органи во период од 10 години по пуштањето на производот во промет.

3. Производство

Производителот ги презема сите мерки неопходни за производствениот процес и следењето на истиот обезбедува сообразност на произведените производи со суштествените барања од прописите за безбедност на производите.

4. Верификација

Нотифицираното тело избрано од страна на производителот ги спроведува сите соодветни испитувања и тестирања за да ја провери сообразност на производите со суштествените барања од прописите за безбедност на производите.

Испитувањата и тестирањата за проверка на сообразност со овие барања се вршат, по избор на производителот, по пат на проверка и тестирање на секој производ на начин утврден во точка 5 или по пат на проверка и тестирање на производите врз статистичка основа на начин утврден во точка 6.

5. Верификација на сообразност по пат на испитување и тестирање на секој производ одделно

5.1. Сите производи поединечно се испитуваат и се вршат соодветни тестирања, утврдени во релевантните хармонизирани стандарди и/или технички спецификации или идентични тестирања со цел проверка односно верификација на сообразност со барањата кои важат за тие производи. Доколку не постои таков хармонизиран стандард и/или техничка спецификација, нотифицираното тело одлучува за соодветните тестирања што треба да се спроведат.

5.2. Нотифицираното тело издава потврда за сообразност во однос на спроведените испитувања и тестирања и го поставува својот идентификациски број врз секој одобрен производ или организира поставување ваков број на сопствена одговорност.

Производителот ги чува потврдите за сообразност на располагање на органите за надзор на пазарот во период од најмалку 10 години по пуштањето на производот во промет.

6. Статистичка верификација на сообразност

6.1. Производителот ги презема сите мерки неопходни на начин со кој, производниот процес ја гарантира хомогеноста на секоја произведена серија и ги доставува своите производи за верификација во форма на хомогени серии.

6.2. Согласно со барањата од прописите за безбедност на производите, од секоја серија се зема случајно избран примерок. Сите производи во примерокот поединечно се испитуваат и се вршат соодветни тестирања утврдени во релевантните хармонизирани стандарди и/или технички спецификации или идентични тестирања со цел утврдување на сообразност со барањата кои важат за тие производи, за да се утврди дали серијата се прифаќа или се одбива. Доколку не постои таков хармонизиран

стандард и/или техничка спецификација, нотифицирано тело одлучува за соодветните тестирања што треба да се спроведат.

6.3. Доколку дадена серија се прифати, сите производи од серијата се сметаат за одобрени, со исклучок на оние производи од примерокот за кои се дошло до заклучок дека не ги задоволуваат барањата од тестирањата.

Нотифицираното тело издава потврда за сообразност во однос на спроведените испитувања и тестирања и го поставува својот идентификациски број врз секој одобрен производ или организира поставување на овој број на сопствена одговорност.

Производителот ги чува потврдите за сообразност на располагање на органите за надзор на пазарот во период од 10 години по пуштањето на производот во промет.

Доколку дадена серија се одбие, нотифицираното тело спроведува соодветни мерки за да го спречи пуштањето во промет на таа серија. Во случај на често одбивање на сериите, нотифицираното тело може да ја суспендира статистичката верификација и да преземе соодветни мерки.

7. Ознака на сообразност и изјава за сообразност

7.1. Производителот ја поставува ознаката за сообразност утврдена во правниот инструмент и под одговорност на нотифицираното тело од точка 4, идентификацискиот број на тоа тело, врз секој поединечен производ што ги исполнува применливите барања од правниот инструмент.

7.2. Производителот изготвува пишана изјава за сообразност за секој произведен модел и истата ја чува на располагање на органите за надзор на пазарот во период од 10 години по пуштањето на производот во промет. Изјавата за сообразност го определува моделот на производот за којшто е изготвена.

Примерок од изјавата за сообразност им се става на располагање на органите за надзор на пазарот на нивно барање.

Доколку нотифицираното тело од точка 5 се согласи и на одговорност на известното тело, производителот може врз производите да го постави и идентификацискиот број на нотифицираното тело.

8. Доколку нотифицираното тело се согласи и на негова одговорност, производителот може да го постави идентификацискиот број на нотифицираното тело врз производите во текот на производствениот процес.

9. Овластен претставник

Обврските на производителот може да се исполнат од страна на негов овластен претставник, од негово име и на негова одговорност, под услов истите да се утврдени во овластувањето. Овластен претставник не смее да ги исполнува обврските на производителот утврдени во точка 3 и 6.1.

Сообразност врз основа на поединечна верификација (Модул „G“)

1. Сообразност врз основа на поединечна верификација е постапка на оцена на сообразност со која производителот ги исполнува обврските утврдени во точка 2, 3 и 5 и со која обезбедува и изјавува, на своја исклучива одговорност, дека конкретниот производ, предмет на одредбите од точка 4, е

сообразен со барањата од прописите за безбедност на производите кои важат за тој производ.

2. Техничка документација

Производителот ја изработува техничката документација и ја става на располагање на нотифицирано тело од точка 4. Документацијата ја овозможува оцената на сообразност на производот со релевантните услови и вклучува соодветна анализа и оцена на ризикот/ризиците. Техничката документација ги прецизира суштествените барања и ги опфаќа, доколку тоа е значајно за оцената, проектирањето, производството и функционирањето на производот. Секогаш кога тоа е потребно, техничката документација ги содржи најмалку следниве елементи:

- општ опис на производот,
- идејно проектирање и производни цртежи и шеми на компоненти, поткомпоненти, струјни кола и др.,
- описи и појаснувања потребни за разбирање на тие цртежи и шеми и на функционирањето на производот,
- список на хармонизирани стандарди и/или на други релевантни технички спецификации, целосно или делумно применети, како и описи на решенија донесени за да се исполнат основните барања од прописите за безбедност на производите доколку не се примениле овие хармонизирани стандарди. Во случај на делумно применети хармонизирани стандарди, техничката документација ги прецизира деловите што се примениле,
- резултати од извршени пресметки за проектирањето, спроведени испитувања и др., и
- извештаи од тестирањата.

Производителот ја чува техничката документација на располагање на релевантните национални овластени органи во период од 10 години по пуштањето на производот во промет.

3. Производство

Производителот ги презема сите мерки потребни за производствениот процес и следењето на истиот да ја обезбедат сообразност на произведениот производ со суштествените барања од прописите за безбедност на производите.

4. Верификација

Нотифицираното тело избрано од страна на производителот врши соодветни испитувања и тестирања, утврдени во релевантните хармонизирани стандарди и/или технички спецификации, или идентични тестирања, за да ја провери сообразност на производот со суштествените барања од прописите за безбедност на производите, или организира нивно спроведување. Доколку не постои таков хармонизиран стандард и/или техничка спецификација, нотифицираното тело одлучува за соодветните тестирања што треба да се спроведат.

Нотифицираното тело издава потврда за сообразност во однос на спроведените испитувања и тестирања и го поставува својот идентификациски број врз одобриениот производ, или организира поставување на овој број на своја одговорност.

Производителот ги чува потврдите за сообразност на располагање на националните органи во период од 10 години по пуштањето на производот во промет.

5. Ознака за сообразност и изјава за сообразност

5.1. Производителот ја поставува потребната ознака за сообразност утврдена во прописите за безбедност на производите и, на одговорност на нотифицираното тело од точка 4, идентификацискиот број на тоа тело врз секој производ што ги исполнува суштествените барања од прописите за безбедност на производите.

5.2. Производителот изготвува пишана изјава за сообразност и ја чува на располагање на органите за надзор на пазарот од 10 години по пуштањето на производот во промет. Изјавата за сообразност го идентификува производот за кој е изготвена.

Примерок од изјавата за сообразност се става на располагање на органите за надзор на пазарот на барање.

6. Овластен претставник

Обврските на производителот утврдени во точка 2 и 5 може да се исполнат од страна на неговиот овластен претставник, од негово име и на негова одговорност, под услов тие да се прецизирани во неговиот овластување.

Сообразност врз основа на целосно обезбедување квалитет (Модул „Н“)

1. Сообразност врз основа на целосно обезбедување квалитет претставува постапка на оцена на сообразност со која производителот ги исполнува своите обврски утврдени во точка 2 и 5 и со која тој, на исклучиво своја одговорност обезбедува и изјавува дека конкретниот производ ги задоволува барањата од прописите за безбедност на производите кои важат за тој производ.

2. Производство

Производителот работи со одобрен систем за квалитет за проектирање, производство и проверка на крајниот производ и тестирање на конкретните производи на начин утврден во точка 3, и е предмет на надзор на начин утврден во точка 4.

3. Систем за квалитет

3.1. За конкретните производи, производителот доставува барање за проценка на неговиот систем за квалитет до нотифицирано тело по свој избор.

Барањето го содржи следново:

— името и адресата на производителот и, доколку барањето се доставува до овластен претставник, и името и адресата на овластениот претставник,

— техничка документација за по еден модел од секоја категорија производи што се планира да се произведуваат. Секогаш кога тоа е применливо, техничката документација ги содржи најмалку следниве елементи:

— општ опис на производот,

— идејно проектирање и производни цртежи и шеми на компоненти, поткомпоненти, струјни кола и др.,

— описи и појаснувања неопходни за разбирање на овие цртежи и шеми и на функционирањето на производот,

— список на хармонизирани стандарди и/или на други релевантни технички спецификации, целосно или делумно применети, и описи на решенијата донесени за да се исполнат суштествените барања од прописите за безбедност на производите доколку овие хармонизирани стандарди не се примениле, Во случај на делумно применети хармонизирани стандарди, техничка документација која ги прецизира применетите делови,

— резултати од извршените проектирани пресметки, спроведените испитувања и др.,

— извештаи од тестирањата,

— документација во врска со системот за квалитет, и

— пишана изјава дека истото барање не е доставено до ниту еден друго нотифицирано тело .

3.2. Системот за квалитет ја обезбедува сообразност на производите со барањата од од прописите за безбедност на производите кои важат за тие производи.

Сите елементи, барања и одредби што ги донесува производителот се документираат систематски и уредно во форма на пишани насоки, постапки и упатства. Таа документација за системот за квалитет овозможува доследно толкување на програмите, плановите, прирачниците и на евиденцијата за квалитет.

Конкретно, таа содржи соодветен опис на следново:

— целите за квалитет и организациската структура, одговорностите и овластувањата на раководството во однос на квалитетот на проектирањето и во однос на производот,

— спецификации од техничкиот проект, вклучувајќи стандарди што ќе се применуваат и, онаму каде што релевантните хармонизирани стандарди и/или технички спецификации нема целосно да се применат, средствата што ќе се применат за да се обезбеди дека ќе се исполнат суштествените барања од прописите за безбедност на производите кои важат за производите,

— техники, процеси и систематски постапки за контрола и за верификација на проектирањето што ќе се користат при проектирањето на производите кои припаѓаат на опфатената категорија производи,

— соодветни техники, процеси и систематски активности во делот на производството, контролата на квалитетот и на обезбедувањето квалитет што ќе бидат применувани,

— испитувања и тестирања што ќе се спроведуваат пред, за време на и по производството, и зачестеноста со која истите ќе се реализираат,

— евиденција за квалитетот како извештаи од инспекциите и податоци од тестирањата, извештаи за квалификациите за конкретниот кадар и др.,

— средствата за следење на остварувањето на потребниот квалитет на проектирањето и на производот и ефикасното функционирање на системот за квалитет.

3.3. Нотифицираното тело го оценува системот за квалитет за да утврди дали истиот ги исполнува барањата од точка 3.2.

Тој претпоставува сообразност со овие услови во однос на елементите на системот за квалитет кои се сообразни со соодветните спецификации од националниот стандард со кој се спроведува соодветниот хармонизиран стандард и/или техничката спецификација.

Освен искуството на полето на системите за управување со квалитет, ревизорскиот тим има барем еден член со искуство на оценувач на полето на соодветниот производ и технологијата на конкретниот производ и со познавање на суштествените барања од прописите за безбедност на производите. Ревизијата вклучува и оценителна посета на просториите на производителот. Ревизорскиот тим ја разгледува техничката документација од точка 3.1, втора алинеја, за да ја верифицира способноста на производителот да ги определи применливите услови на правниот инструмент и да ги спроведе неопходните испитувања со цел обезбедување сообразност на производот со овие барања.

Производителот или неговиот овластен претставник се известуваат за одлуката.

Известувањето ги содржи заклучоците од ревизијата и образложената одлука од оцената.

3.4. Производителот се обврзува да ги исполни обврските кои произлегуваат од одобрениот систем за квалитет и истиот да го одржува за да остане соодветен и ефикасен.

3.5. Производителот постојано го известува нотифицираното тело што го одобрил системот за квалитет, за секоја планирана промена на системот за квалитет.

Нотифицираното тело ги оценува сите предложени промени и одлучува дали изменетиот систем за квалитет и натаму ќе ги задоволува барањата од точка 3.2 или дали е неопходна повторна оцена.

Тој го известува производителот за својата одлука. Известувањето ги содржи заклучоците од испитувањето и образложената одлука од оцената.

4. Надзор под одговорност на известното тело

4.1. Целта на надзорот е да се обезбеди дека производителот соодветно ги исполнува обврските што произлегуваат од одобрениот систем за квалитет.

4.2. За потребите на оцената, производителот му дозволува на нотифицираното тело да пристапи до местата за проектирање, производство, инспекција, тестирање и за складирање и му ги обезбедува сите потребни информации, конкретно:

- документацијата за системот за квалитет,
- евиденцијата за квалитет пропишана со проектираниот дел од системот за квалитет, како резултати од анализите, пресметките, тестирањата и др., и
- евиденцијата за квалитет пропишана со производниот дел од системот за квалитет, како извештаи од инспекциите и податоци од тестирањата, податоци од калибрацијата, извештаи за квалификациите на конкретниот кадар и др.,

4.3. Нотифицираното тело спроведува периодични ревизии за да провери дали производителот го одржува и го применува системот за квалитет и му доставува извештај од ревизијата на производителот.

4.4. Покрај тоа, нотифицираното тело може да реализира ненајавени посети на производителот. За време на таквите посети, нотифицираното тело може, по потреба, да спроведе тестирања на производот или да организира нивно спроведување, за да го провери соодветното функционирање на системот за квалитет. Тој му доставува извештај од посетата на производителот и, доколку биле спроведени тестирања, извештај од тестирањата.

5. Ознака за сообразност и декларација за сообразност

5.1. Производителот ја поставува потребната ознака за сообразност утврдена во прописите за безбедност на производите и, на одговорност на нотифицираното тело од точка 3.1, идентификацискиот број на тоа тело, врз секој поединечен производ што ги задоволува суштествените барања од прописите за безбедност на производите.

5.2. Производителот изготвува пишана изјава за сообразност за секој произведен модел и истата ја чува на располагање на органите за надзор во период од 10 години по пуштањето на производот во промет

5.3. Изјавата за сообразност го определува производниот модел за којшто била изготвена.

Примерок од изјавата за сообразност им се става на располагање на органите за надзор на пазарот на барање.

6. Во период од најмалку 10 години по пуштањето на производот во промет, производителот го чува следново на располагање на органите за надзор на пазарот :

- техничката документација од точка 3.1,
- документацијата во врска со системот за квалитет од точка 3.1,
- промената од точка 3.5, доколку е одобрена, и
- одлуките и извештаите на нотифицирано тело од точка 3.5, 4.3 и

4.4.

7. Секое нотифицирано тело ги известува своите овластени органи што известуваат за издадените или за повлечените одобренија на системите за квалитет и, периодично или на барање, ќе им ја става на располагање на своите овластени органи што известуваат списокот на одбиените, суспендираните или на поинаку ограничениите одобренија на системите за квалитет.

Секое нотифицирано тело ги известува останатите известени тела за одобренијата на системите за квалитет што тој ги одбил, суспендирал или повлекол и, на барање, за одобренијата на системите за квалитет што тој ги издал.

8. Овластен претставник

Обврските на производителот утврдени во точка 3.1, 3.5. 5 и 6 може да се исполнат од страна на неговиот овластен претставник, од негово име и на негова одговорност, под услов истите да се прецизирани во овластувањето .

Сообразност врз основа на целосно обезбедување квалитет плус испитување на проектирањето (Модул „H1“)

1. Сообразност врз основа на целосно обезбедување квалитет плус испитување на проектирањето претставува постапка за оцена на сообразност со која производителот ги исполнува обврските утврдени во точка 2 и 6 и со која, исклучиво на сопствена одговорност, обезбедува и изјавува дека конкретните производи ги задоволуваат барањата од правниот инструмент кои важат за истите.

2. Производство

Производителот работи со одобрен систем за квалитет при проектирањето, производството и при завршната инспекција и тестирање на конкретните производи на начин утврден во точка 3 и е предмет на надзор на начин утврден во точка 5. Соодветноста на техничкиот проект на производите претходно се испитува согласно со точка 4.

3. Систем за квалитет

3.1. За конкретните производи, производителот доставува барање за оцена на неговиот систем за квалитет до нотифицирано тело по свој избор.

Барањето го содржи следново:

- името и адресата на производителот и, доколку барањето се доставува од страна на овластен претставник, исто така и името и адресата на овластениот претставник,
- сите релевантни информации за предвидената категорија производи.
- документацијата во врска со системот за квалитет, и
- пишана изјава дека истото барање не е доставено до ниту едно друго нотифицирано тело.

3.2. Системот за квалитет обезбедува сообразност на производите со барањата од правниот инструмент што важат за тие производи.

Сите елементи, барања и одредби усвоени од страна на производителот се документираат систематски и уредно во форма на пишани насоки, постапки и упатства. Документација на системот за квалитет овозможува доследно толкување на програмите, плановите, прирачниците и на евиденцијата за квалитет.

Конкретно, таа содржи соодветен опис на следново:

- целите за квалитет и организациската структура, одговорностите и овластувањата на раководството во однос на квалитетот на проектирањето и на производите,
- спецификации од техничкиот проект, вклучувајќи и стандарди што ќе се применат и, доколку нема да има целосна примена на релевантните хармонизирани стандарди и/или технички спецификации, средствата што ќе се применат за да се обезбеди дека ќе се исполнат суштествените барања од прописите за безбедност на производите кои важат за производите,
- техники, процеси и систематски постапки за контрола и за верификација на проектирањето што ќе се применуваат при проектирањето на производите сврзани со опфатената категорија производи,
- соодветни техники, процеси и систематски постапки за производство, контрола на квалитетот и за обезбедување на квалитетот што ќе се применуваат,

— испитувањата и тестирањата што ќе се спроведат пред, за време на, и по производство, и динамиката со која истите ќе се реализираат.

— евиденцијата за квалитет, како извештаи од инспекцијата и податоци од тестирањата, податоци од калибрацијата, извештаи за квалификациите на конкретниот кадар и др.,

— начините за следење на остварувањето на потребниот проект и произведен квалитет и на ефикасното функционирање на системот за квалитет.

3.3. Нотифицираното тело го оценува системот за квалитет за да утврди дали истиот ги задоволува барањата од точка 3.2.

Тој претпоставува сообразност со овие услови во однос на елементите на системот за квалитет што се сообразни со соодветните спецификации од националниот стандард со кој се применуваат релевантниот хармонизиран стандард и/или техничките спецификации.

Покрај искуството во делот на системите за управување со квалитетот, ревизорскиот тим има најмалку еден член со искуство како оценувач во областа на релевантниот производ и на технологијата на конкретниот производ, како и познавања суштествените барања од прописите за безбедност на производите. Ревизијата вклучува оценителна посета на просториите на производителот.

Производителот или неговиот овластен претставник се известуваат за одлуката.

Известувањето ги содржи заклучоците од ревизијата и образложената оценителна одлука.

3.4. Производителот се обврзува да ги исполни обврските што произлегуваат од одобрениот систем за квалитет и истиот да го одржува за тој да остане соодветен и ефикасен.

3.5. Производителот постојано го известува нотифицираното тело што го одобрил системот за квалитет за секоја планирана промена на системот за квалитет.

Нотифицираното тело ги оценува сите предложени измени и одлучува дали променетиот систем за квалитет и натаму ги задоволува барањата од точка 3.2 или дали е неопходна повторна проценка.

Тој го известува производителот за својата одлука. Известувањето ги содржи заклучоците од испитувањето и образложената оценителна одлука.

3.6. Секое нотифицирано тело ги информира своите овластени органи што известуваат за издадените или повлечените одобренија на системите за квалитет и, периодично или на барање, на своите овластени органи што известуваат им ја става на располагање листата на одбиените, суспендираните или на поинаку ограничените одобренија на системите за квалитет.

Секој нотифицирано тело ги информира останатите нотифицирани тела за одобренијата на системите за квалитет што тој ги одбил, суспендирал или ги повлекол и, на барање, за одобренијата на системите за квалитет што тој ги издал.

4. Испитувања на проектирањето

4.1. Производителот доставува барање за испитување на проектирањето до нотифицираното тело од точка 3.1.

4.2. Барањето овозможува да се разберат проектирањето, производството и функционирањето на производот и да се оцени сообразност со барањата од прописите за безбедност на производите кои важат за тој производ. Барањето го содржи следново:

- името и адресата на производителот,
- пишана изјава дека истото барање не било доставено до ниту едно друго нотифицирано тело,
- техничка документација. Документацијата овозможува да се оцени сообразност на производот со суштествените барања и вклучува соодветна анализа и оценка на ризикот односно на ризиците. Техничката документација ги прецизира суштествените барања и, доколку тоа е релевантно за оцената, ги опфаќа и проектирањето и функционирањето на производот. Секогаш кога тоа е применливо, техничката документација ги содржи најмалку следниве елементи:
 - општ опис на производот,
 - идејно проектирање и производни цртежи и шеми на компоненти, поткомпоненти, струјни кола и др.,
 - описи и појаснувања неопходни за разбирање на тие цртежи и шеми и на функционирањето на производот,
 - список на хармонизиран стандарди и/или на други релевантни технички спецификации, целосно или делумно применети, и описи на решенијата усвоени за да се исполнат суштествените барања од прописите за безбедност на производите онаму каде не се примениле овие хармонизирани стандарди. Во случај на делумно применети хармонизирани стандарди, техничката документација ги прецизира деловите кои се примениле,
 - резултати од спроведените пресметки за проектирањето, извршените испитувања и др.,
 - извештаи од тестирањата, и
 - придружните докази за соодветноста на техничкиот проект. Овие придружни докази ги спомнуваат сите документи што биле искористени, особено во случаите кога немало целосна примена на релевантните хармонизирани стандарди и/или технички спецификации и, по потреба, ги вклучуваат резултатите од тестирањата спроведени од страна на соодветната лабораторија на производителот или од страна на друга лабораторија за тестирање од негово име и на негова одговорност.

4.3. Нотифицираното тело го разгледува барањето и, доколку проектирањето ги исполнува барањата од прописите за безбедност на производите кои важат за тој производ, на производителот му издава потврда за сообразност - сертификат ЕС-испитување на проектирањето. Потврдата за сообразност ги наведува името и адресата на производителот, заклучоците од испитувањето, барањата (доколку ги има) за неговата валидност и податоците неопходни за идентификација на одобриениот проект. Во прилог на сертификатот може да се наоѓаат еден или повеќе анекси.

Потврдата за сообразност – сертификатот и анексите ги содржат сите релевантни информации со кои се овозможува оценка на сообразност на

произведените производи со испитаниот проект и за да се овозможи, по потреба, контрола за време на функционирањето.

Доколку проектирањето не ги исполнува суштествените барања од прописите за безбедност на производите, нотифицираното тело одбива да ја издаде потврдата за сообразност за испитување на проектирањето и соодветно го информира барателот, притоа наведувајќи детални причини за своето одбивање.

4.4. Нотифицираното тело постојано се известува за сите промени во општо прифатените најнови достигнувања што укажуваат на тоа дека одобриениот проект повеќе не може да биде сообразен со суштествените барања од прописите за безбедност на производите и определува дали овие промени ја наметнуваат потребата од дополнително истражување. Доколку е така, нотифицираното тело соодветно го известува производителот.

Производителот постојано го известува нотифицираното тело што го издал потврдата за сообразност - сертификатот ЕС за испитување на проектирањето за секоја промена на одобриениот проект што може да влијае врз сообразност со суштествените барања од прописите за безбедност на производите или барањата за валидност на сертификатот. Овие измени ја налагаат потребата од дополнително одобрување од нотифицирано тело кое ја издал потврдата за сообразност - сертификатот ЕС - испитување на проект во форма на дополнување кон првата потврда за сообразност - сертификат ЕС - испитување на проектирањето.

4.5. Секое нотифицирано тело ги известува своите овластени органи што известуваат за сертификатите ЕС - испитување на проектирањето и/или за сите дополнувања кон истите што тој ги издал или ги повлекол и, периодично или на барање, на своите овластени органи што известуваат на располагање го става списокот на сертификати и/или на сите дополнувања кон истите што биле одбиени, суспендирани или ограничени на некој друг начин.

Секое нотифицирано тело ги известува останатите нотифицирани тела за потврдите за сообразност - сертификатите ЕС - испитување на проектирањето и/или за сите дополнувања кон истите што тој ги одбил, повлекол, суспендирал или ги ограничил на некој друг начин и, на барање, за потврдите за сообразност - сертификатите и/или за дополнувањата кон истите што тој ги издал.

Комисијата, земјите-членки и останатите нотифицирани тела можат, на барање, да добијат примерок од потврдата за сообразност - сертификатите ЕС-испитувања на проектирањето и/или од дополнувањата кон истите. На барање, Комисијата и земјите-членки можат да добијат примерок од техничката документација и од резултатите од испитувањата на проектирањето спроведени од страна на известното тело.

Нотифицираното тело чува примерок од потврдата за сообразност - сертификатот ЕС- испитување на проектирањето, неговите анекси и дополн, како и техничко досие со содржана документација доставена од страна на производителот до моментот на истекување на валидноста на потврдата за сообразност - сертификатот.

4.6. Производителот чува примерок од потврдата за сообразност - сертификатот ЕС-испитување на проектирањето, неговите анекси и

дополнувања, заедно со техничката документација, на располагање на органите за надзор на пазарот, во период од 10 години по пуштањето на производот во промет.

5. Надзор под одговорност на нотифицирано тело

5.1. Целта на надзорот е да се обезбеди дека производителот соодветно ги исполнува обврските кои произлегуваат од одобрениот систем за квалитет.

5.2. За потребите на оцената, производителот му дозволува на нотифицираното тело да пристапи до местата за проектирање, производство, инспекција, тестирање и за складирање и му ги доставува сите неопходни информации, конкретно:

- документацијата за системот за квалитет,
- евиденцијата за квалитет утврдена во проектираниот дел од системот за квалитет, како резултати од анализите, пресметките, тестирањата и др., и
- евиденцијата за квалитет утврдена со производниот дел на системот за квалитет, како извештаи од инспекциите и податоци од тестирањата, податоци од калибрацијата, извештаи за квалификациите на вработените и др..

5.3. Нотифицираното тело спроведува периодични ревизии за да утврди дали производителот го одржува и го применува системот за квалитет и го доставува извештајот од ревизијата на производителот.

5.4. Освен тоа, нотифицираното тело може да реализира ненајавени посети на производителот. Во текот на таквите посети, нотифицираното тело може, по потреба, да спроведе тестирања на производот или да организира нивно спроведување, за да го провери соодветното функционирање на системот за квалитет. Истиот до производителот доставува извештај од посетата и, доколку биле спроведени тестирања, извештај од тестирањата.

6. Ознака за сообразност и декларација за сообразност

6.1. Производителот ја поставува ознаката за сообразност утврдена во правниот инструмент и, под одговорност на нотифицираното тело од точка 3.1, идентификацискиот број на тоа тело, врз секој поединечен производ што ги задоволува суштествените барања од прописите за безбедност на производите.

6.2. Производителот изготвува пишана изјава за сообразност за секој модел на производ и истата ја чува на располагање на органите за надзор на пазар во период од 10 години по пуштањето на производот во промет. Изјавата за сообразност го идентификува моделот на производот за кој била изготвена и го наведува бројот на сертификатот за испитување на проектирањето.

Примерок од изјавата за сообразност им се става на располагање на органите за надзор на пазарот на барање.

7. Во период од минимум 10 години по пуштањето на производот во промет, производителот го чува следново на располагање на органите за надзор на пазарот:

- документацијата во врска со системот за квалитет од точка 3.1,
- одобрената промена од точка 3.5, и
- одлуките и извештаите на нотифицираното тело од точка 3.5, 5.3 и

5.4.

8. Овластен претставник

Овластениот претставник на производителот може да достави барање од точка 4.1 и 4.2 и ги исполнува обврските од точка 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6 и 7, од негово име и на негова одговорност, под услов истите да се утврдени во овластувањето.

1593.

Врз основа на член 27-а став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ
ОД НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за катастар на недвижности му престанува користењето на дел од недвижна ствар – деловен објект – Барака бр.16 (поранешна број 15), лоцирана во кругот на администрацијата на Град Скопје, на бул. „Илинденска“, во градскиот парк иа КП.бр.5318 – КО Центар I, приземје, во површина од 266 м2, запишана во Имотен лист бр. 55375 од 21.2.2012 година, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на времено користење на Министерството за транспорт и врски за период од 10 (десет) години, без надомест.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Агенцијата за катастар на недвижности и Министерството за транспорт и врски, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1333/1
2 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1594.

Врз основа на член 16 став 1 точка 5 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СИЛИ ЗА
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА
ВЕЖБА „IPA CRO FLOODS 2012“ ВО РЕПУБЛИКА
ХРВАТСКА**

1. Со оваа одлука се испраќаат републичките сили за заштита и спасување за учество на меѓународната

вежба „IPA CRO FLOODS 2012“ (во натамошниот текст: вежбата) во организација на Европската унија, која ќе се одржи во периодот 21-25 мај 2012 година во Република Хрватска.

2. На вежбата ќе учествуваат вкупно 25 припадници и тоа:

- тим лидер, заменик тим лидер, офицер за врски и помошник за логистичка поддршка - три припадници;
- тим за спасување на вода со осум припадници;
- тим за прва медицинска помош со три припадници;
- тим за нуркачи со три припадници;
- тим за спасување од урнатини со пет припадници;
- тим со пумпи за одводнување со три припадници.

3. Финансиските трошоци за превозот, сместувањето, исхраната и трошоците на име на дневници за дените поминати во патување на учесниците на вежбата паѓаат на товар на организаторот.

4. Подготовките и организацијата на учесниците на вежбата ќе ги изврши Дирекцијата за заштита и спасување на Република Македонија.

5. По завршувањето на активностите од вежбата, Дирекцијата за заштита и спасување поднесува извештај до Владата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-2820/1
2 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1595.

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“, број 17/11 и 53/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА КИЧЕВО**

Член 1

Општината Кичево ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 89 од Законот за градежно земјиште.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-2823/1
2 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1596.

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градежно земјиште (Службен весник на Република Македонија, број 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.05.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА КРУШЕВО

Член 1

Општината Крушево ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 89 од Законот за градежно земјиште.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2825/1
2 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1597.

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Член 1

Општината Крива Паланка ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 89 од Законот за градежно земјиште.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2826/1
2 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1598.

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 17/11 и 53/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА ГОСТИВАР

Член 1

Општината Гостивар ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 89 од Законот за градежно земјиште.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2827/1
2 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1599.

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО

Член 1

Општината Чешиново - Облешево ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 89 од Законот за градежно земјиште.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2828/1
2 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1600.

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градежно земјиште ("Службен весник на Република Македонија", број 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.05.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА НОВО СЕЛО****Член 1**

Општината Ново Село ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје, согласно исполнетите услови од член 89 од Законот за градежно земјиште.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2829/1
2 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1601.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010, 53/2011 и 136/2011) и член 17 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 2.05.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ, СО ЈАВЕН ПОВИК****Член 1**

Концесиите за детални геолошки истражувања на минерални сировини се доделуваат во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини на локалитетите за кои се предлага доделување. Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини се стекнува со доделување на концесија, како и дека се работи за истражување на минерални сировини како единствен начин за продолжување на дејноста е потребно да се доделат под концесија минералните сировини определени со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесиите за вршење на детални геолошки истражувања е создавање на услови за рамномерно истражување на минералните сировини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3

Предмет на концесиите е вршење на детални геолошки истражувања на пооделни видови на минерални сировини на следните локалитети:

- локалитет "Лиска" - Старо Нагоричане за минерална сировина глина;
- локалитет "Петралица" - Ранковце за минерална сировина глина;
- локалитет "Манастирец" - Карбинци за минерална сировина глина;
- локалитет "Кокошиње" - Куманово за минерална сировина бентонит;
- локалитет "Ливадиште" с. Никодин - Прилеп за минерална сировина кварц;
- локалитет "Рулавица" с. Псача - Ранковце за минерална сировина кварц;
- локалитет "Голубица" с. Клевовце - Куманово за минерална сировина кварц;
- локалитет "с. Марул" - Прилеп за минерална сировина кварц;
- локалитет "с. Вепрчани" - Прилеп за минерална сировина кварц;
- локалитет "с. Тополчани" - Прилеп за минерална сировина кварц;
- локалитет "Брија" с. Мојанци - Арачиново за минерална сировина кварц;
- локалитет "Остра Чука" - Долнени за минерална сировина варовник;
- локалитет "Чардаклија" - Штип за минерална сировина варовник;
- локалитет "Бел Камен" - Куманово за минерална сировина варовник;
- локалитет "Извор" - Другово за минерална сировина варовник;
- локалитет "с. Чегране" - Гостивар и Брвеница за минерална сировина варовник;
- локалитет "Плоча-Бигор" - Струга за минерална сировина варовник;
- локалитет "Грнчиште" - Градско за минерална сировина варовник;
- локалитет "Оцалија" - Карбинци за минерална сировина шкрилец;
- локалитет "Голем Рид" - Радовиш за минерална сировина шкрилец;
- локалитет "Корешница" - Демир Капија за минерална сировина дијабаз;
- локалитет "Гавран" - Струмица за минерална сировина дијабаз;
- локалитет "Ежово Брдо" - Карбинци за минерална сировина базалт;
- локалитет "Кашка" с. Кишино - Лозово за минерална сировина кајанит;

- локалитет “Мрзенци” - Гевгелија за минерална суровина песок и чакал;
- локалитет “Брждани” - Другово за минерална суровина железо;
- локалитет “Турје” - Другово и Дебарца за минерална суровина железо;
- локалитет “Осогово” - Македонска Каменица и Крива Паланка за метални минерални суровини;
- локалитет “Декова Дабица” с. Бешиште - Прилеп за минерална суровина оникс и травертин;
- локалитет “с. Бешиште” - Прилеп за минерална суровина оникс и травертин;
- локалитет “с. Сокол” - Прилеп за минерална суровина мермер;
- локалитет “Дрманка” - Прилеп за минерална суровина гранит.

Концесиите за детални геолошки истражувања од став 1 од овој член се доделуваат поодделно.

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесиите за детални геолошки истражувања ќе биде спроведена во рок од 180 дена.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесии, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член е должна да ја подготви тендерската документација, вклучувајќи го и нацртот на договорот и јавниот повик, по претходно одобрување од Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални суровини, Комисијата од став 2 од овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик во домашни јавни гласила.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини, со јавен повик (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2012).

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2954/1
2 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1602.

Врз основа на член 29 став (23) од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2007,88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010, 53/2011 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ИЛИРИЈА - КОМЕРЦ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С.ОТЉА ЛИПКОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ВУКСАН”, ОПШТИНА ЛИПКОВО

1. На Друштво за производство, трговија и услуги ИЛИРИЈА - КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз - извоз с.Отља Липково се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот “Вуксан”, Општина Липково, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7544190	4666590
T-2	7544750	4666820
T-3	7545270	4665390
T-4	7544832	4665432

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,700320\text{km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2955/1
2 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1603.

Врз основа на член 7 став 6 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија“ број 98/2008, 99/2009, 83/2010, 36/2011, 135/2011 и 46/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.05.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА УЧЕБНИЦИ

Член 1

Со оваа одлука се определува висината на надоместокот за работата на претседателот и членовите на Националната комисија за учебници.

Член 2

Износот на надоместокот за работата за претседателот на Националната комисија за учебници е по 2200 денари за присуство на седница, но не повеќе од 6600 денари месечен надоместок.

Износот на надоместокот за работата на член во Националната комисија за учебници е по 1700 денари за присуство на седница, но не повеќе од 5100 денари месечен надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3101/1
2 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1604.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010, 53/2011 и 136/2011) и член 17 став 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.05.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ, СО ЈАВЕН ПОВИК

Член 1

Концесиите за експлоатација на минерални сировини се доделуваат во функција на експлоатацијата на минералните сировини на локалитетот за кои се предлага доделувањето. Со оглед на фактот дека правото за експлоатација на минерални сировини се стекнува со доделување на концесија, како и дека се работи за експлоатација на минерални сировини како единствен начин за продолжување на дејноста е потребно да се додели под концесија рудите на железо на локалитетот „Тајмиште“, општина Зајас определени со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесиите за вршење на експлоатација е создавање на услови за рамномерното искористување на минералните сировини и нивна експлоатација.

Член 3

Предмет на доделување на концесија за експлоатација се руди на железо на локалитетот „Тајмиште“, општина Зајас.

Концесијата за експлоатација ќе се додели на:

- понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и

- понудувачите кои во рок од пет години од отпочнувањето со експлоатација на минералните сировини – руди на железо ќе изградат постројки за преработка, концентрирање и топење на рудите на железо во облик на метал.

Член 4

Постапката за доделување на концесиите за експлоатација ќе биде спроведена во рок од 240 дена.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесијата, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член треба да ја подготви тендерската документација, вклучувајќи го и нацртот на договорот и јавниот повик, по претходно одобрување од Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за експлоатација на минерални сировини, Комисијата од став 2 од овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик во домашни и странски јавни гласила.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-3136/1
2 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1605.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010, 53/2011 и 136/2011) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ, СО ЈАВЕН ПОВИК

Член 1

Концесиите за детални геолошки истражувања на минерални сировини се доделуваат во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини на локалитетите за кои се предлага доделување. Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини се стекнува со доделување на концесија, како и дека се работи за истражување на минерални сировини како единствен начин за продолжување на дејноста е потребно да се доделат под концесија минералните сировини определени со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесиите за вршење на детални геолошки истражувања е создавање на услови за рамномерно истражување на минералните сировини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3

Предмет на концесиите е вршење на детални геолошки истражувања на пооделни видови на минерални сировини на следните локалитети:

- локалитет “Дебриште” – Росоман за минерална сировина варовник;
- локалитет “Баир” с. Горно Оризари – Велес за минерална сировина варовник;
- локалитет “Пагаруша” – Студеничани за минерална сировина варовник;
- локалитет “с. Модрич” – Струга за минерална сировина варовник;
- локалитет “Ќојлија” – Петровец за минерална сировина варовник;
- локалитет “Барбарас” – Долнени за минерална сировина варовник;
- локалитет “Градиште” с. Могорче – Дебар за минерална сировина варовник;
- локалитет “Облец” – Дебарца и Другово за минерална сировина варовник;
- локалитет “Тројаци” – Прилеп за минерална сировина варовник;
- локалитет “Остра Чука” с. Дебреште – Долнени за минерална сировина варовник;
- локалитет “Габер-Радине” с. Ново Село – Дебарца за минерална сировина варовник;
- локалитет “Градец” – Виница за минерална сировина глина;
- локалитет “Горица” – Чешиново – Облешево за минерална сировина глина;
- локалитет “Петрино Болно” – Ресен за минерална сировина туларска глина;
- локалитет “Козјак” с. Ореше – Чашка за минерална сировина кварц;
- локалитет “Кравечки Присој” с. Степанци – Чашка за минерална сировина кварц;
- локалитет “Локвичиња” с. Осинчани – Студеничани за минерална сировина кварц;
- локалитет “Лавинчеви” – Гази Баба за минерална сировина кварцит;
- локалитет “с. Дреново и с. Лесново” – Пробиштип за минерална сировина вулкански туф;
- локалитет “Самовиљак” с. Кален – Прилеп за минерална сировина амфиболит;
- локалитет “Ќупријан” с. Батинци – Студеничани за минерална сировина песок и чакал;
- локалитет “Оцов Чукар” с. Звегор – Делчево за минерална сировина песок;
- локалитет “Голем Дол” – Сопиште за минерална сировина песок и чакал;
- локалитет “Гечерлиски Рид 1” – Босилово за минерална сировина песок и чакал;
- локалитет “Гечерлиски Рид” – Босилово за минерална сировина песок и чакал;
- локалитет “Моране” – Студеничани за минерална сировина песок;

- локалитет “Бел Камен“ с. Стенковец – Чучер Сан-дево за минерална суровина варовник;
- локалитет “Краста“ с. Опејнца – Охрид за минерална суровина варовник;
- локалитет “Рамна Нива“ с. Богомила – Чашка за минерална суровина кварц;
- локалитет “Пештерница“ - Неготино за минерална суровина песок, глина и лапорец;
- локалитет “Пепелиште“ - Неготино за минерална суровина песок, глина и лапорец;
- локалитет “Стара Корија“ - Липково за минерална суровина дијабаз;
- локалитет “Башибос - Бајрамбос“ – Дојран за минерална суровина бакар, злато, сребро, олово и цинк;
- локалитет “Џурово“ – Прилеп за минерална суровина травертин;
- локалитет “Сладун“ – Прилеп за минерална суровина мермер;
- локалитет “Поле“ с. Бешиште – Прилеп за минерална суровина оникс и травертин;
- локалитет “Кладник“ с. Козица – Другово за минерална суровина мермер;
- локалитет “Гробиште“ Г. Палчиште – Боговиње за минерална суровина мермер;
- локалитет “Црн Габер“ с. Бабино – Демир Хисар за минерална суровина мермер;
- локалитет “Рамниште“ с. Никодин – Прилеп за минерална суровина мермер;
- локалитет “Под Ано“ – Валандово за минерална суровина геотермална вода;

Концесиите за детални геолошки истражувања од став 1 од овој член се доделуваат поодделно.

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесиите за детални геолошки истражувања ќе биде спроведена во рок од 270 дена, од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесии, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член треба да ја подготви тендерската документација, вклучувајќи го и нацртот на договорот и јавниот повик, по претходно одобрување од Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални суровини, Комисијата од став 2 од овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик во домашни јавни гласила.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-3231/1
2 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1606.

Врз основа на член 28 став (1) од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010, 53/2011 и 136/2011) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Концесиите за експлоатација на минерални суровини се доделуваат во функција на експлоатација на минерални суровини на локалитетите за кои се предлага доделување. На истите локалитети во изминатиот период веќе е вршена експлоатација на минерални суровини. Со оглед на фактот дека правото за експлоатација на минерални суровини се стекнува со доделување на концесија, како единствен начин за продолжување на дејноста е потребно да се доделат под концесија минералните суровини определени со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесиите за експлоатација на минерални суровини е создавање на услови за рамномерно искористување на минералните суровини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3

Предмет на концесиите е експлоатација на пооделни видови на минерални суровини на следните локалитети:

- минерална суровина- варовник на локалитетот “Тројаци“ - Прилеп;
- минерална суровина-варовник на локалитетот “Краста“ - Куманово;

- минерална суровина-дијабаз на локалитетот “Ори-зари” - Липково;
- минерална суровина-варовник на локалитетот “Татарли Чука” - Вландово;
- минерална суровина-дијабаз на локалитетот “Гоп-чели” - Дојран;
- минерална суровина-варовник на локалитетот “Превалец” - Велес;
- минерална суровина-варовник на локалитетот “Тодорови Бавчи” - Велес;
- минерална суровина-кварцит на локалитетот “Марков Камен” - Чучер Сандево;
- минерална суровина-термоминерална вода на локалитетот “Кежовица и Лци” - Штип и
- минерална суровина-термоминерална вода на локалитетот “Стрновец” - Старо Нагоричане.

Концесиите за експлоатација на минерални суровини од став 1 од овој член се доделуваат поодделно.

Концесиите за експлоатација на минерални суровини ќе се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини ќе биде спроведена во рок од 270 дена, од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесии, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член треба да ја подготви тендерската документација, вклучувајќи го и нацртот на договорот и јавниот повик, по претходно одобрување од Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за експлоатација на минерални суровини, Комисијата од став 2 од овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик во домашни јавни гласила.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3232/1
2 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1607.

Врз основа на член 21 став 1 алинеја 1 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011 и 44/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 април 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

1. Наташа Валкановска се разрешува од должноста директор на Агенцијата за државни патишта, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-3198/1
25 април 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1608.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011 и 44/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 мај 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

1. За директор на Агенцијата за државни патишта се именува Љупчо Георгиевски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-3333/1
2 мај 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1609.

Врз основа на член 47, а во врска со член 18 став 4 од Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија“, бр. 92/07 и 136/11), министерот за труд и социјална политика донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА СТРУЧНИ ЛИЦА ОД ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и видот на стручното усовршување на стручните лица од областа на безбедност при работа.

Член 2

(1) По стекнувањето на уверението за положен стручен испит за безбедност при работа, стручните лица континуирано се усовршуваат.

(2) Стручните лица со стручното усовршување се стекнуваат со знаења и вештини за извршување на работите од областа на безбедност при работа.

Член 3

Стручното лице стручното усовршување може да го остварува преку:

1. Посетување на стручни предавања, конгреси, семинари, обуки или учество на национална експертска средба од областа на безбедност и здравје при работа.

2. Посетување на стручни студии од областа на безбедност и здравје при работа.

3. Студиски патувања и посети каде се одржуваат работилници од областа на безбедност и здравје при работа.

4. и слично.

Стручното лице стручното усовршување освен на начин утврден во ставот 1 на овој член може да го остваруваат и со:

1. Учество со сопствено излагање на конгреси, семинари, обуки или на експертски средби во странство со сопствени излагања, од областа на безбедност и здравје при работа.

2. Објавување на научни статии во научни списанија, зборник на трудови, книга или монографија.

3. Креирање на мултимедијални програми.

Член 4

Од стручното усовршување стручните лица добиваат соодветен сертификат, потврда или друг соодветен документ во зависност од видот на стручното усовршување од член 3 од овој правилник.

Член 5

За стручното усовршување на стручните лица од страна на работодавачот се води евиденција во писмена и електронска форма.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-3055/3
25 април 2012 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

1610.

Согласно член 46 став 3 од Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на РМ“ бр. 92/07 и 136/11), министерот за труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИ РАБОТИ И ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува висината на трошоците за издавање на дозвола за вршење на стручни работи и полагање на стручен испит за безбедност при работа.

Член 2

(1) Висината на трошоците кои треба да ги плати правното или физичкото лице за добивање на дозвола за вршење на стручните работи за безбедност при работа изнесува:

Ред. број	Стручни работи за безбедност при работа	висина во (во денари)
1	Процена на ризикот	18.000 денари
2	Редовно работа тестирање и контрола на опремата за	18.000 денари
3	Концепт за изјавата за безбедност	18.000 денари
4	Изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата	18.000 денари
5	Периодични мерења на хемиските, физичките и биолошките штетности и на микроклиматските услови во работната средина	
5.1	Периодични мерења на хемиските штетности	9.000 денари

5.2	Периодични мерења на физичките штетности	9.000 денари
5.3	Периодични мерења на биолошките штетности	9.000 денари

(2) Трошоците од став 1 на овој член се плаќаат при поднесување на пријавата од страна на правното или физичкото лице за добивање на дозвола за стручни работи за безбедност при работа.

Член 3

За вршењето на увидот од страна на Комисијата за утврдување на условите за вработените, организацијата, техничките и другите услови кои треба да ги исполни правното или физичкото лице за вршење на стручни работи за безбедност при работа, подносителот на барање-то уплатува сума во износ од 5.000 денари.

Член 4

(1) Висината на трошоците за полагање на стручни-от испит за безбедност при работа изнесува:

1. За стручен испит кој се полагаа прв пат – 6.000 денари.

2. За стручен испит кој се полага втор пат – 4.000 денари.

3. Ако кандидатот полага по трет пат се наплатува износ утврден во точка 1 став (1) од овој член.

(2) Ако кандидатот повторно го полага посебниот дел од стручниот испит, висината на повторното полагање изнесува 70% од износот утврден во став (1) точка 1 од на овој член.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-3055/3
25 април 2012 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1611.

Врз основа на член 21 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010 и 51/2011), министерот за животна средина и просторно планирање во согласност со министерот за здравство, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и министерот за економија, донесе

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА НАРЕДБА ЗА ЗАБРАНА ЗА ВРШЕЊЕ НА ВНАТРЕШЕН ПРО-МЕТ, ОТКУП И ИЗВОЗ НА ОТПАДОЦИ И ОСТА-ТОЦИ НА ПРОИЗВОДИ ОД ЖЕЛЕЗО, ЧЕЛИК, АЛУМИНИУМ, БАКАР, ОЛОВО, ЦИНК, КАЛАЈ, БРОНЗА И МЕСИНГ

Член 1

Наредбата за забрана за вршење на внатрешен про-мет, откуп и извоз на отпадоци и остатоци на произво-ди од железо, челик, алуминиум, бакар, олово, цинк, калај, бронза и месинг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/2012) престанува да важи.

Член 2

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-њето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07 – 2807/5
3 мај 2012 година
Скопје

Министер за животна
средина и просторно
планирање,
Абдилаким Адеми, с.р.

Министер за економија,
Валџон Сараќини, с.р.

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

1612.

Врз основа на член 158-с точка 1) и член 154 став (1) точка 4) а во врска со член 151 од Законот за супер-визија на осигурување – пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр. 30/2012), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАИТЕ КОИ ДРУШ-ТВАТА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ, ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИТЕ ДРУШТВА И БАНКИТЕ ГИ ПОДНЕСУВААТ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ И КРАЈНИ РО-КОВИ И НАЧИНИ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИСТИТЕ

Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на из-вештаите кои друштвата за застапување во осигурува-ње, осигурително брокерските друштва и банките кои

добиле дозвола за вршење работи на застапување во осигурување (во понатамошниот текст: банки) се должни да ги поднесуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување (во понатамошниот текст: Агенцијата) согласно членот 151 од Законот за супервизија на осигурување (во понатамошниот текст: Законот) и крајните рокови и начини на поднесување на истите до Агенцијата.

Обврски за известување

Член 2

(1) Друштвата за застапување во осигурување се должни да ја известуваат Агенцијата за:

1. Промена на податоците внесени во трговскиот регистар;
2. Структурата и обемот на работи на застапување во осигурување по одделни друштва за осигурување;
3. Исполнување на обврските од член 134-е став (3) од Законот;
4. Исполнување на обврските од член 134-е став (4) и (7) од Законот и
5. Исполнување на обврските од член 134-е став (8) од Законот.

(2) Банките се должни да ја известуваат Агенцијата за:

1. Структурата и обемот на работи на застапување во осигурување по одделни друштва за осигурување;
2. Исполнување на обврските од член 134-е став (4) и (7) од Законот и
3. Исполнување на обврските од член 134-е став (8) од Законот.

(3) Осигурително брокерските друштва се должни да ја известуваат Агенцијата за:

1. Промена на податоците внесени во трговскиот регистар;
2. Структурата и обемот на осигурително брокерските работи по одделни друштва за осигурување;
3. Правни и економски односи од членот 141 став (2) од Законот;
4. Исполнување на обврските од член 146 став (2) точка 11) од Законот
5. Исполнување на обврските од член 148 став (4) од Законот
6. Исполнување на обврските од член 148 став (5) од Законот
7. Исполнување на обврските од член 150 став (1) и (3) од Законот.

Известување за промена на податоците внесени во трговскиот регистар

Член 3

Во однос на член 2 став (1) точка 1) и став (3) точка 1) од овој правилник, друштвата за застапување во осигурување и осигурително брокерските друштва се

должни до Агенцијата да ја достават пријавата за упис во трговскиот регистар и потребните прилози (исправи и докази), во коишто се содржани податоците што се запишуваат во трговскиот регистар, истовремено со нивно поднесување во трговскиот регистар, а Решението за упис на промените во трговскиот регистар во рок од пет работни дена од денот на прием на решението.

Известување за структурата и обемот на работите на застапување во осигурување, односно осигурително брокерски работи по одделни друштва за осигурување

Член 4

(1) Во однос на член 2 став (1) точка 2) и став (2) точка 1) од овој правилник, друштвата за застапување во осигурување и банките се должни до Агенцијата да достават податоци за структурата и обемот на работи на застапување во осигурување по одделни друштва за осигурување согласно формата и содржината на податоците пропишана со образецот – ОД31, кој е даден во Прилог 1 со назив Статистички податоци за друштвата за застапување во осигурување кој е составен дел на овој правилник.

(2) Во однос на член 2 став (3) точка 2 од овој правилник, осигурително брокерските друштва се должни до Агенцијата да достават податоци за структурата и обемот на осигурително брокерските работи по одделни друштва за осигурување согласно формата и содржината на податоците пропишана со обрасците ОБД1 и ОБД2 кои се дадени во Прилог 2 со назив Статистички податоци за осигурително брокерските друштва кои се составен дел на овој правилник.

(3) Друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките се должни да ги составуваат обрасците ОД31, ОБД1 и ОБД2 наведени во ставовите (1) и (2) од овој член согласно Упатството за пополнување на обрасците кое е дадено во Прилог 3 од овој правилник и е негов составен дел.

(4) Друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките се должни пополнетите обрасци од ставовите (1) и (2) од овој член да ги составуваат на квартална кумулативна основа и тоа со следната состојба:

- I квартал 01.01 - 31.03
- II квартал 01.01 - 30.06
- III квартал 01.01 - 30.09
- IV квартал 01.01 - 31.12

(5) Друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките се должни пополнетите обрасци да ги доставуваат до Агенцијата во рок од 30 дена од истекот на последниот ден од пресметковниот период за кој се изготвуваат истите.

(6) Друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките се должни извештаите од ставовите (1) и (2) од овој член да ги доставуваат до Агенцијата во наведените рокови во хартиена и електронска форма.

(7) Агенцијата го задржува правото да пропише електронски формат на извештаите кои друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ќе ги пополнуваат и ќе ги доставуваат до Агенцијата.

Известување за исполнување на обврските од членовите 134-е став (3) и член 146 став (2) точка 11) од Законот

Член 5

(1) Во однос на член 2 став (1) точка 3) и став (3) точка 4) од овој правилник, друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва се должни Агенцијата да ја известат за:

1. Промени во сопственичката структура на друштвото со доставување на Извод од акционерската книга на друштвото, во рок од 5 дена од денот на евидентирање на промената во Централниот депозитар за хартии од вредност;

2. Вложувања во купување на акции и удели на други трговски друштва со кои друштвото за застапување во осигурување стекнува најмалку 10% од акциите, односно уделите во друштвото, со доставување на Извод од Централниот депозитар за хартии од вредност во рок од 5 дена од денот на евидентирање на вложувањето во депозитарот;

3. Именување и разрешување на членови на органот на управување на друштвото за застапување во осигурување со доставување на Одлука за именување, односно разрешување, донесена од надлежен орган на друштвото и податоци за именуваното лице, во рок од 5 дена од денот на донесување на одлуката;

4. Постоене на какви било други правни и економски односи со друштва за осигурување или други друштва за застапување во осигурување, со доставување на писмено известување за наведените односи, склучениот договор или друга поткерпувачка документација, во рок од 5 дена од денот на настанување на односот.

Известување за исполнување на обврските од членовите 134-е став (4) и (7) и член 150 став (1) и (3) од Законот

Член 6

(1) Во однос на член 2 став (1) точка 4), став (2) точка 3) и став (3) точка 7) од овој правилник, друштвата за застапување во осигурување, банките и осигурително брокерските друштва се должни до Агенцијата да достават договор за осигурување од професионална одговорност склучен со друштво за осигурување во рок од 15 дена од денот на склучување, односно обновување на договорот.

(2) Друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките се должни Агенцијата да ја известат и за евентуално раскинување на договорот од став 1 на овој член, како и за негово какво било изменување и/или дополнување.

(3) Во однос на друштвата за застапување во осигурување и банките, договорот од став (1) на овој член не смее да биде склучен со друштвото за осигурување со кое друштвото за застапување во осигурување склучило договор за вршење работи на застапување во осигурување.

Исполнување на обврските од член 134-е став (8) и член 148 став (5) од Законот

Член 7

(1) Во однос на член 2 став (1) точка 5) од овој правилник, друштвата за застапување во осигурување се должни до Агенцијата да достават податоци за лицата кои имаат лиценца за застапник во осигурување и кои се вработени во редовен работен однос во друштвото за застапување во осигурување или имаат склучено договор за застапување во осигурување со друштвото за застапување во осигурување, согласно формата и содржината на податоците пропишана во образецот ОД32 кој е даден во Прилог 1 од овој правилник и е негов составен дел.

(2) Во однос на член 2 став (2) точка 4) од овој правилник, банките се должни до Агенцијата да достават податоци за лицата кои имаат лиценца за застапник во осигурување и кои се вработени во редовен работен однос во банката, согласно формата и содржината на податоците пропишана во образецот ОД32 кој е даден во Прилог 1 од овој правилник и е негов составен дел.

(3) Во однос на член 2 став (3) точка 6) од овој правилник, осигурително брокерските друштва се должни до Агенцијата да достават податоци за лицата кои имаат лиценца за осигурителен брокер и

кои се вработени со редовен работен однос во осигурително брокерското друштво, согласно формата и содржината на податоците пропишана во образецот ОБДЗ кој е даден во Прилог 2 од овој правилник и е негов составен дел.

**Правни и економски односи од членот 141 став (2)
од Законот**

Член 8

(1) Во однос на член 2 став (3) точка 3) од овој правилник, осигурително брокерските друштва се должни Агенцијата да ја известуваат за секој договор за вршење осигурително брокерски работи склучен со друштвата за осигурување согласно кој осигурително брокерското друштво има право на посебна или повисока провизија за посредување за склучување на договори за осигурување за одделна класа на осигурување или за одделно друштво за осигурување.

(2) Во прилог кон известувањето од став (1) на овој член, осигурително брокерските друштва се должни до Агенцијата да го достават договорот во рок од 5 дена од денот на негово склучување.

(3) Осигурително брокерските друштва се должни Агенцијата да ја известуваат и за секоја измена на склучениот договор од став (1) на овој член, како и за негово раскинување во рок од 5 дена од денот на измената, односно раскинувањето.

Прецизирање на формата на доставување на документацијата потребна за спроведување на правилникот

Член 9

Друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките се должни документацијата која ја доставуваат во прилог кон известувањето, а која е наведена во овој правилник, да ја достават во оригинал или копија заверена кај овластено лице (нотар), потпишана од овластено лице или од соодветниот надлежен орган. Доколку документот што треба да се достави е на друг јазик, заедно со оригиналот се доставува и превод на македонски јазик, преведен од овластен судски преведувач и заверен кај овластено лице нотар.

Доставување на друга документација на барање на Агенцијата

Член 10

Друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките се должни на барање на Агенцијата да достават и други ин-

формации и документи потребни за спроведување супервизија врз работењето на друштвото, односно вршење на други надлежности од страна на Агенцијата.

Преодни и завршни одредби

Член 11

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ освен одредбите од членот 2 ставови (2) и (3) од овој правилник кои ќе започнат да се применуваат при изготвување на извештаите со состојба на 30 јуни 2012 година.

Бр. 0201-1088/3
18 април 2012 година
Скопје

Претседател
на Совет на експерти,
д-р **Климе Попоски**, с.р.

ПРИЛОГ 1 СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВАТА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

ОДЗ1 - Структура и обем на извршени работи на застапување во осигурување по одделни друштва за осигурување –

ОДЗ2 - Вработени лиценцирани застапници

ПРИЛОГ 2 СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИТЕ ДРУШТВА

ОБД1 и ОБД2 - Структура и обем на извршени осигурително брокерски работи по одделни друштва за осигурување

ОБДЗ - Вработени лиценцирани осигурителни брокери

ПРИЛОГ 3 – УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ОДЗ1, ОБД1 И ОБД2

ПРИЛОГ 1

**Статистички податоци на
Друштвата за застапување во
осигурувањето**

Друштво:	(назив на друштво)
Период:	(период)
Година:	(тековна година)
Изработил:	
Одобрил:	

Друштво за застапување во осигурување: (назив на друштво)
Година: (тековна година)
Период: (период)
Друштво за осигурување: (друштво за осигурување)

Образец: одз1

		Број на договори	Премија	Реализирана провизија	Пресметана провизија
		100	200	300	400
Осигурување од незгода	01				
Здравствено осигурување	02				
Осигурување на патнички возила - КАСКО	03				
Осигурување на шински возила-КАСКО	04				
Осигурување на воздухоплови - КАСКО	05				
Осигурување на пловни објекти - КАСКО	06				
Осигурување на стока во превоз	07				
Осигурување на имот во пожар и некои други опасности	08				
Останати осигурувања на имоти	09				
Осигурување од автомобилска одговорност	10				
Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	11				
Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти	12				
Останати осигурувања од одговорност	13				
Осигурување на кредити	14				
Осигурување на гаранции	15				
Осигурување од финансиски загуби	16				
Осигурување на правна заштита	17				
Осигурување на туристички услуги	18				
Осигурување на живот	19		0	0	0
основно	19.01				
дополнително	19.02				
рентно	19.03				
Осигурување на брак или породување	20				
Осигурување на живот во врска со удели во инвест. фондови	21				
Осигурување на тонтина	22				
Осигурување на средства за капитал	23				
ВКУПНО			0	0	0

Изработил: _____

Одобрил: _____

Образец: одз2

Друштво за застапување во осигурување:

Година:

Период:

(назив на друштво)

(тековна година)

(период)

Адреса:

Тел:

Факс:

E-mail:

Веб страна:

Број на вработени (ВКУПНО):

Број на вработени лиценцирани застапници:

Име и презиме на лиценциран застапник кој има овластување да ги потпишува извештаите:

1.

2.

Подружници на друштвото

Седиште	Број на вработени	Одговорно лице
1. (назив на подружница)		
2. (назив на подружница)		
....		

Изработил: _____

Одобрил: _____

ПРИЛОГ 2

Статистички податоци на Осигурително брокерските друштва

Друштво:	(назив на друштво)
Период:	(период)
Година:	(тековна година)
Изработил:	
Одобрил:	

Осигурително брокерско друштво	(назив на друштво)
Година:	(тековна година)
Период:	(период)
Друштво за осигурување:	(Друштво за осигурување)

Образец: обд1

		Број на договори	Премија	Реализирана провизија	Пресметана провизија
		100	200	300	400
Осигурување од незгода	01				
Здравствено осигурување	02				
Осигурување на патнички возила - КАСКО	03				
Осигурување на шински возила-КАСКО	04				
Осигурување на воздухоплови - КАСКО	05				
Осигурување на пловни објекти - КАСКО	06				
Осигурување на стока во превоз	07				
Осигурување на имот во пожар и некои други опасности	08				
Останати осигурувања на имоти	09				
Осигурување од автомобилска одговорност	10				
Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	11				
Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти	12				
Останати осигурувања од одговорност	13				
Осигурување на кредити	14				
Осигурување на гаранции	15				
Осигурување од финансиски загуби	16				
Осигурување на правна заштита	17				
Осигурување на туристички услуги	18				
Осигурување на живот	19		0	0	0
основно	19.01				
дополнително	19.02				
рентно	19.03				
Осигурување на брак или породување	20				
Осигурување на живот во врска со удела во инвест. фондови	21				
Осигурување на тонтини	22				
Осигурување на средства за капитал	23				
ВКУПНО			0	0	0

Образец: обд2

		Број на договори	Реализирана провизија
		100	300
Посредување во договарање на осигурително покритие	1	0	0
Посредување во договарање на реосигурително покритие	2		
Посредување во продажба и/или продажба на оштетени предмети кои за време на процесот на ликвидација на штетата станале сопственост на друштвото на осигурување	3		
Преземање мерки за спречување или елиминирање ризици на кои се изложени осигурениот имот и лица	4		
Процена и снимање на ризик кој се однесува на осигурениот објект	5		
Извршување на други интелектуални и технички услуги кои се однесуваат на операциите на осигурување	6		
ВКУПНО		0	0

Изработил: _____

Одобрил: _____

Осигурително брокерско друштво
Година: _____ (назив на друштво)
Период: _____ (тековна година)
_____ (период)

Образец: обдз

Адреса:
Тел:
Факс:
E-mail:
Веб страна:

Број на вработени (ВКУПНО):
Број на вработени лиценцирани брокери:
Име и презиме на двајца лиценцирани брокери кои имаат овластување да ги потпишуваат извештаите:

- 1.
- 2.

Подружници на друштвото

Седиште	Број на вработени	Одговорно лице
1. (назив на подружница)		
2. (назив на подружница)		
....		

Изработил: _____ Одобрил: _____

ПРИЛОГ 3

**Упатство
за пополнување на обрасците ОДЗ1, ОБД1 и ОБД2****I. Упатство за пополнување на образецот ОДЗ1****1. Општи одредби**

Друштвото за застапување во осигурување најпрво ги пополнува бараните податоци од страната ОДЗ Почетна и истата ја доставува до Агенцијата заедно со останатите обрасци.

Друштвото за застапување во осигурување треба да го пополни образецот ОДЗ1 за секое друштво за осигурување за коешто врши работи на застапување во осигурување, односно треба да ја пополни табелата од секое worksheet означен како ОДЗ (назив на друштво).

Податоците во образецот ОДЗ1 се внесуваат на кумулативна квартална основа, за следниот период:

I квартал 01.01 - 31.03
II квартал 01.01 - 30.06
III квартал 01.01 - 30.09
IV квартал 01.01 - 31.12

2. Упатство за пополнување на образецот ОДЗ1

100. Број на склучени договори – се внесува бројот на договори за осигурување што се склучени во кварталот (по однос на нови клиенти или обновени договори). Во овој параметар не влегуваат склучените договори во кварталот коишто биле сторнирани или прекинати во истиот период.

Ако се склучува колективно осигурување и се издава само една полиса, тогаш се брои само еднаш.

Доколку договорот покрива осигурени настани по однос на различни класи на осигурување, тогаш договорот се внесува во секоја класа на осигурување, согласно поделбата на класите на осигурување од овој образец.

Кај осигурувањето на живот, на пример, доколку е издадена само една полиса за мешано осигурување којашто вклучува дополнително осигурување од смрт како последица на незгода, тогаш овој параметар треба да се прикаже на следниот начин: се впишува 1 во 1901, 1 во 1902 и 1 во 19.

Агрегираниот износ на овој параметар збирно за сите класи на осигурување претставува број на склучени договори, без разлика дали полисата покрива ризици од една или повеќе класи на осигурување.

200. Бруто полисираната премија – се внесува:

- за неживотно осигурување, сите износи на премија (во илјади денари) кои се договорени (полисирани) во тековниот пресметковен период (и кои се однесуваат на целото времетраење на договорот за осигурување), без разлика дали истите во целост или делумно се однесуваат на наредниот пресметковен период.

- за осигурување на живот, сите износи на премија (во илјади денари) кои се доспеани (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите склучени договори за осигурување. Бруто полисираната премија за осигурување на живот вклучува: еднократно платена премија по договори за осигурување кои влегле во сила во текот на пресметковниот период или е рата на премија која доспеала за наплата во текот на пресметковниот период во случај кога согласно договорот за осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.

300.Реализирана провизија – се внесува износот на надоместоци во кварталот (во илјади денари) коишто Осигурителното брокерско друштво ги примило или ги побарува од друштвото за осигурување, согласно договорот со кој Осигурителното брокерско друштво врши работи на посредување.

400.Пресметана провизија – се внесува износот на надоместоци во кварталот (во илјади денари) коишто Осигурителното брокерско друштво би ги остварило согласно договорот со кој Осигурителното брокерско друштво врши работи на посредување, под претпоставка дека премијата ќе биде уредно наплатена во договорениот рок.

II. Упатство за пополнување на образецот ОБД1 и ОБД2**1. Општи одредби**

Осигурително брокерското друштво најпрво ги пополнува бараните податоци од страната ОБДПочетна и истата ја доставува до Агенцијата заедно со останатите обрасци.

Осигурително брокерското друштво треба да ги пополни обрасците ОБД1 и ОБД2 за секое друштво за осигурување и/или реосигурување за коешто врши осигурително брокерски работи, односно треба да ги пополни табелите од секој worksheet означен како ОБД назив на друштво.

Податоците во обрасците ОБД1 и ОБД2 се внесуваат на кумулативна квартална основа, за следниот период:

I квартал 01.01 - 31.03

II квартал 01.01 - 30.06

III квартал 01.01 - 30.09

IV квартал 01.01 - 31.12

2. Упатство за пополнување на обрасците ОБД1 и ОБД2

100. Број на склучени договори – се внесува бројот на договори што се склучени во кварталот (по однос на нови клиенти или обновени договори). Во овој параметар не влегуваат склучените договори во кварталот коишто биле сторнирани или прекинати во истиот период.

Ако се склучува колективно осигурување и се издава само една полиса, тогаш се брои само еднаш.

Доколку договорот покрива осигурени настани по однос на различни класи на осигурување, тогаш договорот се внесува во секоја класа на осигурување, согласно поделбата на класите на осигурување од овој образец.

Кај осигурувањето на живот, на пример, доколку е издадена само една полиса за мешано осигурување којашто вклучува дополнително осигурување од смрт како последица на незгода, тогаш овој параметар треба да се прикаже на следниот начин: се впишува 1 во 1901, 1 во 1902 и 1 во 19.

Агрегираниот износ на овој параметар збирно за сите класи на осигурување претставува број на склучени договори, без разлика дали полисата покрива ризици од една или повеќе класи на осигурување.

200. Бруто полисираната премија се внесува:

- за неживотно осигурување, сите износи на премија (во илјади денари) кои се договорени (полисирани) во тековниот пресметковен период (и кои се однесуваат на целото времетраење на договорот за осигурување), без разлика дали истите во целост или делумно се однесуваат на наредниот пресметковен период."

- за осигурување на живот, сите износи на премија (во илјади денари) кои се доспеани (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите склучени договори за осигурување. Бруто полисираната премија за осигурување на живот вклучува: еднократно платена премија по договори за осигурување кои влегле во сила во текот на пресметковниот период или е рата на премија која доспеала за наплата во текот на пресметковниот период во случај кога согласно договорот за осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.

300.Реализирана провизија – се внесува износот на надоместоци во кварталот (во илјади денари) коишто Осигурителното брокерско друштво ги примило или ги побарува од Друштвото за осигурување, согласно договорот со кој Осигурителното брокерско друштво врши работи на посредување.

400.Пресметана провизија – се внесува износот на надоместоци во кварталот (во илјади денари) коишто Осигурителното брокерско друштво би ги остварило согласно договорот со кој Осигурителното брокерско друштво врши работи на посредување, под претпоставка дека премијата ќе биде уредно наплатена во договорениот рок.

1613.

Врз основа на членовите 202 и 222 став (3) а во врска со член 145 од Законот за супервизија на осигурување - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија” бр. 30/2012), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ

1. СЕ ИЗДАВА дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво ЦЕРТУС АД Скопје со седиште на ул. Народен фронт бр.5/2 локал 11, Скопје при што како основачи се јавуваат:

- Друштво за консалтинг и услуги МОМЕНТУМ ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје со адреса на Ул. Качанички пат бб, Скопје со ЕМБС 6756654 со 20% од вкупниот уплатен акционерски капитал;

- лицето Горан Стојковиќ, со адреса на живеење ул. Благоја Стефковски бр. 17/3-4, Скопје, Република Македонија со 20% од вкупниот уплатен акционерски капитал;

- лицето Антонио Алексов, со адреса на живеење бул.Јане Сандански бр. 10/2-5, Скопје, Република Македонија со 20% од вкупниот уплатен акционерски капитал;

- лицето Бобан Богдановски-Андрески, со адреса на живеење ул. Ацо Караманов бр. 17, Скопје, Република Македонија со 20% од вкупниот уплатен акционерски капитал; и

- лицето Ѓоше Ангеловски, со адреса на живеење ул. Никола Киров-Мајски бр. 20, Скопје, Република Македонија со 20% од вкупниот уплатен акционерски капитал

2. Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова Решение ќе врши исклучиво осигурително брокерски работи.

3. Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова Решение е должно да склучи договор за осигурување од професионална одговорност со кој ќе ги осигура своите обврски кон сопствениците на полиси во случај на прекршување на одредбите од договорот за посредување до еден осигурен износ, кој во однос на поединечен случај не смее да биде помал од 250.000 ЕВРА (двесте и педесет илјади евра) и/или во врска со сите осигурени случаи во една година не смее да биде помал од 500.000 ЕВРА (петстотини илјади евра), веднаш по уписот на друштвото во Централниот Регистар на Република Македонија, за што ќе ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена.

4. Осигурително брокерското друштво од точка 1 од ова решение, за вршење на осигурително брокерски работи е должно да вработи најмалку двајца осигурителни брокери, веднаш по уписот на друштвото во Централниот Регистар на Република Македонија, за што ќе ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена.

5. Уписот на друштвото во Централниот Регистар на Република Македонија, да се изврши по приложен доказ за уплатени парични средства во износ од 50.000 ЕВРА (педесет илјади евра) во денарска противвредност на име на основачки капитал на Друштвото, на сметка кај носител на платен промет во Република Македонија.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова Решение ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и истото ќе се запише во регистарот на осигурителни брокерски друштва што го води Агенција за супервизија на осигурување.

Бр. 09-656/2
18 април 2012 година
Скопје

Претседател
на Совет на експерти,
д-р **Климе Попоски**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1614.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 136/11), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ” бр. 53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ” бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 7.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 44,366
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 45,769

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 45,237
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 44,849
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 38,289

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 83,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 85,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 72,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 61,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 46,703

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	83,00	82,50	82,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	85,00	84,50	84,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	72,00	71,50	71,00
Е Л -1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	61,00	60,50	60,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 21,727
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 22,019

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,174

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,230

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 8.5.2012 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 01 – 794/1
7 мај 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1615.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 28 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11), на седницата одржана на 4.5.2012 година, донесе

П Р А В И Л А

ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет на уредување

Член 1

(1) Со овие Правила за снабдување со природен гас (во понатамошниот текст: Правила) се уредуваат општите услови и начинот на снабдување со природен гас како и меѓусебните права, обврски и одговорности на снабдувачот со природен гас (во понатамошниот текст: снабдувач), потрошувачите на природен гас и операторот на преносниот систем, операторите на преносните мрежи и операторите на дистрибутивните системи за природен гас.

(2) Со овие правила поблиску се уредуваат:

- Условите, начинот и рокот на склучување на договорот за снабдување со природен гас;

- Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на испорачаната количина на природен гас и услугите за користење на дистрибутивните мрежи;

- Условите и начинот на обештетување на потрошувачот во случај на намалена испорака или прекин;

- Потрошувачите на кои не може да им се прекине испораката и начинот на обезбедување на гаранции за намирување на трошоците за потрошената количина на природен гас од страна на овие корисници;

- Начинот и постапката за промена на снабдувачот по избор на потрошувачот и право на корисникот без надоместок да го промени снабдувачот;

- Квалитетот на испорачаниот природен гас пропишан во соодветните Мрежни правила;

- Квалитетот на услугите што ги обезбедува снабдувачот;

- Минималните услови и начин за организациона поставеност и техничка опременост за обезбедување на комуникација со потрошувачите заради обезбедување на пропишаниот квалитет на услугите што ги обезбедува снабдувачот;

- Начинот и постапките за комуникација и размена на информации помеѓу снабдувачот и операторите на соодветните системи заради обезбедување на пропишаниот квалитет на природен гас и услугите што ги обезбедуваат операторите;

- Условите и постапката за исклучување на потрошувачите од дистрибутивните системи во случај кога потрошувачите не ги исполнуваат обврските утврдени со закон, пропис и договор;

- Начинот, формата и роковите за поднесување на извештаите кои што снабдувачот е должен да ги достави до Регулаторната комисија за енергетика;

- Неопходните информации што снабдувачите се должни да им ги обезбедат на потрошувачите преку соодветните сметки како и информациите што треба да бидат јавно достапни, а се од интерес за сите потрошувачи и

- Заштита на потрошувачите

Основни начела на снабдувањето со природен гас

Член 2

При снабдувањето на потрошувачите со природен гас треба да бидат застапени следните основни начела:

- сигурност;
- недискриминаторност;
- квалитет;
- транспарентност;

- јавност;

- заштита на потрошувачот;

- ефикасност; и

- економичност.

Значење на изразите

Член 3

Одделните изрази што се користат во овие Правила го имаат следното значење:

- **“виша сила”** се сите непредвидливи природни појави, настани и околности кои се утврдени согласно закон;

- **“гасна инсталација”**, значи цевководна инсталација со сите елементи од местото на примо-предавање до природниот гас (после главниот запорен вентил на дистрибутивната мрежа, односно мерно-регулациона станица) до уредите, постројките и апаратите за користење на природниот гас;

- **“главна мерна примо-предавателна станица”** претставува место каде што се мери количеството на природниот гас на влез во системот за пренос на природен гас;

- **“година”** претставува временски период сметано од 8 часот наутро од првиот ден на календарската година до 8 часот наутро од првиот ден од наредната календарска година;

- **“ден”** претставува временски период од 24 континуирани часа, сметајќи од 8 часот наутро од било кој календарски ден до 8 часот наутро во следниот календарски ден;

- **“директен потрошувач на природен гас”** е потрошувач кој се снабдува со природен гас директно од Системот;

- **“договор за приклучување”** претставува договор кој го склучуваат подносителот на барањето за приклучување со операторот на системот за пренос на природен гас со кој се утврдуваат правните, комерцијалните и техничките услови за изведба на приклучување на системот;

- **“договор за пристап и пренос на природен гас”** претставува договор со кој се уредуваат односите сврзани за пристап и пренос на природен гас помеѓу претпријатието за управување со системот за пренос на

природен гас и снабдувачот на потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, како и договор помеѓу претпријатието за управување со системот за пренос на природен гас и трговецот со природен гас или со квалификуваниот потрошувач непосредно приклучен на системот за пренос на природен гас;

- **“договор за снабдување со природен гас”**- претставува договор со кој се уредуваат односите сврзани со снабдувањето со природен гас, односно договор во рамките на кој се утврдуваат количините и динамиката на испорака на природен гас и другите услови помеѓу снабдувачот на природен гас и потрошувачот;

- **“долна топлинска моќ”** претставува количина на топлина што се ослободува при потполно согорување на 1 nm³ природен гас и при тоа содржината на водата како продукт при согорувањето останува во гасна фаза;

- **“излезно место”** е точка на системот за пренос на природен гас каде операторот на системот за пренос на природен гас квалитативно и количински му предава природен гас на корисникот;

- **“испорака на природен гас”**, значи примопредавање на природниот гас помеѓу: трговец со природен гас и снабдувач, трговец со природен гас и потрошувач и снабдувач со природен гас и потрошувач;

- **“испорачател на природен гас”**, правно или физичко лице кое врши испорака на природен гас на корисникот на природниот гас;

- **“квалификуван потрошувач”** е купувач кој купува природен гас од производители, снабдувачи или трговци по сопствен избор;

- **“квартал”** претставува временски период од 3 месеци, почнувајќи од 8 часот наутро на први јануари, односно април, јули, октомври до 8 часот наутро на први април, односно јули, октомври, јануари по средноевропско време;

- **“корисник на системот за природен гас”** е правно или физичко лице кое го користи системот за природен гас заради предавање и/или превземање на природен гас,

- **“лице”** е физичко или правно лице кое врши енергетска дејност со природен гас, а е регистрирано во трговскиот регистар на Република Македонија;

- **“лиценца”** е акт издаден од Регулаторната комисија за енергетика врз основа на кој лицето може да врши енергетска дејност во Република Македонија;

- **“мерно-регулациона станица”** претставува место каде што се мери испорачаното количество на природниот гас и се регулира притисокот на природниот гас;

- **“месец”** претставува временски период од 8 часот наутро од првиот ден на календарски месец до 8 часот наутро од првиот ден на идниот календарски месец;

- **“мрежа за пренос на природен гас (преносна мрежа за природен гас)”** е мрежа од гасоводи предвиден за работа со номинален притисок од најмалку 12 bar и припадна мерно-регулациона опрема и е дел од системот за пренос на природен гас;

- **“нов корисник на природен гас”**, значи корисник чиј објект за прв пат се приклучува на гасоводниот систем на испорачателот на природниот гас или корисник чиј објект бил исклучен од гасоводниот систем повеќе од една година;

- **“нормален метар кубен (nm³)”** е единица за мерење на количината на природен гас и претставува количина на природен гас кој се наоѓа во волумен од 1m³, при апсолутен притисок од 1,01325 bar и при температура 20oC (293,15 K);

- **“објект на корисникот”** значи простор на корисникот на природниот гас каде што се сместени гасните инсталации, постројки, уреди и апарати;

- **“оператор на преносна мрежа за природен гас”** е правно лице кое врши дејност пренесување на природен гас преку преносна мрежа во негова сопственост или преносна мрежа на која има право на користење и соработува со операторот на преносниот систем за одржување, развој и проширување на мрежата;

- **“оператор на систем за дистрибуција на природен гас”** е правно лице кое што врши дејност дистрибуција на природен гас и управува со системот за дистрибуција за кој што му е издадена лиценца и е одговорно за неговото работење, одржување, развој и поврзување со други системи за природен гас и за обезбедување долгорочна способност на системот за задоволување на разумните потреби за дистрибуција на природен гас;

- **“оператор на системот за пренос на природен гас”** е правно лице кое управува со ситемот за пренос за кој му е издадена лиценца и е одговорно за неговото работење, одржување, развој и поврзување со други системи за природен гас и за обезбедување долгорочна способност на системот за задоволување на разумните потреби за пренесување на природен гас;

- **“постојан капацитет”** претставува договорно гарантиран преносен капацитет на природен гас кој е невозможно да се прекине од страна на Операторот на системот за пренос на природен гас;

- **“потрошувач на природен гас”** е купувач кој што набавениот природен гас го користи за сопствена потрошувачка, вклучувајќи ги и операторите на системите за пренос и за дистрибуција кога купуваат природен гас заради покривање на загубите во соодветните системи и производители на енергија за сопствена потрошувачка;

- **“преносен капацитет на системот за пренос на природен гас”** претставува максимален проток на природен гас изразен во nm^3/h ;

- **“пренос на природен гас”** е транспорт на природниот гас низ високопритисен гасовод (од 25 bar до 54 bar) од влезот во Република Македонија, преку главните примо-предавателни мерни станици и градските гасоводни мрежи (од 8 bar до 12 bar) до мерно-регулационите станици на директните потрошувачи, вклучувајќи ги и мерно-регулационите станици (со излезен притисок поголем од 3 bar);

- **“приклучок”** претставува опрема, уреди и материјали со кои, во склад со решението за приклучување, корисникот физички се поврзува со системот во најблиската точка во која приклучувањето технички и правно е возможно, вклучувајќи го и мерниот уред;

- **“приклучување”** е постапка на изградба на приклучна инсталација со која корисникот се поврзува со системот;

- **“приклучок на преносен или дистрибутивен систем”** е функционална врска на водови (цевководи), опрема и уреди со која објектите и инсталациите на корисникот се поврзуваат на соодветниот преносен или дистрибутивен систем;

- **“природен гас”** е смеса на јагленоводороди, во која главна состојка (компонента) е метан во гасна состојба, кој се добива од земјата во природна состојба или заедно со течни јагленоводороди;

- **“пристап”** е право за користење на системот од страна на сите учесници на пазарот;

- **“притисок на гас”** претставува разлика помеѓу апсолутниот и атмосферскиот притисок;

- **“расположив капацитет”** претставува дел од техничкиот капацитет на системот кој не е распределен на корисниците;

- **“сигурност”** е сигурност во снабдувањето и обезбедувањето на природен гас и техничка сигурност на енергетските системи;

- **“систем за дистрибуција на природен гас (дистрибутивен систем за природен гас)”** е енергетски систем за дистрибуција на природен гас на определено подрачје од територијата на Република Македонија и кој што е поврзан со систем за пренос во Република Македонија или дистрибутивен систем што се напојува со природен гас транспортиран со авто или железнички цистерни или други облици на транспорт;

- **“систем за пренос на природен гас (преносен систем за природен гас)”** е енергетски систем за пренос на природен гас составен од една или повеќе мрежи за пренос на природен гас, поврзан со системи за пренос на природен гас надвор од Република Македонија;

- **“снабдување со природен гас”** е продажба на природен гас на потрошувачите и може да вклучи трговија со природен гас;

- **“снабдувач во краен случај со природен гас”** е снабдувач со природен гас кој обезбедува јавна услуга снабдување со природен гас на потрошувачите приклучени на систем за природен гас, во случаите утврдени со Законот за енергетика;

- **“снабдувач со природен гас”** е носител на лиценца кој ги снабдува потрошувачите со природен гас и може да врши трговија со природен гас;

- **“трговец со природен гас”** е лице кое купува природен гас заради препродажба на други трговци, снабдувачи, производители на електрична и/или топлинска енергија, операторите на системите за пренос и дистрибуција на природен гас или на купувачи од странство;

- **“трговија со природен гас”** е купување на природен гас и продажба на природен гас на купувачи;

- **“управување со систем за пренос на природен гас”** е оперативно управување на системот и организација на пазарот на природен гас во Република Македонија, вклучувајќи урамнотежување на планираните и испорачаните количини на природен гас во реално време преку преносните мрежи за природен гас и не вклучува снабдување со природен гас и

- **“фактура”** е веродостоен документ кој на начин и постапка определени со закон го издава даночниот обврзник на друг даночен обврзник за извршениот промет со природен гас.

Начин на вршење на дејноста**Член 4**

(1) Снабдувачот набавува природен гас од земјата и од странство заради продажба на потрошувачи, трговци, други снабдувачи, производители на електрична и топлинска енергија, на операторот на преносниот систем или операторите на дистрибутивните системи како и на купувачите во странство.

(2) Снабдувачот со природен гас обезбедува соодветен преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со важечките тарифи, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за природниот гас што се обврзал да го испорача на потрошувачите.

(3) Снабдувачот со природен гас, врз основа на извршени мерења од соодветниот оператор на мрежата, на потрошувачите со кои има склучено договор за снабдување им фактурира за испорачаниот природен гас по договорна цена и за надоместоците за користење на преносниот и/или дистрибутивниот систем.

II. УСЛОВИ, НАЧИН И РОК НА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА СНАБДУВАЊЕ НА ПРИРОДЕН ГАС И УСЛУГИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА МРЕЖАТА**Член 5**

(1) Снабдувачот и потрошувачот се должни да склучат договор за снабдување на природен гас во согласност со овие Правила.

(2) Договор за снабдување на природен гас од став 1 на овој член, особено содржи:

- 1) податоци за договорните страни,
- 2) предмет на Договорот,
- 3) адреса за доставување на фактурите,
- 4) жиро сметка за правни лица или трансакциона сметка за физичко лице,
- 5) податоци од решението на согласноста за приклучување на потрошувачот и решението за ставање во употреба на приклучокот (моќност, енергија и други податоци),
- 6) податоци за пресметковното мерно место,
- 7) количина, динамика и квалитет на испорака на природен гас,
- 8) квалитет на услугата од снабдувачот,
- 9) начин и услови за испорака на природен гас,

10) категорија на потрошувач согласно Тарифниот систем за пренос и дистрибуција на природен гас,

11) цени за пресметковни елементи и нивна примена,

12) место на испорака на природен гас,

13) начин на плаќање на испорачаниот природен гас,

14) одговорност за штета и висина на договорени казни (пенали) за случаи на неизвршување или нередовно извршување на одредбите од договорот,

15) случаи во кои договорната казна не се плаќа, односно штетата не се надоместува,

16) времетраење, начин и услови за раскинување на договорот,

17) ограничување на испораката на природен гас во услови на виша сила,

18) начин на решавање на спорови.

(3) Договорот од став 1 на овој член се склучува на определно време.

(4) Договорот од став 1 на овој член се склучува за секое пресметковно мерно место, за повеќе или за сите пресметковни мерни места на потрошувачот.

(5) Правото за испорака на природен гас на пресметковно мерно место за кое е склучен договорот од став 1 на овој член во случај кога потрошувачот со снабдувачот има склучено повеќе договори за снабдување за одредена локација, потрошувачот може да го оствари по плаќањето на доспеаните фактури за испорачан природен гас за сите мерни места.

(6) Со потпишувањето на договорот од став 1 на овој член, договорните страни се должни во целост да ги почитуваат одредбите од овие Правила, соодветните мрежни правила и Тарифниот систем за продажба на природен гас.

(7) Договорот од ставот 1 на овој член снабдувачот со природен гас треба да го достави до операторот на системот за пренос на природен гас,

(8) Потрошувачот е должен во писмена форма да го известува снабдувачот за секоја промена на податоците од договорот за продажба на природен гас.

(9) Операторот на системот за пренос и операторот на системот за дистрибуција на природен гас се должни во писмена форма да го известат снабдувачот за секоја промена на приклучокот (зголемена моќност, изменет приклучок, итн), во рок од 15 дена од настанувањето на промената.

III. НАЧИН НА ОТЧИТУВАЊЕ, ПРЕСМЕТКА, ФАКТУРИРАЊЕ И НАПЛАТА ЗА ИСПОРАЧАНАТА КОЛИЧИНА НА ПРИРОДЕН ГАС, ЗА УСЛУГИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА МРЕЖИТЕ И ЗА УСЛУГИТЕ НА ОПЕРАТОРОТ НА СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС

Член 6

(1) Операторот на преносниот систем и Операторот на дистрибутивниот систем се должни да обезбедат мерење на количините на природен гас во сите точки на испорака на природен гас во системот и испорака на природен гас од системот.

(2) Мерење на испорачаните количини на природен гас е постапка со која се утврдува протокот и количината на природниот гас на влезните и излезните места од системот, а местото каде тоа се извршува е во мерните и мерно-регулационите станици.

(3) Се смета дека гасот е испорачан, односно преземен од страна на потрошувачот во моментот кога гасот ќе премине низ мерилото, односно местото на мерење од ставот 1 на овој член.

(4) Количината на протечениот природен гас се мери во нормални кубни метри (nm^3) при температура од 20°C ($293,15^\circ\text{K}$) и апсолутен притисок од 1,01325 bar.

Член 7

(1) Мерењето на протечените количини природен гас се врши континуирано со мерен уред чии карактеристики мора да бидат во согласност со меѓународните стандарди, прописи, директиви и правилници за методолошки услови кои важат во Република Македонија.

(2) Мерните уреди се ставаат во употреба само ако се прописно жигосани и ако поседуваат уверение за заверка на мерен уред, односно сертификат за верификација.

(3) Видот, типот, класата на точност, мерниот опсег и потребниот број на мерни уреди, како и место на нивно вградување, се дефинира во согласност со техничките услови, карактеристики на објектот на потрошувачот и техничките прописи и нормативи.

Член 8

(1) Отчитување се врши секој 1-ви во месецот за испорачаната количина на природен гас од претходниот месец и се изготвува записник кој го потпишуваат овластени лица од: снабдувачот, потрошувачот и операторот на преносната мрежа односно дистрибутерот на природен гас.

(2) Пресметката на надоместокот за испорачаните количини на природниот гас снабдувачот ја врши врз основа на Тарифниот систем за продажба на природен гас. Пресметката на надоместокот за испорачаните количини на природен гас се врши еднаш месечно, по истекот на секој месец.

(3) Пресметка на надоместокот за испорачаната количина на природен гас снабдувачот ја врши согласно отчитаната, односно корегираниот количина на испорачан природен гас на мерниот уред на точката на испорака на купувачот добиена од операторот на преносната мрежа.

(4) Вредностите на испорачаната количина се корегираат со фактори на корекција согласно мрежните правила (температура и состав на природниот гас).

(5) Фактурирањето снабдувачот го врши од 1-ви до 5-ти во тековниот месец за испорачаната количина на природен гас во претходниот месец. Фактурата задолжително треба да ги содржи следните елементи:

- количината на испорачан природен гас во nm^3 ;
- договорната цена за испорачаниот природен гас со вклучени надоместоци за користење на преносниот и/или дистрибутивниот систем.

(6) Наплатата на фактурата се врши во рок и услови утврдени во Договорот за снабдување со природен гас склучен помеѓу снабдувачот и потрошувачот.

IV. УСЛОВИ И НАЧИН НА ОБЕШТЕТУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧОТ ВО СЛУЧАЈ НА НАМАЛЕНА ИСПОРАКА ИЛИ ПРЕКИН

Член 9

Потрошувачот има право на надомест на штета од снабдувачот со природен гас заради намалена испорака или прекин во испораката на природен гас предизвикана од страна на операторот на системот за пренос, од операторот на системот за дистрибуција на природен гас, согласно договорот за снабдување со природен гас.

Член 10

Потрошувачот е должен за штетата настаната заради намалена испорака или прекин на испорака на природен гас и за штетата настаната на неговите уреди и инсталации веднаш да го известат снабдувачот со при-

роден гас, операторот на системот за пренос, операторот на системот за дистрибуција на природен гас и да поднесе барање за надомест на штетата во кое треба да ја опише настанатата штета.

Член 11

Начинот на обештетување на потрошувачите во случај на намалена испорака или прекин во испораката на природен гас ќе биде уреден во договорот за снабдување склучен помеѓу субјектите на пазарот со природен гас.

V. ПОТРОШУВАЧИ НА КОИ НЕ МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПРЕКИНЕ ИСПОРАКАТА И НАЧИН НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА ПОТРОШЕНАТА КОЛИЧИНА НА ПРИРОДЕН ГАС

Потрошувачи на кои не може да им се прекине испораката на природен гас

Член 12

(1) Снабдувачот, не може да им ја прекине или намали испораката на природен гас на следните потрошувачи:

- болници, клиники и специјални здравствени установи (станици за итна помош, стационари, заводи за трансфузиологија, заводи за земање и преработка на крв, центри за дијализа и здравствени домови);
- објекти од посебен интерес за стопанството, животот на луѓето и одбраната на земјата;
- установи за згрижување на стари и изнемоштени лица;
- установи за згрижување деца од предучилишна возраст и
- зоолошки градини.

(2) Ставот 1 од овој член не важи во случаи на виша сила и други околности, кога постои опасност по животот, односно опасност по сигурноста на објектите, постројките и производството во нив.

Обезбедување на гаранции за намирување на трошоци за потрошената количина на природен гас

Член 13

(1) Со Договорот за снабдување со природен гас, на потрошувачот од член 12, став 1 на овие Правила, треба да се предвидат законски средства за обезбедување на наплата за испорачаниот природен гас.

(2) Со Договорот од ставот 1 на овој член, ќе се утврди и обврска за потрошувачот од член 12 на овие Правила, во случај на настанување на криза во снабдувањето со природен гас, да изврши замена на природниот гас со друг енергент, поради заштита на своите витални функции.

Член 14

(1) Ако со Договорот од членот 13, став 1, на овие Правила не се дефинираат посебни средства за обезбедување на наплата во случаи кога не може да се прекине испораката со природен гас на потрошувачот, снабдувачот без одлагање ќе го повика потрошувачот во рок од осум дена да ги обезбеди средствата за наплата.

(2) Ако потрошувачот не постапи на начин и во рок од ставот 1 на овој член, снабдувачот за тој потрошувач ќе поведе постапка за намирување на трошоците за потрошената количина на природен гас.

VI. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПРОМЕНА НА СНАБДУВАЧ ПО ИЗБОР НА ПОТРОШУВАЧОТ И ПРАВО НА КОРИСНИКОТ БЕЗ НАДОМЕСТОК ДА ГО ПРОМЕНИ СНАБДУВАЧОТ

Член 15

(1) Потрошувачот има право да го избере и промени својот снабдувач без надоместок, во согласност со овие Правила.

(2) Потрошувачот кој одлучил да го промени својот снабдувач, е должен да поднесе барање за склучување на договор за снабдување со природен гас до снабдувачот кој потрошувачот го избрал да го снабдува, во писмена форма, на образец пропишан од страна на снабдувачот.

(3) Потрошувачот е должен за својата намера да го промени снабдувачот, да го извести и снабдувачот кој до тогаш го снабдувал потрошувачот.

(4) Барањето за склучување на договор за снабдување со природен гас со новиот снабдувач, како и барањето за раскинување на договорот со постојниот снабдувач, потрошувачот мора да ги поднесе најкасно 45 дена пред бараниот ден за промена на снабдувачот.

Член 16

(1) Новиот снабдувач кој добил барање за склучување на договор за снабдување со природен гас од страна на потрошувачот, е должен во рок од 15 дена од денот на добивањето на барањето на идниот потрошувач да му достави понуда за снабдување со природен гас.

(2) Понудата од став (1) на овој член, треба да содржи податоци за цената на природниот гас, надоместоците кои се плаќаат на снабдувачот, операторите на соодветните системи и други надоместоци во согласност со закон и друг пропис.

(3) Со понудата од став (1) на овој член се доставува и предлог договор за снабдување со природен гас.

Член 17

(1) Снабдувачот кој добил барање за раскинување на договорот за снабдување со природен гас поради промена со друг снабдувач од страна на потрошувачот кој го снабдува, е должен во рок од 15 дена од денот на добивањето на барањето, да ги достави сите податоци потребни за раскинување на договорот до операторот на соодветниот систем и новиот снабдувач.

(2) Податоците од став 1 на овој член се однесуваат на категоријата на потрошувачот, карактеристиките на мерниот уред на потрошувачот, дневна, месечна и годишна потрошувачка и други податоци кои може да ги побара операторот на системот за пренос и операторот на системот за дистрибуција со природен гас.

Член 18

(1) Новиот снабдувач е должен предлог договорот за снабдување со природен гас освен комерцијалните податоци, да ги достави на операторот на соодветниот систем, карактеристиките на мерниот уред на потрошувачот, дневна, месечна и годишна потрошувачка и други податоци што може да ги побара Операторот на соодветниот систем најдоцна 15 дена пред почетокот на примена на договорот.

(2) Операторот на соодветниот систем е должен во рок од 10 дена од денот на приемот на предлог договор за снабдување, да даде писмена согласност за усогласеноста на тој договор со договорот за приклучување, како и со договорот за користење на мрежата или во истиот рок да го извести новиот снабдувач за потребните промени во договорот за кој се бара согласност.

(3) За потврдена согласност на новиот договор за снабдување со договорот за приклучување, односно договорот за користење на мрежа, операторот на соодветниот систем е должен да го извести постојниот снабдувач, како и за тоа дека му престанува обврската за снабдување со денот на примената на новиот договор.

Член 19

(1) Постојниот снабдувач, односно снабдувачот чиј договор за снабдување е во постапка на раскинување, не може да поставува посебни услови (надвор од пропишаните со договорот) за раскинување на договорот и должен е да продолжи да го снабдува потрошувачот се до завршување на постапката за промена на снабдувач, за што ќе биде известен од страна на операторот на соодветниот систем.

(2) Одредбата од став 1 на овој член не се применува во случај кога постојниот снабдувач има поднесено барање до операторот на соодветниот систем за исклучување на потрошувачот поради неплаќање на сметката или фактурата во пропишаните рокови.

(3) Доколку постојниот снабдувач има поднесено барање во согласност со став 2 на овој член, операторот на соодветниот систем не може да ја даде согласноста од член 16, став 2 на новиот снабдувач, се додека потрошувачот не ги подмири сите финансиски обврски кон постојниот снабдувач.

(4) Откако потрошувачот ќе ги подмири сите финансиски обврски кон постојниот снабдувач, постојниот снабдувач е должен веднаш да го извести операторот на соодветниот систем.

Член 20

(1) Операторот на соодветниот систем е должен да изврши отчитување на мерниот уред на потрошувачот и податоците да ги достави до постојниот и новиот снабдувач, до потрошувачот и до операторот на пазарот.

(2) Податоците од став 1 на овој член, операторот на соодветниот систем ги доставува на образец кој е усогласен со снабдувачот.

(3) Со денот на примена на новиот договор за снабдување со природен гас, постојниот снабдувач нема повеќе право на увид на мерните податоци на потрошувачот.

Член 21

(1) Потрошувачот може да го промени снабдувачот само со денот на завршувањето /почетокот на пресметковниот период, кога обврзувачки се врши отчитување на мерниот уред на потрошувачот кој го менува снабдувачот.

(2) Денот на отчитување на мерниот уред воедно е и ден на почеток на примена на новиот договор за снабдување, односно отчитаната состојба истовремено претставува крајна состојба кон постојниот снабдувач и почетна состојба согласно новиот договор за снабдување.

(3) Веднаш по склучувањето на новиот договор за снабдување, постојниот снабдувач и новиот снабдувач се должни да го известат операторот на системот за пренос и операторот на системот за дистрибуција со природен гас за настанатите промени.

Член 22

(1) Во случај кога договорот за снабдување престанал да важи со истекот на рокот за кој е склучен, а потрошувачот и постојниот снабдувач склучуваат нов договор за снабдување, постојниот снабдувач е должен во рок од 10 дена пред истекот на рокот на важење на договорот, да достави до операторот на соодветниот систем нов договор за снабдување.

(2) Ако потрошувачот сака да го промени постојниот снабдувач треба да започне постапка за проемна на снабдувач согласно член 13 од овие Правила.

VII. КВАЛИТЕТ НА ИСПОРАЧАН ПРИРОДЕН ГАС И КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Член 23

Под квалитет на испорака на природен гас се подразбира исполнување на критериуми кои се однесуваат на:

- 1) квалитет на природниот гас (долна топлинска моќ);
- 2) сигурност / континуитет во испораката на природен гас и
- 3) квалитет на комерцијалните услуги што ги нуди снабдувачот.

Квалитет на природен гас

Член 24

(1) Под квалитет на природен гас се подразбира обезбедување на природен гас со соодветна долна топлинска моќ, притисок и температура.

(2) Во нормални услови, при апсолутен притисок од 101.325 Pa (1,01325 bar) и температура на природен гас од 293,15° K (20° C), долната топлинска моќ треба да е од 33.054 kJ/nm³ до 33.890 kJ/nm³.

(3) Операторот на преносниот систем и операторот на дистрибутивниот систем се должни на барање на корисникот, да го измерат квалитетот на природниот гас на местото на испорака и за резултатите од извршеното мерење да го известат корисникот во писмена форма.

Сигурност / континуитет во испораката на природен гас

Член 25

(1) Операторот на системот за пренос и операторот на дистрибутивниот систем се должни:

1) да водат евиденција за сите прекини во испораката на природен гас и да формираат соодветна база на податоци;

2) да водат евиденција за индикаторите на квалитетот во снабдувањето (квалитет на природен гас и континуитет во испораката) и да формираат соодветна база на податоци.

(2) Податоците од став 1 на овој член систематски се собираат и обработуваат согласно одредбите за квалитетот на природен гас во Мрежните правила за пренос односно дистрибуција на природен гас.

(3) Операторот на системот за пренос и операторот на дистрибутивниот систем мораат да гарантираат испорака на природен гас согласно критериумите за оценка на квалитетот на природен гас и утврдените стандарди во Мрежните правила за пренос/дистрибуција на природен гас.

Член 26

(1) Показатели на сигурноста во снабдувањето со природен гас се вкупниот број на сите прекини и времето на траење на сите прекини во снабдувањето со природен гас на едно пресметковно мерно место во една календарска година. По воведувањето на системите за собирање, обработка и складирање на податоците за пореметувањата во снабдувањето со природен гас во соодветните мрежни правила ќе се утврди:

- Допуштениот вкупен број на сите прекини во снабдувањето со природен гас;
- Допуштеното вкупно време на траење на прекините во снабдувањето со природен гас;

(2) Допуштениот број на сите прекини и вкупното време на траење на прекините од ставот 1 на овој член не се однесуваат на прекините кои се предизвикани од виша сила, согласно закон или најавени технички интервенции.

Член 27

(1) Ако потрошувачот поднесе писмен приговор за квалитетот на природен гас до снабдувачот/трговецот, операторот на преносниот/дистрибутивниот систем треба да спроведе мерења на квалитетот на природен гас во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на приговорот, а писмен извештај за резултатите од мерењето на квалитетот на природниот гас на пресметковното мерно место на потрошувачот треба да му ги достави во рок од 7 дена на снабдувачот/трговецот. Извештајот за резултатите од мерењето на квалитетот на природниот гас на пресметковното мерно место снабдувачот/трговецот треба да му го достават во рок од 7 дена на потрошувачот.

(2) Ако се утврди дека приговорот бил неоснован трошоците на мерењето ги сноси потрошувачот а ако приговорот е основан трошоците ги сноси надлежниот операторот на системот.

(3) Ако потрошувачот достави резултати од мерење на квалитетот на природниот гас на пресметковното мерно место на потрошувачот, извршен од овластено лице за вршење на вакви мерења, операторот може да ги прифати овие резултати за веродостојни или да постапи како во ставот 1 и 2 од овој член.

(4) Ако се утврди дека приговорот бил основан при што и на соседни приклучни места се утврди дека има отстапувања на квалитетот на природен гас операторот на системот за пренос на природен гас односно операторот на дистрибутивниот систем за природен гас ќе се обврзе да превземе инвестициски зафати за зајакнување на постоечката мрежа и осигурување на стандарден квалитет на природен гас.

Квалитет на комерцијалните услуги што ги нуди снабдувачот

Член 28

(1) Снабдувачот гарантира договорен квалитет на испораката на природен гас.

(2) Снабдувачот е должен да формира служба за пресметка и наплата на испорачаната количина на природен гас, односно услугите на операторите на мрежата и операторот на соодветниот систем на природен гас како и служба за прием и обработка на приговорите во однос на сметките и наплатата на истите.

(3) Снабдувачот е должен податоците што ги собира службата за пресметка и наплата од став 1, автоматски да ги обработува и да формира архива со хронолошки преглед на наплата на услугите за секој потрошувач.

Член 29

(1) Снабдувачот е должен да води евиденција и да формира база на податоци за индикаторите на квалитет на комерцијалните услуги, да врши анализа на квалитетот на услугите и резултатите од истата да ги објави на својата интернет страница.

(2) Податоците од став 2 на овој член систематски се собираат и обработуваат согласно Критериумите за комерцијален квалитет на услугите во снабдувањето со природен гас.

Член 30

(1) Снабдувачот е должен во сметката за испорака на природен гас односно во прилогот на сметката или во промоциските материјали кои се доставуваат на потрошувачот, да наведе барем еднаш годишно податоци за:

- Начинот на користење на природниот гас заради поттикнување и насочување на потрошувачите кон поефективно и порационално користење на природниот гас и

- Влијанието на постројките за користење на природниот гас што ги користат потрошувачите на загадувањето на животната средина.

Член 31

(1) Потрошувачот има право на приговор на работата на снабдувачот во рок од 30 дена од денот на настапувањето на причината за поднесување на приговорот, доколку тој не работи според условите пропишани во овој Правилник;

(2) Потрошувачот го поднесува приговорот од став 1 на овој член до снабдувачот;

(3) Снабдувачот треба да одговори на приговорот од став 2 на овој член во рок од 15 дена од денот на доставување на приговорот.

VIII. МИНИМАЛНИ УСЛОВИ И НАЧИН НА ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ И ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИЈА СО ПОТРОШУВАЧИТЕ ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРОПИШАНИОТ КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ОБЕЗБЕДУВА СНАБДУВАЧОТ

Организациска поставеност на снабдувачот и служби за информирање, поддршка и автоматска обработка на податоци

Член 32

(1) Снабдувачот е должен да обезбеди служба за грижа, поддршка и советување на потрошувачите како и за давање на информации за нивните права и обврски кон снабдувачот, операторот на системот и кон операторите на мрежите;

(2) Во рамките на службата од став 1 на овој член снабдувачот е должен да формира повикувачки центар, како и соодветна веб страна на која потрошувачите ќе можат да ги добијат известувањата и услугите од став 1, како и да достават известување за прекините во снабдувањето со природен гас кои понатака снабдувачот ќе ги проследи до соодветниот оператор на мрежата, односно до неговите контролни центри кои оперират со поедини делови од преносната/дистрибутивната мрежа;

(3) Снабдувачот е должен да обезбеди служба за автоматска обработка на податоците од сметките за природен гас и електронска архива на сметките за природен гас;

(4) Снабдувачот е должен да овозможи потрошувачот да може да ги провери своите плаќања кон снабдувачот директно на шалтер како и да добие писмен извод од листата на платени и неплатени сметки и

(5) Снабдувачот е должен да обезбеди потрошувачот да може по електронски пат со интернет врска да ја проверува состојбата со наплатата на сметките за природен гас, како и други информации кои согласно овие правила треба да ги обезбеди за потрошувачот на природен гас.

IX. НАЧИН И ПОСТАПКИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА И РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ МЕЃУ СНАБДУВАЧОТ И ОПЕРАТОРИТЕ НА СООДВЕТНИТЕ СИСТЕМИ ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРОПИШАНИОТ КВАЛИТЕТ НА ПРИРОДЕН ГАС

Член 33

Операторот на системот за пренос, операторите на системите за дистрибуција и снабдувачите со природен гас се должни меѓусебно да разменуваат информации сврзани за исполнување на обврските од договорот.

Член 34

Операторот на системот за пренос и операторот на системот за дистрибуција со природен гас се должни да го информираат соодветниот снабдувач со природен гас во случај на пречки при преносот, односно при дистрибуција со природен гас.

Член 35

Операторот на системот за пренос и операторот на дистрибутивниот систем во случаи кои се одредени во Законот за енергетика се должни за планираните прекини правовремено писмено да ги известат потрошувачите на начин како што е опишано во Мрежните правила за пренос на природен гас и Мрежните правила за дистрибуција на природен гас.

Член 36

Операторот на системот за пренос и операторот на системот за дистрибуција на природен гас преку средствата за јавно информирање и на друг соодветен начин должни се да ги информираат снабдувачите и потрошувачите за постоење на виша сила или кризна состојба.

Член 37

Операторот на системот за пренос и операторот на системот за дистрибуција на природен гас кога е неопходно заради безбедност или заради други оправдани причини да ја прекине испораката на природен гас, мора да ги информира сите потрошувачи каде има прекин во испораката, како и да ги информира за причините на настанот и за рокот во кој ќе продолжи испораката на природен гас.

Х. УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ОД ПРЕНОСНИОТ ОДНОСНО ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРИРОДЕН ГАС ВО СЛУЧАЈ КОГА НЕ ГИ ИСПОЛНУВААТ ОБВРСКИТЕ УТВРДЕНИ СО ЗАКОН, ПРОПИС И ДОГОВОР

Услови за исклучување на потрошувач од мрежа

Член 38

(1) Операторот на системот за пренос на природен гас или операторот на преносна мрежа за природен гас по претходно добиена согласност од операторот на системот за пренос на природен гас, може привремено да ја прекине испораката на природен гас од преносната мрежа при вршење на планирани прегледи, испитувања и контролни мерења, ремонти, одржување, реконструкции и проширувања на објектите, уредите и инсталациите, како и во случај на потреба од спречување на ризик од нарушување во преносната мрежа. Начинот, постапките и известувањата за ваквите прекини, операторите го вршат во согласност со мрежните правила за пренос на природен гас.

(2) Привремениот прекин од ставот 1 на овој член ќе се врши во време кога најмалку им се нанесува штета на корисниците, во согласност со програмата за одржување на објектите, уредите и постројките и годишниот енергетски биланс, а за денот, часот и очекуваното траење на привремениот прекин, операторот на системот за природен гас е должен, најмалку седум дена пред прекино, писмено да ги известат корисниците и надлежното Министерство.

(3) Операторот на дистрибутивниот систем за природен гас, може привремено да ја прекине испораката на природен гас од дистрибутивната мрежа при вршење на планирани прегледи, испитувања, контролни мерења, одржување, реконструкции, проширувања на мрежите, уредите и инсталациите. Привремениот прекин може да се врши во време кога најмалку им нанесува штета на корисниците, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција.

Постапка за исклучување на потрошувач по барање на снабдувачот

Член 39

(1) Операторот на дистрибутивниот систем е должен по барање на снабдувачот, да ја прекине испораката на природен гас на пресметковното мерно место поради неплаќање на доставена сметка или фактура, ако

потрошувачот по истекувањето на рокот од опомената не ја платил сметката или фактурата.

(2) Потрошувачот на кој му е прекината испораката на природен гас поради неплатена сметка или фактура е должен да ги плати трошоците за повторно приклучување.

Постапка за исклучување на потрошувач поради раскинување на договорот за снабдување

Член 40

(1) Потрошувач, може во писмена форма да поднесе барање до снабдувачот за раскинување на договорот за снабдување, со отказан рок од 30 дена.

(2) По добивањето на барањето за раскинување на договорот за снабдување со природен гас, снабдувачот е должен врз основа на отчитување на мерилото за природен гас на потрошувачот да му достави фактура за сите парични обврски согласно договорот.

(3) Ако потрошувачот не изврши откажување на договорот согласно став 1 на овој член и/или не овозможи отчитување на мерилото, поради што снабдувачот не може да достави фактура, е должен да ја плати потрошената количина на природен гас до денот на отчитување на мерилото.

Член 41

(1) Снабдувачот може да го раскине договорот за снабдување со природен гас на потрошувачот, во следните случаи:

1) ако потрошувачот дал неточни или нецелосни податоци кои оневозможуваат редовно исполнување на договорните обврски, или ако предметните податоци не бидат исправени во бараниот рок;

2) ако потрошувачот не ги отстрани причините поради кои му е прекинато снабдувањето со природен гас во рок од 90 дена од денот на прекинувањето во снабдувањето со природен гас.

(2) Најмалку 3 дена пред раскинување на договорот од став 1 на овој член снабдувачот е должен за раскинување на договорот со потрошувачот да го известат операторот на соодветниот систем и да поднесе барање за исклучување на потрошувачот од соодветниот систем.

Член 42

(1) Договорот за користење на преносната или дистрибутивната мрежа склучен помеѓу операторот на соодветниот систем и потрошувачите кои самостојно учествуваат на пазарот на природен гас, директно приклучени на преносниот систем и снабдувачите за

потрошувачите кои не ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот со природен гас престанува да важи во следните случаи:

- 1) поради престанок на постоење на правното лице;
- 2) поради промена на сопственоста на објектот или издавање на објектот под закуп и
- 3) поради настанување на други околности за престанување на договорот и неисполнување на одредбите од договорот.

(2) Во случај на престанок на постоење на правното лице, операторот на соодветниот систем привремено ќе продолжи со испорака на природен гас на новото правното лице како сопственик на објектот доколку се подмири сите финасиски обврски за тоа мерно место.

(3) Доколку, од било која причина, со новото правно лице кое го користи или управува објектот не е можно да се склучи нов договор за користење на преносната или дистрибутивната мрежа, операторот на соодветниот систем може да склучи договор на одредено време со правното лице, за користење на мрежата доколку до денот на склучување на договорот се подмири сите финансиски обврски за тоа мерно место.

(4) Ако во случаите од став 3 на овој член, не се склучи договор во рок од 90 дена од престанок на постоење на правното лице, пресметковното мерно место може да се исклучи.

(5) Новиот корисник е должен да склучи нов договор за користење на преносната или дистрибутивната мрежа.

XI. НАЧИН, ФОРМА И РОКОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИ ОД СНАБДУВАЧОТ ДО РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Член 43

(1) Снабдувачот е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува месечни и годишни извештаи за набавка и продажба на природен гас.

(2) Извештајот се доставува задолжително во писмена и /или во електронска форма.

(3) Извештајот треба да ги содржи следните елементи:

- месечни планирани количества природен гас поединечно по потрошувачи,
- месечни испорачани количества природен гас поединечно по потрошувачи,
- продажна цена.

(4) Снабдувачот извештаите ги доставува од 1-ви до 10 -ти во тековниот месец за предходниот месец.

XII. НЕОПХОДНИ ИНФОРМАЦИИ КОИ СНАБДУВАЧОТ ИМ ГИ ОБЕЗБЕДУВА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРЕКУ СМЕТКИТЕ

Член 44

(1) Преку сметките (фактурите) кои снабдувачот ги доставува до потрошувачите треба да ги обезбеди следните информации:

- назив и седиште на снабдувачот и потрошувачот;
- месец за кој се однесува сметката;
- количината на испорачан природен гас на точката на испорака на купувачот во nm³;
- продажната цена на природниот гас;
- стапката и износот на ДДВ пресметани согласно Законот за ДДВ;
- вкупниот износ на сметката;
- рокот и начинот на плаќање согласно склучениот договор;
- камата во случај на задоцнето плаќање;
- информација за неплатени сметки.

XIII. ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Права, обврски и одговорности на снабдувачот

Член 45

(1) Согласно Законот за енергетика и овие Правила, снабдувачот е должен да:

- 1) потпише договор за користење на мрежата со соодветниот оператор заради испорака на природен гас на потрошувачите;
- 2) потпише договор за снабдување со природен гас со потрошувачите;
- 3) постапува согласно одредбите од овие Правила и соодветните мрежни правила;
- 4) ги фактурира и наплатува сметките на потрошувачите;
- 5) изготвува договори, пресметки и известувања кои се доставуваат до потрошувачите;
- 6) се грижи за потрошувачите, дава информации и совети во врска со снабдувањето;
- 7) води и ажурира документација во врска со фактурирањето и наплатата на сметките и друга документација предвидена со овие Правила и соодветните мрежни правила;
- 8) ги разгледува приговорите и дава одговор на поднесениот приговор до потрошувачот;

9) ги известува писмено потрошувачите барем еднаш годишно, за нивните права и обврски согласно потпишаните договори за снабдување;

10) го достави до Регулаторната комисија за енергетика Договорот за снабдување кој ќе биде понуден на потрошувачите, заради разгледување и одобрување и

11) доставува информации до потрошувачите од операторот на соодветниот систем.

Права, обврски и одговорности на потрошувачот

Член 46

(1) Согласно Законот за енергетика, овие Правила и општите принципи, права и обврски на потрошувачите се:

1) чесен и рамноправен третман при снабдувањето со природен гас од страна на снабдувачот и отворен пристап на информациите со кои располага снабдувачот, а се однесуваат на снабдувањето со природен гас, не вклучувајќи ги доверливите информации и податоци;

2) плаќање на сметките за потрошениот природен гас;

3) поднесување на приговор до снабдувачот.

Член 47

(1) Ако мерниот уред се наоѓа на имот на потрошувачот, потрошувачот е должен да му овозможи на овластено лице на операторот на преносната мрежа и операторот на дистрибутивниот систем на природен гас право на пристап на имот или објект каде се наоѓа мерниот уред заради:

1) читање на мерните уреди,

2) контрола, вградување, надзор, замена и одржување на опремата на мерното место,

3) исклучување на потрошувач кога постапува спротивно со условите за користење на дистрибутивниот систем пропишани во мрежните правила за дистрибуција и

4) исклучување на потрошувачот по барање на снабдувачот, во согласност со одредбите од овие Правила.

(2) Потрошувачот е должен да му овозможи пристап на овластено лице на снабдувачот и соодветниот оператор на природен гас до мерниот уред, ако истиот се наоѓа на имотот на потрошувачот, заради контрола на мерното место.

(3) Ако потрошувач спречува пристап до мерилото за природен гас, и не постапи по барањето од став 2 на овој член, операторот на преносниот си-

стем и операторот на дистрибутивниот систем имаат право да покренат прекршочна постапка согласно Законот за енергетика.

Член 48

(1) Потрошувачите кои се незадоволни од квалитетот на испораката на природен гас, можат да поднесат писмено барање до снабдувачот за проверка на квалитетот.

(2) Снабдувачот е должен да ги провери наведените податоци од барањето од став 1 на овој член, и писмено да го извести потрошувачот.

(3) По барање на потрошувачот, снабдувачот врши контрола на квалитетот на испораката на природниот гас согласно овие правила.

XIV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 49

(1) Овие Правила влегуваат во сила со денот на нивното објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01 – 778/1

4 мај 2012 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

1616.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 85/2010 и 47/2011), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2012 ГОДИНА

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-април 2012 година во однос на просечните цени на мало во 2011 година, е повисок за 2,9%.

Заменик на директорот,

м-р Анита Стамнова, с.р.

**ВО ИЗДАНИЕ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ИЗДАНИЕТО**



ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Томе Белковски

**ЗАКОН
ЗА ПРОЦЕНА**

- со вовед, коментар и прилози -

Скопје, 2012

600,00

НОВО!

**ЗАКОН
ЗА ПРОЦЕНА**

- СО ВОВЕД, КОМЕНТАР И ПРИЛОЗИ -



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012056



**Декларации, заеднички позиции и демарши на
Европската унија кон кои се придржува/прифаќа
Република Македонија на покана на ЕУ**

СОДРЖИНА

	Стр.
20. Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно со Одлуката за спроведување на советот 2012/74/ЗНБП од 10 февруари 2012 година за спроведување на Одлуката 2010/656/ЗНБП за продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска.....	2

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

20.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” бр. 36/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24.4.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО СО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СОВЕТОТ 2012/74/ЗНБП ОД 10 ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/656/ЗНБП ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ ПРОТИВ БРЕГОТ НА СЛОНОВАТА КОСКА****Член 1**

Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка согласно со Одлуката за спроведување на Советот 2012/74/ЗНБП од 10 февруари 2012 година за спроведување на Одлуката 2010/656/ЗНБП за продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје;
- ембарго на дијаманти;
- забрана за влез во Република Македонија и
- финансиски мерки.

Член 3

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи, Министерството за економија, Министерството за финансии и Управата за спречување перење на пари и финансирање на тероризам за надлежни органи за спроведување на рестриктивната мерка.

Член 4

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивната мерка.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Одлуката за спроведување на Советот 2012/74/ЗНБП од 10 февруари 2012 година за спроведување на Одлуката 2010/656/ЗНБП за продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска и Одлуката 2010/656/ЗНБП на Советот за продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.93/2011.

Член 6

Одлуката за спроведување на Советот 2012/74/ЗНБП од 10 февруари 2012 година за спроведување на Одлуката 2010/656/ЗНБП за продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска, во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 7

Рестриктивната мерка против Брегот на Слоновата Коска се воведува на неодредено време.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-2543/1
24 април 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОДЛУКИ

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2012/74/ЗНБП НА СОВЕТОТ

од 10 февруари 2012 година

за спроведување на Одлука 2010/656/ЗНБП за продолжување на
рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот на Европската унија, а особено член 31(2) од истиот,

имајќи ја предвид Одлука 2010/656/ЗНБП на Советот од 29 октомври 2010 година за продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска ⁽¹⁾, а особено член 6(2) од истата,

со оглед на тоа што:

(1) На 29 октомври 2010 година, Советот ја донесе Одлука 2010/656/ЗНБП.

(2) Во однос на последните случувања во Брегот на Слоновата Коска, списокот на лица и субјекти кои подлежат на рестриктивните мерки одредени во Анекс II кон Одлука 2010/656/ЗНБП треба да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Лицата наведени во анексот кон оваа одлука се бришат од списокот одреден во Анекс II кон Одлука 2010/656/ЗНБП.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на датумот на нејзино донесување.

Брисел, 10 февруари 2012 година.

За Советот

Претседател

К. АНТОРИНИ

¹ Сл. весник L 285, 30.10.2010 година, стр. . 28.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

АНЕКС

Лица наведени во член 1

1	Г. Франк Андерсон Коуаси (Mr Frank Anderson Kouassi)
2	Г. Јанон Јапо (Mr Yanon Yapo)
3	Г. Бенџамин Јапо Атсе (Mr Benjamin Yapo Atsé)
4	Г. Блаис Н'Гоуа Аби (Mr Blaise N'Goua Abi)
5	Г-а Ан Жаклин Лоуес Обле (Ms Anne Jacqueline Lohoués Oble)
6	Г-а Анжел Гнонсоа (Ms Angèle Gnonsoa)
7	Г-а Даниел Бони Клавери (Ms Danièle Boni Claverie)
8	Г. Етиен Амуакон (Mr Ettien Amoikon)
9	Г. Ката Кеке Жозеф (Mr Kata Kéké Joseph)
10	Г. Тоуре Амара (Mr Touré Amara)
11	Г-а Ан Гнаурет Татрет (Ms Anne Gnahouret Tatret)
12	Г. Томас Н'Гесан Јао (Mr Thomas N'Guessan Yao)
13	Г-а Одет Лаго Далеба Лоан (Ms Odette Lago Daléba Loan)
14	Г. Жорж Арман Алексис Оуењин (Mr Georges Armand Alexis Ouégnin)
15	Г. Рафаел Дого Дјереке (Mr Rafaël Dogo Djéréké)
16	Г-а Мари Одет Лоруњон Соухонон (Ms Marie Odette Lorougnon Souhonon)
17	Г. Феликс Нанихио (Mr Felix Nanihio)
18	Г. Лахуа Суанга Етиен (Mr Lahoua Souanga Etienne)
19	Г. Жан Баптист Акроу (Mr Jean Baptiste Akrou)
20	Г. Ламбер Кесе Фех (Mr Lambert Kessé Feh)
21	Тогба Норбер (Togba Norbert)
22	Коне Дофере (Kone Doféré)

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

23	Хани Тшеле Брижит (Hanny Tchélé Brigitte)
24	Жак Зади (Jacques Zady)
25	Али Кеита (Ali Keita)
26	Блон Сики Блаис (Blon Siki Blaise)
27	Мустафа Азиз (Moustapha Aziz)
28	Гнамиен Јао (Gnamien Yao)
29	Гислен Н'Гбеки (Ghislain N'Gbechi)
30	Деби Дели Балавуроу (Deby Dally Balawourou)

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

11.2.2012

EN

Official Journal of the European Union

L 38/43

DECISIONS

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION 2012/74/CFSP

of 10 February 2012

implementing Decision 2010/656/CFSP renewing the restrictive measures against Côte d'Ivoire

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 31(2) thereof,

Article 1

The persons listed in the Annex to this Decision shall be deleted from the list set out in Annex II to Decision 2010/656/CFSP.

Having regard to Council Decision 2010/656/CFSP of 29 October 2010 renewing the restrictive measures against Côte d'Ivoire⁽¹⁾, and in particular Article 6(2) thereof,

Article 2

This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

Whereas:

- (1) On 29 October 2010, the Council adopted Decision 2010/656/CFSP.

Done at Brussels, 10 February 2012.

- (2) In view of the developments in Côte d'Ivoire, the list of persons and entities subject to restrictive measures set out in Annex II to Decision 2010/656/CFSP should be amended,

For the Council
The President
C. ANTORINI

⁽¹⁾ OJ L 285, 30.10.2010, p. 28.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 38/44

EN

Official Journal of the European Union

11.2.2012

ANNEX

Persons referred to in Article 1

1	Mr Frank Anderson Kouassi
2	Mr Yanon Yapo
3	Mr Benjamin Yapo Atsé
4	Mr Blaise N'Goua Abi
5	Ms Anne Jacqueline Lohoués Oble
6	Ms Angèle Gnonsoa
7	Ms Danièle Boni Claverie
8	Mr Ettien Amoikon
9	Mr Kata Kéké Joseph
10	Mr Touré Amara
11	Ms Anne Gnahouret Tatret
12	Mr Thomas N'Guessan Yao
13	Ms Odette Lago Daléba Loan
14	Mr Georges Armand Alexis Ouégnin
15	Mr Rafaël Dogo Djéréké
16	Ms Marie Odette Lorougnon Souhonon
17	Mr Felix Nanihio
18	Mr Lahoua Souanga Etienne
19	Mr Jean Baptiste Akrou
20	Mr Lambert Kessé Feh
21	Togba Norbert
22	Kone Doféré
23	Hanny Tchélé Brigitte
24	Jacques Zady
25	Ali Keita
26	Blon Siki Blaise
27	Moustapha Aziz
28	Gnamien Yao
29	Ghislain N'Gbechi
30	Deby Dally Balawourou

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012056